



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издања и огласи 608-3-291-2

Четврток, 31 декември 1970

БЕЛГРАД

БРОЈ 60

ГОД. XXVI

Цена на овој број е 3,00 динари. — Претплатата за 1971 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 228. — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Претплатна служба 51-732; Продажна служба 51-671

678.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЈА ВО СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за овластување на Сојузниот извршен совет за преземање определени мерки за спроведување на стабилизација во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 декември 1970 година.

ПР бр. 968
29 декември 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЈА ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

Заради спроведување на определени мерки на политиката на стабилизација во стопанството, што ја утврди Сојузната скупштина, се овластува Сојузниот извршен совет до 30 април 1971 година:

1) да ги менува односно да ги укинува постојните стапки на сојузниот данок на промет на производи и услуги, како и да ја пропишува обврската за плаќање данок на промет на оние стоки и услуги за кои ваквата обврска не е предвидена со важечките прописи;

2) да ги менува односно да ги укинува постојните царински стапки и стапките на другите давачки што се наплатуваат при увозот на стоки од странство, како и да ја пропишува обврската за плаќање на царина и други постојни давачки за стоките и услугите за кои таквата обврска не е предвидена со важечките прописи;

3) да ги пропишува мерките во областа на кредитно-монетарната политика;

4) да ги пропишува мерките на непосредна општествена контрола на цените од надлежност на републиките и општините — за производите и ус-

лугите чии цени се од особено значење за стабилноста на пазарот или за животниот стандард на работните луѓе.

Член 2

За секоја мерка пропишана врз основа на овластувањето од членот 1 на овој закон Сојузниот извршен совет ќе ја извести без одлагање Сојузната скупштина на првата наредна седница.

По истекот на рокот во кој можел да ги пропишува со овој закон определените мерки, Сојузниот извршен совет ќе ѝ поднесе на Сојузната скупштина извештај за сите пропишани мерки, за достигнатите и очекуваните ефекти на тие мерки.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

679.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Се прогласува Законот за измена на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 28 декември 1970 година.

ПР бр. 975
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Во Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69 и 32/70) во членот 36 став 1 процентот: „3%“ се заменува со процентот: „5%“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

680.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО КРЕДИТИРАЊЕ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА

Се прогласува Законот за привремено кредитирање на Фондот на Федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 декември 1970 година.

ПР бр. 959
29 декември 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

З А К О Н

ЗА ПРИВРЕМЕНО КРЕДИТИРАЊЕ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА

Член 1

До донесувањето на прописите за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта за период од 1971 до 1975 година (во понатамошниот текст: Фондот), средствата за кредитирање на Фондот за периодот јануари-март 1971 година привремено се обезбедуваат од приходот на федерацијата од камата на фондовите во стопанството врз база 1/12 односно во вкупен износ 3/12 од приходите на Фондот за 1970 година утврдени со Претсметката на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството за 1970 година.

Вкупниот износ на средствата за кредитирање што Фондот може да ги користи според ставот 1 на овој член, не може да го надмине износот од 528.000.000 динари.

Член 2

Средствата за кредитирање што Фондот ќе ги добие врз основа на членот 1 на овој закон, ќе се засметаат во средствата за кредитирање што ќе му се дадат на Фондот за 1971 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

681.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ИНТЕРЕСНИ СТОПИ И ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ И ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за измени на Законот за определување на пониски интересни стопи и за давање надоместок на интересот и додатен интерес на определените кредити на товар на средствата на федерацијата, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 29 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1970 година.

ПР бр. 986
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ИНТЕРЕСНИ СТОПИ И ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ И ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 1

Во Законот за определување на пониски интересни стопи и за давање надоместок на интересот и додатен интерес на определените кредити на товар на средствата на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66, 17/67, 42/67, 24/68 и 5/69) во членот 9 се бришат ст. 5 и 6.

Член 2

Во членот 10 се брише ставот 2.

Член 3

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

682.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО КОЈ ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗВОЗНИ РАБОТИ МОЖЕ ДА ПРЕЗЕМА ОБВРСКИ ЗА 1971 И 1972 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополние на Законот за определување на износот до кој Фондот за

кредитирање и осигурување на определени извозни работи може да презема обврски за 1971 и 1972 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 декември 1970 година.

ПР бр. 967
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО КОЈ ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗВОЗНИ РАБОТИ МОЖЕ ДА ПРЕЗЕМА ОБВРСКИ ЗА 1971 И 1972 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за определување на износот до кој Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи може да презема обврски за 1971 и 1972 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/70), по членот 2 се додава нов член 2а, кој гласи:

„За целите од членот 1 на овој закон, во периодот јануари-март 1971 година, покрај средствата што Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи може да ги користи во смисла на членот 1 став 2 на овој закон, ќе се врши и привремено кредитирање на Фондот најмногу до износ од 220.000.000 динари од средствата на каматата на фондовите во стопанството пресметани и уплатени во тој период во корист на сметката на федерацијата за инвестиции во стопанството.“

Враќањето на износот кој на Фондот во смисла на ставот 1 на овој член се дава во вид на кредит, ќе се регулира при донесувањето на прописите за начинот на обезбедувањето на средствата на Фондот во смисла на членот 1 став 1 на овој закон.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

683.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИХОДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ОД СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за дополние на Законот за издвојување дел на приходот на федерацијата од сојузниот данок на промет на стоки на мало за инвестиции во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на

народите од 29 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1970 година.

ПР бр. 983
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИХОДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ОД СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

Во Законот за издвојување дел на приходот на федерацијата од сојузниот данок на промет на стоки на мало за инвестиции во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/69), во членот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Под условите од ставот 1 на овој член ќе се издвои од 1 јануари до 31 март 1971 година во корист на сметката на федерацијата за инвестиции во стопанството износот од 8 милиони динари.“

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

684.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ И ОД ЦАРИНИ ВО КОРИСТ НА СМЕТКАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за издвојување дел од приходите од сојузен данок на промет и од царини во корист на сметката на федерацијата за инвестиции во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 29 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1970 година.

ПР бр. 984
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ И ОД ЦАРИНИ ВО КОРИСТ НА СМЕТКАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО****Член 1**

Во Законот за издвојување дел од приходите од сојузен данок на промет и од царина во корист на сметката на федерацијата за инвестиции во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/67, 5/69 и 22/70), во членот 1 став 1 по зборовите: „и 1970 година“ се додаваат зборовите: „и од 1 јануари до 31 март 1971 година“.

Член 2

Во членот 3 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Средствата формирани според членот 2 на овој закон во периодот од 1 јануари до 31 март 1971 година, ќе се користат до износот од 255 милиони динари за извршување на дел од обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството во тој период.“

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

685.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДОТ ОД ЦАРИНА ВО КОРИСТ НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1970 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за дополние на Законот за насочување на дел од приходот од царина во корист на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството во 1970 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 29 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1970 година.

ПР бр. 985

29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДОТ ОД ЦАРИНА ВО КОРИСТ НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1970 ГОДИНА****Член 1**

Во Законот за насочување на дел од приходот од царина во корист на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството во 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/70), во членот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Царината наплатена по основот од ставот 1 на овој член ќе се пренесува и во периодот од 1 јануари до 31 март 1971 година до износ од 15.000.000 динари во корист на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството.“

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

686.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАРТ 1971 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за обезбедување на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството од 1 јануари до 31 март 1971 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 29 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1970 година.

ПР бр. 981

29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАРТ 1971 ГОДИНА****Член 1**

До донесувањето на прописите за средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството, а заради овозможување на извршување на обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството, со овој закон за периодот од 1 јануари до 31 март 1971 година се обезбедуваат потребните средства на федерацијата за инвестиции во стопанството.

Член 2

За целите од членот 1 на овој закон ќе се користат средствата кои според важечките прописи се насочени во корист на сметките на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството за извршување на обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството, и тоа:

1) од ануитетите по порано одобрените кредити од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството, освен ануитетите по кредитите дадени по основот на учество на федерацијата во кредитирањето на извозот на опрема и бродови и на изведување инвестициони работи во странство на кредит, и-ануитетите по кредитите дадени преку Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта;

2) од каматата на кредитните фондови на деловните банки;

3) од каматата на средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството;

4) од делот на сојузниот данок на промет и од царината;

5) од инвестиционите средства што се користат како средства на Федерацијата за инвестиции во стопанството;

6) од каматата на кредитите на Народната банка на Југославија.

Член 3

Средствата од членот 2 на овој закон ќе се користат за извршување на обврските на Федерацијата во стопанството, и тоа:

1) за сразмерно извршување на обврските неизвршени до крајот на 1970 година што се утврдени со сојузни прописи;

2) за сразмерно извршување на обврските на Федерацијата за инвестиции во стопанството кои според сојузните прописи стасуваат до 31 март 1971 година.

Член 4

Се овластува Сојузниот извршен совет да ја утврди согласно чл. 2 и 3 од овој закон, претметката на Федерацијата за инвестиции во стопанството за периодот од 1 јануари до 31 март 1971 година.

Член 5

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

687.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗГРАДБАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 29 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 декември 1970 година.

ПР бр. 964

29 декември 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленко Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗГРАДБАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на СФРЈ“, бр.

20/67, 30/68 и 55/69) во членот 19 на крајот на точката 6 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 7, која гласи:

„7) потврда на Службата на општественото книговодство дека инвеститорот поднел докази за обезбедување на средствата на начинот пропишан во чл. 69 и 70 на овој закон.“

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбата на точката 7 од ставот 1 на овој член не се однесува на изградбата на станови и на станбени згради.“

Член 2

Во членот 25 во ставот 2 по зборовите: „тунели на сообраќајници и хидроенергетски објекти, мостови“ се става запирка и се додаваат зборовите: „специфични работи врз некои индустриски објекти“.

Член 3

Во членот 70 се додава нов став 2, кој гласи:

„Службата на општественото книговодство е должна на инвеститорот, на негово барање, да му издаде потврда за обработување на средствата за финансирање на изградбата на објекти, кога тој ќе ѝ ги поднесе соодветните докази од ставот 1 на овој член.“

Член 4

Во членот 71 зборовите: „и да ѝ поднесе докази за обезбедување“ се заменуваат со зборовите: „за ради проверување дали нема промени во начинот на обезбедувањето“, а зборот: „десет“ — со зборот: „петнаесет“.

Член 5

Во членот 74 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако во текот на годината немало пречекорувања, инвеститорот е должен за тоа писмено да ја извести Службата на општественото книговодство до крајот на февруари следната година.“

Досегашниот став 4 стапува став 5.

Член 6

Во членот 79 се додава нов став 2, кој гласи: „Органот на техничката инспекција е должен на барање од Службата на општественото книговодство да го запре натамошното градење ако инвеститорот не обезбедил средства за финансирање на изградбата на инвестициониот објект, односно ако не постапил според одредбите на членот 75 од овој закон, и за тоа писмено да ја извести Службата во рок од 15 дена од денот на приемот на тоа барање.“

Член 7

Во членот 81 став 1 на крајот од точката 9 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 10, која гласи:

„10) ако не ја известил Службата на општественото книговодство дека во текот на годината немало пречекорување (член 74 став 4).“

Член 8

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

688.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ИНТЕРКАЛАРНА КАМАТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за ослободување од плаќање интеркаларна камата на корисниците на кредити од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 27 ноември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 декември 1970 година.

ПР бр. 952
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленко Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ИНТЕРКАЛАРНА КАМАТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

Корисниците на кредити од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството се ослободуваат по кредитите што им се одобрени до влегувањето во сила на овој закон од обврската за плаќање на интеркаларна камата по тие кредити.

Како интеркаларна камата, во смисла на овој закон, се подразбира каматата пресметана за времето на користењето на кредитот, а до почетокот на отплатниот период.

Член 2

Ослободувањето од обврската за плаќање на интеркаларна камата се однесува, согласно одредбите од овој закон, и на кредитите дадени од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта (во понатамошниот текст: Фондот).

Деловните банки преку кои средствата на Фондот се пласирани на крајните корисници на кредитите се ослободуваат од обврската за плаќање на интеркаларна камата според одредбите на ставот 1 од овој член, под услов тие да ги ослободат крајните корисници од обврската за плаќање на интеркаларна камата за износот што е пресметан врз основа на договорот за кредит со Фондот.

Износите на интеркаларната камата од чие плаќање корисниците на кредитите се ослободуваат според одредбите од овој член, паѓаат на товар на средствата на Фондот.

Член 3

По кредитите од членот 1 на овој закон што се по користење интеркаларната камата пресметана до крајот на 1970 година се стигнува на товар на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството.

Член 4

По кредитите од членот 1 на овој закон што почнале да се отплатуваат, за износот на интеркаларната камата пресметана до денот на почетокот на отплатувањето на кредитот ќе се намали долгот по кредитот, и врз така намалениот долг ќе се утврдат нови износи на ануитетите за преостанатото време на отплатување на кредитот.

Долгот по кредитите од ставот 1 на овој член може да се намали најмногу до височината на остатокот од долгот по кредитот утврден според тој став.

По кредитите што почнале да се отплатуваат намалување на долгот во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, ќе се изврши на товар на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството.

Член 5

Ануитетите по кредитите од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството кои, согласно договорот за кредитот склучен до денот на влегувањето во сила на овој закон, втасуваат за наплата до крајот на 1970 година, ќе се наплатуваат во износите според договорот, без оглед дали по тој ден рокот на втасувањето за наплата е продолжен за подоцнежниот период.

Член 6

Одредбите на чл. 1, 3 и 4 од овој закон нема да се применуваат врз кредитите што се отплатени, како ниту врз средствата по кредитите дадени од средствата на бившиот Општ инвестиционен фонд кои според посебни закони се пренесени во фондовите на стопански недоволно развиените републики и краишта.

Републиките можат да определат и врз средствата по кредитите дадени од средствата на бившиот Општ инвестиционен фонд кои според посебни закони се пренесени во фондовите на стопански недоволно развиените републики и краишта да се применуваат одредбите на овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

689.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ПРЕЧЕКУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ПРУГАТА БЕЛГРАД—ВАР НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

Се прогласува Законот за привремено обезбедување на делот на средствата за покривање на пречекорувањето на трошоците на изградбата на пругата Белград—Вар на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 29 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1970 година.

ПР бр. 933
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленко Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ПРУГАТА БЕЛГРАД—БАР НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА****Член 1**

До донесувањето на прописите за обезбедувањето на средствата за покривање на пречекорувањето на трошоците на изградбата на пругата Белград—Бар на територијата на Социјалистичка Републиката Црна Гора, со овој закон привремено се обезбедува дел на средствата за покривање на пречекорувањето на тие трошоци, во износ од 180 милиони динари.

Член 2

Народната банка на Југославија ќе ѝ одобри за целите од членот 1 на овој закон кредит во износ од 180 милиони динари на Социјалистичка Република Црна Гора од средствата на штедните влогови на Поштенската штедилница депонирани кај Народната банка на Југославија.

Средства за враќање на кредитот одобрен според ставот 1 на овој член ќе обезбеди Социјалистичка Република Црна Гора.

Член 3

Средствата на кредитот, одобрен според членот 2 на овој закон, ќе се користат:

1) до износот од 120 милиони динари во јануари 1971 година за покривање на пречекорувањето на трошоците од членот 1 на овој закон кои до крајот на 1970 година стасале за исплата;

2) до износот од 60 милиони динари за покривање на пречекорувањето на трошоците од членот 1 на овој закон кои ќе стасаат за исплата во 1971 година. Динамиката на користењето на овој дел на кредитот ќе ја утврдат со договор Извршниот совет на Црна Гора и Народната банка на Југославија.

Член 4

Договорот за кредитот, одобрен според чл. 2 и 3 на овој закон, ќе го склучи со Народната банка на Југославија Извршниот совет на Социјалистичка Република Црна Гора.

Отплатувањето на овој кредит ќе се врши во еднакви годишни рати од 1976 до 1985 година.

Каматната стапка на средствата на овој кредит се утврдува во височина на каматната стапка по која Народната банка на Југославија плаќа камата на штедните влогови на Поштенската штедилница.

Со договорот ќе се утврди, Социјалистичка Република Црна Гора да ѝ ги надомести на Народната банка на Југославија фактичните трошоци во врска со овој кредит.

Согласност на договорот дава сојузниот секретар за финансии.

Член 5

Одредбите на овој закон ќе важат до донесувањето на прописите за обезбедувањето на средствата за покривање на пречекорувањето на трошоците на изградбата на пругата Белград—Бар на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора.

Договорот склучен во смисла на одредбите од овој закон, ќе се усогласи со прописите што ќе бидат донесени.

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

690.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА — НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ОПШТИНИТЕ ДРНИШ, КНИН, СИЊ И ГАЦКО**

Се прогласува Законот за отстапување на определени приходи на федерацијата — на резервните фондови на општините Дрниш, Книн, Сињ и Гацко, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 29 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1970 година.

ПР бр. 980
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА — НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ОПШТИНИТЕ ДРНИШ, КНИН, СИЊ И ГАЦКО****Член 1**

На резервните фондови на општините Дрниш, Книн, Сињ и Гацко што ги погоди земјотресот во септември 1970 година, им се отстапува приходот од сојузниот придонес од личниот доход од работен однос и од сојузниот придонес од личниот доход од земјоделска дејност што ќе се наплатат на териториите на тие општини од 1 октомври 1970 до 31 декември 1971 година.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

691.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ОД КАМАТАТА НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО — НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ОПШТИНИТЕ ДРНИШ, КНИН, СИЊ И ГАЦКО**

Се прогласува Законот за отстапување на приходите на федерацијата од каматата на фондовите во стопанството — на резервните фондови на општините Дрниш, Книн, Сињ и Гацко, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на

народите од 29 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1970 година.

ПР бр. 979
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ОД КАМАТАТА НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО — НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ОПШТИННИТЕ ДРНИШ, КНИН, СИЊ И ГАЦКО

Член 1

Каматата на фондовите во стопанството што стопанските организации и други обврзници од териториите на општините Дрниш, Книн, Сињ и Гацко кои се оштетени од земјотресот во 1970 година, се должни да ја плаќаат во корист на федерацијата од 1 јануари до 31 декември 1970 година им се отстапува на резервните фондови на тие општини.

Одредбата на ставот 1 на овој член се однесува и на самостојните организации на здружен труд што се наоѓаат на териториите на општините од тој став, а кои се во состав на стопанските организации чие седиште е надвор од териториите на тие општини.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

692.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧЕНО КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО 1971 ГОДИНА

Се прогласува Законот за ограничено користење на средствата на резервниот фонд на општествено-политичките заедници во 1971 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 28 декември 1970 година.

ПР бр. 961
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОГРАНИЧЕНО КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО 1971 ГОДИНА

Член 1

Средствата на резервниот фонд на општествено-политичката заедница можат да се користат, во текот на 1971 година во смисла на членот 96 став 1 точка 2 на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, за обезбедување средства на буџетот и фондовите на општествено-политичката заедница, и тоа во јануари — до износ од една дванаесеттина на вкупно распоредките приходи во билансот на буџетот за 1970 година, во февруари — до износ од една дванаесеттина намалена за 10%, а во наредните месеци намалена уште за по 10% во секој месец.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

693.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ МЕРКИ ВО ОБЛАСТА НА УТВРДУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО РАБОТНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за привремените мерки во областа на утврдувањето на средствата за исплатување на личните доходи во работните и други организации, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 29 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1970 година.

ПР бр. 987
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ МЕРКИ ВО ОБЛАСТА НА УТВРДУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО РАБОТНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

До влегувањето во сила на републичкиот односно покраинскиот закон за насочувањето на распределбата на доходот во работните организации, а најдоцна до 30 април 1971 година, самостојните организации на здружен труд можат да исплатуваат, во согласност со остварените резултати на работата, лични доходи и средства на заедничката потрошувачка наменети за исплата на работниците најмногу до 11% над исплатените износи по еден работник во 1970 година.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, самостојната организација на здружен труд во која исплатениот личен доход по еден работник во 1969 година или за последните три години бил за 25% или повеќе проценти под просечниот износ на личниот доход во републиката односно во покраината во 1969 година односно во последните три години, и во која порастот на личниот доход во 1970 година во однос на 1969 година бил помал од 10%, може, во согласност со резултатите на работата и во согласност со општинското собрание, да исплатува лични доходи и средства на заедничката потрошувачка наменети за исплата на работниците и над 11%.

Член 2

Самостојната организација на здружен труд во која исплатените лични доходи по еден работник во 1969 година биле за 25% или повеќе проценти над просечниот личен доход по еден работник во републиката односно во автономната покраина во таа година, и во која порастот на личниот доход во 1970 година во однос на 1969 година бил поголем од просечниот пораст во републиката односно во автономната покраина може, во согласност со остварените резултати на работата, да исплатува лични доходи и средства на заедничката потрошувачка наменети за исплата на работниците, со тоа што процентот на порастот на исплатените износи по еден работник да не може да биде поголем од разликата која се добива кога од 11 процентни поени ќе се одземе бројот на процентните поени за кои порастот на личните доходи во 1970 година во однос на 1969 година во организацијата бил поголем од просечниот пораст на личните доходи во републиката односно во автономната покраина.

Средствата на заедничката потрошувачка наменети за исплата на работниците на самостојните организации на здружен труд во дејноста што се опфатени со Законот за привремено запирање порастот на личните доходи во работните организации од определени дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67, 26/68 и 55/68), а не склучиле или не пристапиле кон спогодба, не можат по еден работник да бидат поголеми од износот на тие средства по еден работник во 1967 година, наголемен за просечниот пораст на животните трошоци во републиката односно во автономната покраина.

Член 3

Со републички односно со покраински закон може да се предвиди личните доходи да можат да се исплатуваат и над 11% (член 1 став 1), ако се оцени дека тоа е неопходно.

Со републички односно со покраински закон можат да се предвидат и отстапувања од одредбите на чл. 1 и 2 на овој закон за одделни групации односно самостојни организации на здружен труд, ако се оцени дека тоа е економски оправдано и е во согласност со резултатите на работата.

Член 4

Службата на општественото книговодство ќе го следи и контролира спроведувањето на овој закон.

Сојузниот совет за труд во спогодба со Службата на општественото книговодство, ќе го определи начинот на утврдувањето на просечниот износ на личните доходи односно просечниот износ на средствата на заедничката потрошувачка наменети за исплатување на работниците од чл. 1 и 2 на овој закон.

Службата на општественото книговодство ќе го запре исплатувањето на делот на личните доходи и на средствата на заедничката потрошувачка наменети за исплата на работниците, ако утврди дека исплатата не е во согласност со одредбите на овој закон.

За запирањето на исплатата Службата на општественото книговодство веднаш ѝ издава на самостојната организација на здружен труд образложено решение и истовремено за запирањето на исплатата го известува општинското собрание.

Против решението на Службата на општественото книговодство за запирањето на исплатата на делот на личните доходи и на средствата на заедничката потрошувачка, самостојната организација на здружен труд и заинтересираната општествено-политичка заедница имаат право на употреба на правни средства според одредбите на Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 5

Одредбите на чл. 1, 2, 3 и 4 од овој закон ќе се применуваат и врз работниците на државните органи, на стопанските комори, на здруженијата, на општествено-политичките и другите организации, освен врз активните воени лица.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

694.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

Се прогласува Законот за измена на Законот за минималниот личен доход на работниците, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 28 декември 1970 година.

ПР бр. 969
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентин Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Во Законот за минималниот личен доход на работниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/63, 26/68 и 51/68), во членот 2 став 3 бројот: „300“ се заменува со бројот: „400“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

695.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ**

Се прогласува Законот за измени на Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 декември 1970 година.

ПР бр. 963
29 декември 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

З А К О Н**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ****Член 1**

Во Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр 5/65, 35/65 57/65, 28/66, 52/66, 54/67, 30/68, 51/68, 55/68, 56/69, 15/70 и 53/70) во членот 2 став 1 процентот: „2%“ се заменува со процентот: „1,6%“.

Член 2

Во членот 9а се бришат зборовите: „до 31 декември 1970 година“.

Член 3

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

696.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1971 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за продолжување на роковите за утврдување на височината на придонесите и даноците на граѓаните за 1971 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на

седницата на Стопанскиот собор од 28 декември 1970 година.

ПР бр. 966
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

З А К О Н**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1971 ГОДИНА****Член 1**

Височината на придонесите и даноците за 1971 година може, по исклучок од членот 18 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70), да се утврди според прописите за определувањето на основиците и стапките на придонесите и даноците што општествено-политичките заедници ќе ги донесат до 31 март 1971 година.

Од личните доходи од кои се пресметуваат и се плаќаат придонесите при исплагувањето на доходот (придонеси по одбивање), што ќе бидат исплатени пред денот на влегувањето во сила на прописите од ставот 1 на овој член, ќе се пресметуваат и ќе се плаќаат придонесите по стапките што важеле на 31 декември 1970 година.

Член 2

Роквите за разрез на придонесите и даноците на граѓаните од членот 143 на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, за 1971 година се продолжуваат за 60 дена.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

697.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за измени на Основниот закон за пензиското осигурување, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 25 декември 1970 година.

ПР бр. 973
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69 и 47/70) членот 72 се менува и гласи:

„(1) На борците од НОВ пред 9 септември 1943 година односно на шпанските борци старосната пензија за 15 години пензиски стаж им изнесува — на маж 45% а на жена 47,5% од пензискиот основ и им се зголемува за секоја натамошна пополнета година пензиски стаж за маж по 2% а за жена по 2,5% од пензискиот основ, така што највисоката пензија да изнесува 85% од пензискиот основ.

(2) На осигуреникот од ставот 1 на овој член што ќе оствари старосна пензија со пензиски стаж помал од 35 години (маж) односно 30 години (жена) износот на пензијата пресметана според наполнетиот стаж му се зголемува за 60%, со тоа што така зголемената пензија да не може да надмине 85% од износот на пензискиот основ.“

Член 2

Во членот 236а бројот: „860“ се заменува со бројот: „990“, а бројот: „1969“ се заменува со бројот: „1970“.

Член 3

Вонредното зголемување на пензиите извршено од страна на републичките заедници на социјалното осигурување во врска со порастот на животните трошоци во текот на 1970 година, им припаѓа и на уживателите на пензија на кои износот на пензијата им е определен според членот 236а од Основниот закон за пензиското осигурување, со тоа што зголемувањето да се пресметува врз износот на пензијата определен од пензискиот основ од 860 динари, и тоа по истиот принцип и за истиот временски период како и за другите уживатели на пензија на подрачјето на одделна заедница.

Член 4

Според одредбите од членот 3 на овој закон ќе се изврши определување на новите износи на пензиите за сите затечени уживатели на старосни, инвалидски и семејни пензии.

Член 5

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

698.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 29 декември 1970 година и на

седницата на Социјално-здравствениот собор од 25 декември 1970 година.

ПР бр. 972
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ****Член 1**

Во Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65, 23/67, 54/67, 53/68 и 56/69) во членот 8 став 1 точка 1 зборовите: „Брачната жена“ се заменуваат со зборовите: „Брачниот другар“.

Член 2

Во членот 14 став 2 табелата на месечните износи на инвалиднините се менува и гласи:

Групи	Процент на воен инвалидитет	Месечен износ на инвалиднината, динари
I	100% и потребната постојана нега и помош од друго лице	1.358
II	100%	970
III	90%	744
IV	80%	550
V	70%	391
VI	60%	242
VII	50%	164“.

Во ставот 3 табелата на годишните износи на инвалиднините се менува и гласи:

Група	Процент на воен инвалидитет	Годишен износ на инвалиднината, динари
VIII	40%	947
IX	30%	711
X	20%	476“.

Член 3

Во членот 15 став 1 износот: „720“ се заменува со износот: „1.200“, а износот: „240“ се заменува со износот: „600“.

Член 4

Во членот 16 став 1 точка 1 по зборовите: „години возраст“ се додаваат зборовите: „или вдовецот кој ќе наполни 60 години возраст“, а зборовите: „стане неспособно“ се заменуваат со зборовите: „станат неспособни“.

Во ставот 2 зборот: „вдовица“ се заменува со зборовите: „брачен другар“, а зборот: „вдовицата“ — со зборовите: „брачниот другар“.

Во ставот 3 зборот: „вдовицата“ се заменува со зборовите: „брачниот другар“, а зборот: „живеела“ се заменува со зборот: „живеел“.

Член 5

Во членот 21а став 1 зборот: „вдовиците“ се заменува со зборовите: „брачниот другар“.

Член 6

Во членот 27 став 3 зборот: „вдовица“ се заменува со зборовите: „брачниот другар“, зборчето „и“ — со зборот: „му“, а по зборовите: „35 години“ зборовите до крајот се заменуваат и гласат: „(жена) односно 60 години (маж) возраст, а ги исполнуваат условите од ставот 1 точ. 1 до 4 на овој член.“

Член 7

Во членот 28 став 2 зборот: „вдовица“ се заменува со зборовите: „брачен другар“, а по зборот: „ако“ зборот: „таа“ се заменува со зборовите: „брачниот другар.“

Член 8

Во членот 76 став 1 зборот: „вдовизата“ се заменува со зборовите: „брачниот другар“.

Член 9

По членот 131в се додава нов член 131г, кој гласи:

„Износите на личната инвалидна определени во членот 14 ст. 2 и 3 на овој закон го опфаќаат, во смисла на членот 44 од овој закон, и зголемувањето заради усогласување на личната инвалидна со движењето на просечните животни трошоци во 1970 година во однос на 1969 година.“

Ако порастот на просечните животни трошоци во 1970 година — во однос на 1969 година, биде по-голем од 10%, во 1971 година ќе се изврши дополнително усогласување во височината на настанатата разлика.“

Член 10

Правата врз основ на овој закон им припаѓаат на корисниците од 1 јануари 1971 година.

Зголемувањето на личните инвалидни ќе го изврши надлежниот општински орган на управата по службена должност и без донесување решенија, кои ќе се издаваат само по барање на странка.

Член 11

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

699.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ТИЕ СТАПКИ ЗА 1971 ГОДИНА

Се прогласува Законот за продолжување на роковите за определување на стапките на придонесот за инвалидско и пензиско осигурување и за давање согласност на одлуките за тие стапки за 1971 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 29 декември 1970 го-

дина и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 25 декември 1970 година.

ПР бр. 982

29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленко Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ТИЕ СТАПКИ ЗА 1971 ГОДИНА

Член 1

По исклучок од членот 109 став 3 на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), одлуки за определување на стапките на придонесот за инвалидско и пензиско осигурување за 1971 година можат да се донесат и да се даде согласност на нив и по 31 декември 1970 година, а најдоцна до 28 февруари 1971 година.

Стапките на придонесот определени со одлуките донесени во смисла на ставот 1 на овој член ќе се применуваат од 1 јануари 1971 година.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

700.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 25 декември 1970 година.

ПР бр. 971

29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленко Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“****Член 1**

Во Законот за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/56 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65, 23/67 и 42/67), членот 2 се менува и гласи:

„Носителите на „Партизанска споменица 1941“ според овој закон имаат право на:

- 1) здравствена заштита;
- 2) годишно парично примање за закрепнување;
- 3) додаток кон пензијата односно постојано месечно парично примање;
- 4) повластено возење со средствата на јавниот сообраќај.

Носителите на „Партизанска споменица 1941“ што се во работен однос, имаат и право на годишен одмор од најмалку триесет работни дена.“

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ од пензиското и инвалидското осигурување, како и условите за нивното стекнување, се определуваат според прописите за пензиското и инвалидското осигурување.“

Член 3

Членот 4 се менува и гласи:

„Носителот на „Партизанска споменица 1941“ ја користи здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување, во обемот и нивото што ги утврдува заедницата на здравственото осигурување.

Ако заедницата на здравственото осигурување утврди обем на здравствена заштита помал од обемот утврден со Законот за воените инвалиди од војните, носителот на „Партизанска споменица 1941“ може да ја користи здравствената заштита во обемот утврден со тој закон.“

Член 4

По членот 4 се додава нов член 4а, кој гласи: „На носителот на „Партизанска споменица 1941“ му припаѓа надоместок на личниот доход во височина од 100% од просечниот личен доход остварен за последните 12 месеци пред настапувањето на случајот по кој се добива со правото на надоместок на личниот доход, и тоа во сите случаи и за сето време на привремената спреченост за работа.

Носителот на „Партизанска споменица 1941“ што е уживател на пензија, на материјално обезбедување, на привремен надоместок според прописите за инвалидското осигурување, или на постојано месечно парично примање, за сето време додека се наоѓа во здравствената установа во која има сместување и исхрана има право на полн износ на пензијата со додатокот кон пензијата, на материјалното обезбедување, на привремениот надоместок, односно на постојаното месечно парично примање.“

Член 5

Во членот 5 ставот 1 се менува и гласи:

„Носителот на „Партизанска споменица 1941“ што здравствената заштита ја остварува во обемот утврден од заедницата на здравственото осигурување, ја остварува таа заштита на начинот и според постапката што се утврдени со прописите за здравственото осигурување и со актите на заедницата на здравственото осигурување. Здравствената заштита од членот 4 став 2 на овој закон ја остварува носителот на „Партизанска споменица 1941“

на начинот и според постапката што се утврдени со прописите за воените инвалиди од војните.“

Член 6

Во членот 6 став 1 зборовите: „од членот 4 на овој закон“ се бришат.

Во ставот 2 по бројот: „1941“ запирката и зборовите: „без оглед дали имаат својство на осигурено лице или тоа својство го немаат“, се бришат, а зборовите: „собранието на заедницата на социјалното осигурување“ се заменуваат со зборовите: „заедницата на здравственото осигурување“.

Член 7

По членот 6 се додава нов член 6а, кој гласи: „На товар на средствата обезбедени во сојузниот буџет (член 3а) паѓаат трошоците во височина на разликата помеѓу обемот на здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување утврдени со прописите за здравственото осигурување, со општите акти на заедниците на здравствено осигурување, со актите на општествено-политичките заедници и со актите на работните организации и обемот во кој се користат тие според овој закон.“

Член 8

По членот 7 се додаваат нов назив на главата и два нови члена, кои гласат:

„IIa. Додаток кон пензијата**Член 7а**

На носителите на „Партизанска споменица 1941“ на кои пензијата им се определува според прописите за инвалидското и пензиското осигурување, им припаѓа и додаток кон пензијата во височина на разликата помеѓу така определената пензија и износот од 100% од просечниот месечен личен доход остварен за последните 12 месеци пред пензионирањето.

Вкупниот износ на пензијата и на додатокот од ставот 1 на овој член не може да го надмине износот на најголемиот личен доход за функционерот на Сојузната скупштина определен со прописите важечки во времето на пензионирањето.

Додатокот од ставот 1 на овој член се исплатува заедно со пензијата и се усогласува на начинот и според постапката што се предвидени за усогласување на пензиите на осигурените лица, со тоа што така усогласената пензија и додатокот за годината во која се врши усогласувањето да не може да го надмине износот од ставот 2 на овој член.

Ако пензијата со додатокот на носителите на „Партизанска споменица 1941“ определена односно усогласена според прописите за пензиското осигурување изнесува помалку од износот на просечниот личен доход во Југославија од претходната година, на носителот на „Партизанска споменица 1941“ му се зголемува според овој закон додатокот кон пензијата во височина на разликата помеѓу износот на така определената пензија и просечниот личен доход во Југославија од претходната година.

Додатокот од ст. 1 и 4 на овој член по смртта на носител на „Партизанска споменица 1941“ му припаѓа на уживателот на семејната пензија во истиот процент во кој се определува и пензијата.

Височината на додатокот од ст. 1, 4 и 5 на овој член ја утврдува комуналниот завод за социјално осигурување со истото решение со кое решава за правото на пензија.

Член 7б

На носителите на „Партизанска споменица 1941“ што не го оствариле правото на пензија, а не се во работен однос, им припаѓа постојано месечно парично примање во височина од 85% од просечниот личен доход во Југославија од претходната година.

На носителите на „Партизанска споменица 1941“ што оствариле старосна пензија без пензиски стаж од најмалку 15 години, од што најмалку 10 години стаж на осигурување, или оствариле парични примања според прописите на републиката, покраината или општината за материјално обезбедување, им припаѓа разликата помеѓу нивните постојани парични примања и износот од 85% на просечниот личен доход во Југославија од претходната година.

Додатокот од ст. 1 и 2 на овој член по смртта на носител на „Партизанска споменица 1941“ им припаѓа на членовите на неговото семејство на начинот и во процентот по кој се определува и пензијата.“

Член 9

Членот 9 се менува и гласи:

„Носителите на „Партизанска споменица 1941“ имаат право на паричен надоместок за закрепнување во височина до 1.500 динари годишно.

Сојузниот извршен совет ќе врши усогласување на износот на надоместокот од ставот 1 на овој член во согласност со порастот на животните трошоци.“

Член 10

Во членот 11 ставот 3 се менува и гласи:

„Поблиски прописи за користењето на бесплатното и повластеното возење донесува старешината на сојузниот орган надлежен за заштита на борците и на воените инвалиди од војните во спогодба со старешината на сојузниот орган надлежен за сообраќај и врски.“

Во ставот 4 зборовите: „во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски“ се заменуваат со зборовите: „во согласност со старешината на сојузниот орган надлежен за сообраќај и врски и со старешината на сојузниот орган надлежен за заштита на борците и на воените инвалиди од војните.“

Член 11

Во членот 13 ставот 1 се заменува со два нови става, кои гласат:

„Во случај на смрт на носител на „Партизанска споменица 1941“ на оној што ќе изврши закоп на умрениот му припаѓа паричен надоместок за трошоците за закоп во паушален износ од 4.000 динари.

Сојузниот извршен совет ќе врши усогласување на износот на надоместокот од ставот 1 на овој член според движењето на цените на трошоците за закоп.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 12

Членот 15 се менува и гласи:

„Средствата за исплата на додатокот кон пензијата и на постојано месечно парично примање (член 7а) им се надоместуваат на фондовите на инвалидското и пензиското осигурување. Начинот на пресметувањето на надоместокот го утврдуваат спогодбено сојузниот орган надлежен за работите на буџетот и Сојузниот завод за социјално осигурување.

Годишното парично примање за закрепнување (член 9) на носителите на „Партизанска споменица 1941“ им го исплатува сојузниот орган надлежен за заштита на борците и на воените инвалиди од војните во јануари секоја година.

Заедницата на здравственото осигурување ги пресметува и ги плаќа надоместоците за здравствени услуги и другите трошоци на здравствената заштита што ја користат носителите на „Партизанска споменица 1941“ според овој закон (член 4 став 2) и го исплатува надоместокот на трошоците за закоп (член 13).

Надоместоците и трошоците од ставот 3 на овој член ги надоместува заедницата на здравственото осигурување на товар на средствата што за таа цел се обезбедени во сојузниот буџет.“

Член 13

По членот 15 се додава нов член 15а, кој гласи: „По барањата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ поднесени заради остварување на правата според овој закон, освен по барањата од членот 7а и барањата за остварување на правата на здравствена заштита, решенија донесува сојузниот орган надлежен за заштита на борците и на воените инвалиди од војните.“

Член 14

Одредбите од членот 7а на овој закон се однесуваат и на носителите на „Партизанска споменица 1941“ односно на уживателите на семејна пензија што ја оствариле пензијата до денот на влегувањето во сила на овој закон, со тоа што износот на пензијата со додаток кон пензијата да им припаѓа од 1 јануари 1971 година.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи одредбата на членот 70 став 1 на Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 56/69).

Член 16

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Член 17

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

701.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИКУВАЊАТА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за одликувањата, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 28 декември 1970 година.

ПР бр. 965
29 декември 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИКУВАЊАТА

Член 1

Во Законот за одликувањата („Службен лист на СФРЈ“, број 18/64) по членот 19 се додаваат четири нови члена, кои гласат:

„Член 19а

Лицата одликувани со Орденот на народен херој ја користат здравствената заштита и другите

права од здравственото осигурување во обемот што го утврдува заедницата на здравственото осигурување.

Ако заедницата на здравственото осигурување утврди обемот на здравствена заштита помал од обемот утврден со Законот за воените инвалиди од војните, одликуваното лице може да користи здравствена заштита во обемот утврден со тој закон.

Член 19б

На лицата одликувани со Орденот на народен херој им прапаѓа надоместок на личниот доход во височина од 100% од основот за надоместок на личниот доход во сите случаи и за сето време на привремената спреченост за работа во врска со користењето на здравствената заштита. Надоместокот во височина од 100% од основот се исплатува и додека лицето одликувано со Орденот на народен херој се наоѓа во здравствена или друга специјализирана установа во која има сместување и исхрана.

На одликуваните лица што се уживатели на пензија или се уживатели на материјално обезбедување односно на привремен надоместок според прописите за инвалидското осигурување, им се исплатуваат овие примања во незначителен износ додека се наоѓаат во здравствена установа во која имаат сместување и исхрана.

Член 19в

Основот за надоместок на личниот доход го сочинува просекот на личниот доход што лицето одликувано со Орденот на народен херој го остварило во годината која ѝ претходи на годината во која настапил случајот според кој се стекнува правото на надоместок.

Основот за надоместок на личниот доход не може да биде поголем од најголемиот износ што служи за утврдување на пензискиот основ.

Член 19г

Лицето одликувано со Орденот на народен херој кое остварува здравствена заштита во обемот утврден од заедницата на здравственото осигурување, ја остварува таа заштита на начинот и според постапката што се утврдени со прописите за здравственото осигурување и со актите на заедницата на здравственото осигурување. Здравствената заштита од членот 19а став 2 на овој закон одликуваното лице ја остварува на начинот и според постапката што се утврдени со прописите за воените инвалиди од војните.“

Член 2

Членот 20 се менува и гласи:

„Во случај на смрт на лице одликувано со Орденот на народен херој на она лице што ќе го изврши закопот на умрениот му припаѓа паричен надоместок на трошоците на закопот во паушален износ од 4.000 динари. На тоа лице му припаѓа и надоместок на фактичните трошоци околу превозот на умрениот од местото на смртта до местото на закопот.

Во случај на смрт на лице одликувано со Орденот на народен херој — носител на „Партизанска споменица 1941“ надоместокот на трошоците на закопот може да се користи само по едниот основ.“

Член 3

Членот 21 се менува и гласи:

„Членовите на семејството на лицето одликувано со Орденот на народен херој (брачниот другар, децата и родителите — под условите од членот 22 на Законот за одликувањата) имаат право на здравствена заштита во свој обемот што е предвиден за членовите на семејството на осигуреник — работник.“

Член 4

Во членот 23 став 2 зборовите: „сојузниот секретар за здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „старешината на сојузниот

орган надлежен за заштита на борците и на воените инвалиди од војните“.

Член 5

Членот 24 се менува и гласи:

„Средствата за здравствена заштита и за другите права признаени според овој закон се обезбедуваат во сојузниот буџет.“

Член 6

По членот 24 се додава нов член 24а, кој гласи:

„Сите трошоци за користење на здравствените услуги и другите трошоци во врска со остварувањето на здравствената заштита според овој закон, како и надоместокот на трошоците на закопот ги пресметува и ги исплатува надлежната заедница за здравственото осигурување.

Заедницата на здравственото осигурување ги надоместува трошоците и надоместоците од ставот 1 на овој член на товар на средствата обезбедени во сојузниот буџет (член 24).“

Член 7

Во членот 32 став 2 по зборовите: „здравствена заштита“ се додаваат зборовите: „во обемот што е предвиден за лицата одликувани со Орденот на народен херој.“

Во ставот 4 на крајот се додаваат зборовите: „и здравствена заштита во обемот предвиден за членовите на семејството на осигуреник — работник“.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Во случај на смрт на лице одликувано со Орденот Караборјева ѕвезда со мечеви на оној што ќе изврши закоп на умрениот му припаѓа надоместок на закопните трошоци во износот определен за осигурените лица во местото на закопот.“

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7.

Во досегашниот став 7, кој станува став 8, зборовите: „сојузниот секретар за здравство и социјална политика“ се заменуваат со зборовите: „старешината на сојузниот орган надлежен за заштита на борците и на воените инвалиди од војните“.

Член 8

Членот 34 се менува и гласи:

„По барањата на одликуваните лица заради остварување на правата според овој закон, освен по барањата за остварување на правото на здравствена заштита, решенија донесува старешината на сојузниот орган надлежен за заштита на борците и на воените инвалиди од војните“.

Член 9

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот за одликувањата.

Член 10

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

702.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА НАСОЧУВАЊЕ И ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Се прогласува Основниот закон за насочување и издвојување на средствата за станбена изградба, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година

и на седницата на Стопанскиот собор од 28 декември 1970 година.

ПР бр. 960
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милевтис Поповиќ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА НАСОЧУВАЊЕ И ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Тргнувајќи од начелото на солидарноста, работните организации односно самостојните организации на здружен труд, заедниците на социјалното осигурување и другите општествено-правни лица, како и државните органи насочуваат и издвојуваат од доходот односно од средствата со кои самостојно располагаат средства за станбена изградба, за подобрување на условите на живеењето во постојните стапови и за надоместок на делот на станарината на одделни категории корисници на станови.

Граѓаните што употребуваат дополнителна работа на други лица во вршењето на самостојна дејност, согласно со законот, обезбедуваат средства за намените од ставот 1 од овој член за тие лица.

Член 2

Работните организации односно самостојните организации на здружен труд, другите општествено-правни лица и државните органи (во понатамошниот текст: организациите), врз основа на програмите за решавање на станбените проблеми ја утврдуваат, со општ акт, стапката на издвојувањето на средствата за намените од членот 1 став 1 на овој закон.

Средствата од ставот 1 на овој член организациите ги издвојуваат, при секоја исплата на личните доходи, во износот утврден со примена на определена стапка врз вкупниот износ на средствата од кои се плаќаат придонесите од личниот доход од работен однос, и ги внесуваат во фондот на заедничката потрошувачка.

Член 3

Општинското собрание, врз основа на среднорочната програма на станбената изградба во општината, ја утврдува најниската стапка за задолжителното издвојување на средствата за намените од членот 1 став 1 на овој закон.

Границите во рамките на кои општината ја утврдува најниската стапка на задолжителното издвојување на средствата за намените од членот 1 став 1 на овој закон, можат да се пропишат со закон.

Член 4

Организациите можат да се спогодат, заради обезбедување на средствата за кредитирање на станбената изградба под поповолни услови за одделни категории работни организации и граѓани, делот на средствата издвоени за станбена изградба задолжително да се орочува кај деловната банка.

Со спогодбата од ставот 1 на овој член се утврдуваат стапките на издвојувањето на средствата за намените од ставот 1 на овој член и условите под кои издвоените средства се орочуваат, како и условите под кои од тие средства се даваат кредити за станбена изградба.

Кога спогодбите од ставот 1 на овој член ќе ги прифатат организациите што издвојуваат повеќе од половината на вкупните средства издвоени за намената од членот 1 став 1 на овој закон на територијата на општината и кои запослуваат повеќе од половината на вкупниот број на работниците запослени на територијата на општината, општинското собрание може да донесе одлука, со која ја пропишува стапката на задолжителното орочување на делот на средствата издвоени за станбена изградба, условите под кои тие средства се орочуваат и условите под кои од тие средства се даваат кредити за станбена изградба.

Одлуката што ја донесува општинското собрание мора да биде во согласност со спогодбата од ставот 1 на овој член и таа важи за сите организации на територијата на општината.

Со закон можат да се утврдат најдолгите рокови на задолжителното орочување на делот на средствата од ставот 1 на овој член и најниската стапка на каматата што се плаќа на тие средства.

Член 5

Општинското собрание утврдува кој дел на средствата од членот 2 односно 3 на овој закон задолжително се издвојува за надоместок на делот на станарината на одделни категории корисници на станови.

Височината и начинот на издвојувањето и на користењето на средствата од ставот 1 на овој член, како и условите под кои одделни категории корисници на станови се здобиваат со право на надоместок од делот од станарината, општинското собрание ги утврдува во согласност со законот.

Член 6

Право на надоместок на делот на станарината од средствата издвоени во смисла на членот 5 од овој закон имаат корисниците на станови што учествуваат во формирањето на тие средства и ги исполнуваат условите што општинското собрание ги утврдило во согласност со законот.

Член 7

Општинското собрание може да утврди кој дел од средствата издвоени за станбена изградба организациите можат да го употребат за подобрување на условите на живеењето во постојните станови и што се смета како подобрување на тие услови.

Член 8

Заедниците на социјалното осигурување насочуваат и издвојуваат средства за станбена изградба, за подобрување на условите на живеењето во постојните станови и за надоместок на делот на станарината за пензионерите и инвалидите, од фондот на инвалидското и пензиското осигурување во согласност со законот.

Член 9

Општинското собрание, во согласност со законот, ја утврдува височината на средствата што за станбена изградба, за подобрување на условите на живеењето во постојните станови и за надоместок на делот на станарината ги издвојуваат граѓаните што употребуваат дополнителна работа на други лица во вршењето на самостојна дејност.

Општинското собрание го утврдува и начинот на издвојувањето и користењето на средствата од ставот 1 на овој член, како и начинот на располагањето со таквите средства.

Член 10

Средствата што организациите, заедниците на социјалното осигурување и граѓаните што употребуваат дополнителна работа на други лица во вршењето на самостојна дејност ќе ги издвојат во смисла на чл. 2, 3, 8 и 9 од овој закон, посебно се евидентираат и можат да се користат веднаш по

нивното издвојување, и тоа само за намените утврдени со овој закон.

Член 11

Државниот секретаријат за народна одбрана издвојува средства за изградба на станови, за подобрување на условите на живеењето во постојните станови и за надоместок на делот на станарината за лицата на служба во Југословенската народна армија, во височината и на начинот што ги пропишува Сојузната скупштина.

Член 12

Средствата што на 31 декември 1970 година ќе преостанат на посебните сметки на средствата за субвенционирање на станарините, ќе се користат за надоместок на делот на станарината.

Ако општинското собрание реши, средствата од ставот 1 на овој член ќе се користат и за кредитирање на станбената изградба во смисла на членот 4 од овој закон.

Член 13

Додека организацијата не реши согласно со членот 2 од овој закон односно додека општинското собрание не реши согласно со членот 3 на овој закон, а најдоцна до 31 декември 1971 година, организацијата е должна на вкупниот износ на средствата од кои се плаќа придонесот од личниот доход од работен однос да издвојува средства по стапка од 4% и да ги внесува во фондот на заедничката потрошувачка со намена за потребите на станбената изградба.

До донесувањето на републички закон, а најдоцна до 31 декември 1971 година, заедницата на социјалното осигурување е должна на вкупниот износ на исплатените пензиски и инвалидски примања да издвојува средства по стапка од 4% со намена за станбената изградба.

Член 14

Придонес за изградба на станови за учесниците на Народноослободителната војна организациите плаќаат во височината и на начинот што се утврдени со републички закон од средствата што тие ги плаќаат врз основа на Законот за дополненија на Основниот закон за придонесот на средствата за заедничка потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67 и 24/68).

Член 15

По исклучок, за 1971 година, општинското собрание може, врз основа на членот 5 став 2 од овој закон, да ја пропише и пред донесувањето на републички закон обврската за издвојување на средствата за надоместок на делот на станарината, начинот на располагањето со тие средства и условите под кои одделни категории корисници на станови се здобиваат со правото на надоместок на делот на станарината.

Член 16

Овој закон престанува да важи на територијата на републиката со денот на почетокот на применувањето на републичкиот закон со кој во целост се регулираат односите утврдени со овој закон.

Член 17

На 31 декември 1970 година престанува да важи Законот за издвојување средства за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65, 56/65, 50/68 и 56/69).

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

703.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПОРЕДЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО ПРЕТСТАВУВААТ РАЗЛИКА ПОМЕГУ НАБАВНАТА И ПРОДАВНАТА ЦЕНА НА УВЕЗЕНИОТ ЦЕМЕНТ

Се прогласува Законот за распоредување на нераспоредените средства што претставуваат разлика помеѓу набавната и продавната цена на увезениот цемент, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 декември 1970 година.

ПР бр. 974

29 декември 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленко Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕРАСПОРЕДЕНИТЕ СРЕДСТВА ШТО ПРЕТСТАВУВААТ РАЗЛИКА ПОМЕГУ НАБАВНАТА И ПРОДАВНАТА ЦЕНА НА УВЕЗЕНИОТ ЦЕМЕНТ

Член 1

Средствата што од 1 јануари 1968 година до 22 мај 1970 година се остварени по основот на разликата помеѓу набавната цена на увезениот цемент и продавната цена на тој цемент во Југославија, а кои, според Спогодбата за увозот на цемент склучена на 5 февруари 1968 година помеѓу производителите и потрошувачите на цемент, му припаѓаат на фондот за изградба и развој на домашната индустрија на цемент и не се распоредени, се пренесуваат со состојбата на 22 мај 1970 година на сметката на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството.

Член 2

Средствата од членот 1 на овој закон ќе се користат за кредитирање на изградбата и развојот на домашната цементна индустрија под условите што ќе се пропишат со посебен сојузен пропис.

Член 3

Сојузниот секретаријат за финансии, преку Службата на општествното книговодство, ќе го утврди износот на средствата од членот 1 на овој закон со состојбата на 22 мај 1970 година и ќе изврши пренесување на утврдениот износ на средствата во корист на сметката на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството заради нивно користење за целите наведени во членот 2 од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

704.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за водите, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 28 декември 1970 година.

ПР бр. 978

29 декември 1970 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

Член 1

Во Основниот закон за водите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 50/68) во членот 11 ставот 1 се менува и гласи:

„Општествено-политичките заедници определени со закон се грижат за одржувањето, за реконструкцијата и за изградбата на заштитни објекти и постројки, за заштитата и чувањето на изворот (ресурсите) на вода за пиење и укажуваат помош во изградбата и реконструкцијата на објектите и постројките за заштита на водите и за други водостопански работи, ако републичкиот закон определи така“

Член 2

Во членот 14 ставот 3 се менува и гласи:

„Приходи на републичкиот фонд на водите се водниот придонес и другите приходи што ќе ги утврди републиката во рамките на своите права и должности.“

Член 3

Членот 66 се менува и гласи:

„Од коритата и од бреговите на природните водотеци, езерата, акумулациите и морињата може да се вали песок, камен и чакал, со водостопанска согласност и со плаќање воден придонес ако со законот на републиката не е инаку определено.“

Средствата на водниот придонес од ставот 1 на овој член се приход на фондот на водите определени со законот на републиката.

Корисниците односно сопствениците на земјиштето имаат право на надоместок на штета предизвицана со вадене на материјалите од ставот 1 на овој член.“

Член 4

Во членот 69 ставот 1 се заменува со два нови става, кои гласат:

„Воден придонес плаќаат сите организации на здружениот труд, граѓаните и граѓанските правни лица кои вршат стопанска или комунално-стопанска дејност.“

Организациите на здружениот труд, граѓаните и граѓанските правни лица кои во вршењето на стопанската или комунално-стопанската дејност употребуваат или искористуваат вода или испуштаат загадена вода или други материи што ја загадуваат водата плаќаат, покрај водниот придонес од ставот 1 на овој член, и воден придонес за употребената односно искористената вода и воден придонес поради загадување на водите.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „придонес од граѓаните“ се заменуваат со зборовите: „придонес од сите граѓани“.

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: „ставот 1“ се заменуваат со зборовите: „ст. 1 до 3“.

Член 5

Членот 70 се менува и гласи:

„Водниот придонес се плаќа посебно според ставот 1 на членот 69 на овој закон, посебно за употребената или искористена вода, посебно поради загадување на водите и посебно за вадење песок, чакал и камен.“

Член 6

По членот 70 се додава нов член 70а, кој гласи:

„Водниот придонес од ставот 1 на членот 69 од овој закон организациите на здружениот труд и го плаќаат во определен процент од доходот на републиката во која се остварува доходот, а граѓаните и граѓанските правни лица — од личниот доход остварен со вршење на стопанска односно на комунално-стопанска дејност, согласно прописите за придонесите и даноците на граѓаните.“

Член 7

Во членот 71 се брише ставот 1.

Во ставот 2 се бришат зборовите: „од ставот 1 на овој член“, а на крајот на ставот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „или ако, за употреба односно за искористување на таа вода не се должни да плаќаат воден придонес“.

Член 8

Членот 72 се брише.

Член 9

Во членот 73 став 1 зборовите: „од членот 71“ се заменува со зборовите: „од членот 69 став 2“.

Во ставот 2 се бришат зборовите: „од членот 72 на овој закон“, а зборовите: „е количината во m^3 на испуштена или загадена вода и степенот на нејзината загаденост“ се заменуваат со зборовите: „се за испуштена загадена вода количината во m^3 и степенот на нејзината загаденост, а за испуштање други материи што ја загадуваат водата — количината на тие материи и степенот на загадувањето“.

Член 10

По членот 73 се додаваат нови членови 73а и 73б, кои гласат:

„Член 73а

Водниот придонес за употребена или искористена вода од гранични меѓурејублички водотеци се дели помеѓу тие републики врз основа на меѓусебна спогодба.

Член 73б

Водниот придонес за употребена или искористена вода од акумулација која се наоѓа на територијата на една република, а која му припаѓа на обврзник за плаќање на тој воден придонес кој се наоѓа на територијата на друга република, го утврдува републиката на чија територија се наоѓа акумулацијата, и ѝ припаѓа на таа република.

Височината на водниот придонес од ставот 1 на овој член не може да биде поголема од височината на водниот придонес кој се плаќа за употребената или искористена вода од други акумулации на територијата на таа република.“

Член 11

Во членот 74 се бришат ст. 2 до 5.

Член 12

Во членот 77 се бришат ст. 1 и 3.

Во ставот 2 зборот: „Наплата“ и „наплата“ се заменуваат со зборовите: „Разрезот и наплата“ односно „разрез и наплата“.

Член 13

Разрез и наплата на водниот придонес според одредбите на овој закон ќе се вршат почнувајќи од 1 јануари 1971 година.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

705.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЛНОСТИ**

Се прогласува Законот за укинување на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 24 декември 1970 година.

ПР бр. 962
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентин Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЛНОСТИ****Член 1**

Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности (во понатамошниот текст: Фондот), основан со Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65) се укинува со 31 декември 1970 година.

Член 2

Побарувањата и обврските на Фондот кои втасуваат по 31 декември 1970 година се пренесу-

ваат врз социјалистичките републики и врз социјалистичките автономни покраини во кои се наоѓа седиштето на научноистражувачката организација или на друго лице спрема кое Фондот има побарувања односно обврски.

Член 3

Непотрошените средства на Фондот ќе им се отстапат со завршната сметка на Фондот за 1970 година на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини сразмерно на износот на обврските од членот 2 на овој закон.

Член 4

Завршната сметка на Фондот за 1970 година ја потврдува Сојузната скупштина.

Член 5

Сојузниот извршен совет ќе формира комисија која до 30 април 1971 година ќе ја утврди завршната сметка на Фондот за 1970 година и ќе ги изврши работите во врска со укинувањето на Фондот.

Завршната сметка на Фондот за 1970 година и извештајот за својата работа, Комисијата ќе му ги достави на Сојузниот извршен совет, кој завршната сметка на Фондот, со свое мислење, ќе ѝ ја достави на Сојузната скупштина на потврда.

Се овластува Сојузниот извршен совет да ги определи поблиску задачите и начинот на работата на Комисијата.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за постојаните средства на федерацијата за финансирање на научните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/68), Одлуката за условите за давање кредити од средствата на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 41/70), како и сите одредби на сојузните закони што се во спротивност со овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

706.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 29 декември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 28 декември 1970 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ИМЕ ПОМОШ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ШТЕТИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ СО ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО СЕПТЕМВРИ 1970 ГОДИНА**

1. Од средствата на резервниот фонд на федерацијата, што ќе се формираат според членот 95 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69 и 32/70), ѝ се доделува, без обврска за враќање, на Социјалисти-

чка Република Хрватска износот од 5.000.000 динари на име помош за отстранување на штетите на териториите на општините што ги погоди земјотресот од 6 септември и во нокта помеѓу 16 и 17 септември 1970 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 353
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Радомир Коматина, с. р.

Претседател на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

707.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставниот амандман IX точка 1 став 3, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 29 декември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 28 декември 1970 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛ ОД СОЈУЗНИОТ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КОЈ ИМ СЕ ОТСТАПУВА НА РЕПУБЛИКИТЕ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

1. Во Одлуката за утврдување дел од сојузниот придонес од личниот доход од работен однос кој им се отстапува на републиките заради обезбедување средства за финансирање определени форми на инвалидска заштита („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67, 55/68, 10/70 и 53/70), во точката 1 одредбите под 1 до 6 се менуваат и гласат:

„1) СР Босна и Херцеговина	49,0
2) СР Црна Гора	100,0
3) СР Хрватска	47,1
4) СР Македонија	24,6
5) СР Словенија	22,5
6) СР Србија	44,5“.

2. Покрај средствата што за финансирање на определени форми на инвалидска заштита во СР Црна Гора ќе се остварат според одредбата на точката 1 на оваа одлука, на СР Црна Гора ќе ѝ се обезбедат за оваа цел во сојузниот буџет за 1971 година и дополнителни средства во височина од 26,5% од планираниот приход на федерацијата од придонесот од личниот доход од работен однос на територијата на Црна Гора.

3. Пресметување на делот на приходот на федерацијата од сојузниот придонес од личниот доход од работен однос, кој им се отстапува на републиките, според процентите од точ. 1 и 2 на оваа одлука, ќе се врши од 1 јануари 1971 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 352
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Радомир Коматина, с. р.

Претседател на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

708.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, во врска со членот 17 став 3 од Основниот закон за статистиката, Сојузната скупштина, на предлог од Сојузниот извршен совет, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор од 28 декември 1970 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОТ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1971 ГОДИНА

1. Се донесува План на статистичките истражувања кој содржи статистички истражувања од интерес за целата земја и статистички истражувања од интерес за федерацијата, што ќе се вршат во текот на 1971 година.

2. Финансирањето на статистичките истражувања од точката 1 на оваа одлука ќе се врши според Планот на статистичките истражувања за 1971 година.

3. Планот на статистичките истражувања за 1971 година е објавен со оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 306
29 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Радомир Коматина, с. р.

Претседател на Соборот на народите,
Мика Шпиљак, с. р.

ПЛАН НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 1971 ГОДИНА

Реден број	Назив на истражувањата	Содржина	Кој е должен да даде податоци	Обврски на статистичката служба		Со податоците ќе располага			Трошоците (во ил. дин.) ги поднесува:			
				на сојузниот орган — организација	во републиката	општина*	републиката федерацијата	Први резултати од обработката**	сојузен орган	република	општина	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Истражувања од интерес за целата земја												
СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УПРАВУВАЊЕ												
1	Состав и дејности на месните заедници (МЗ-1)	Податоци за членовите на советите; постојани и повремени комитетии; запослен персонал; мировни совети и нивната дејност; форми на одлучување (седници и решавања прашања, собири на избирачи и разгледувани прашања, референдуми; резултати од активноста (во областа на општествениот стандард-културно-просветната дејност, комуналната изградба и уредување на населбите и сенародната одбрана и др.), финансиски средства.	Месни заедници	Изработка на сумари за СФРЈ	Печатење обрасци, собирање и обработка на податоците	x	x	x 15.10		161	421	127
2	Меѓуопштинска соработка — области, форми и резултати на соработката (ОЛ-11)	Области на соработка; општини што остваруваат соработка; правен акт за соработката; форма преку која се остварува соработката; вклученост на општините во заедница од општ тип или заедничко планирање на стопанскиот развој; причини што ја забавуваат или отежнуваат соработката	Општини	Изработка на сумари за СФРЈ	Печатење обрасци, собирање и обработка на податоците	0	x	x 20.12		80	145	54
3	Именување директори на работните организации во стопанството и во установите на опшествените служби (ДИР-1 и 2)	Податоци за учесниците на курсеви (пол. степен на стручно образование), за новиот односно одново именуваниот директор (пол. возраст, школска подготовка, работно место и работна организација пред именувањето, работен стаж) и за директорот што не е одново именуван (пол. возраст), школска подготовка, работно место и работна организација во која стапил на работа.	Работни организации во стопанството и установите на опшествените служби	Изработка на сумари за СФРЈ	Печатење обрасци и изработка на сумари за СФРЈ	x	x	x 31.12		173	290	61

* — 0 (образец)
 — P (резултати на обработката)
 — x (податоци)
 ** — рокови за СФРЈ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Попис на борците од Народноослободителната војна 1 (2)	Податоци за борците: пол, година на раѓањето, место на живеењето, народност, школска подготовка, степен на стручното образование, број членови на домаќинството, број на децата (од претшколска возраст, на школување и запослени), занимање, положај во занимањето, стапување во НОВ по времето и начинот на учеството, чин при завршетокот на војната односно последна воена должност, редовни месечни приходи по изворите, вид и износ на пензијата, вкупни приходи на домаќинството, вкупен пензи-ски стаж, станбено прашање, хронични болести, здравствено осигурување	Секој учесник во НОВ преку општинското здружение на СЗВНОВ	Изработка на сумари за СФРЈ	Печатење обрасци, обука на полишувачите и обработка на податоците	x	x	x	1972	60		
ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА												
Истражувања од интерес за целата земја												
1	Статистика на родените (ДЕМ-1) — собирање месечно, обработка годишна	Виталитет на детето (живородено или мртвородено), пол, место на раѓањето, возраст на мајката и таткото, ред на раѓањето на детето, број на сега живите деца, каде е детето родено, повеќекратни породувања, родени деца во овој брак, дали детето е родено во брак или вон брак, брак по ред, народност, школска подготовка и занимање за мајката и таткото и др.	Матичари	Обработка на податоците	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката	P	x	x	10.02 30.09	647	1 009	565
2	Статистика на умрените (ДЕМ-2 и „Потврда за смртта“ одн. „Лекарски извештај за причината на смртта“) — собирање месечно, обработка годишна	Пол, возраст на умрениот, место на живеалиште, место на смртта, брачна состојба, народност, школска подготовка, занимање, каде настапила смртта и кој ја утврдил смртта, лекување, кој дал податоци за причината на смртта, причина на смртта; за умрените доенчиња: брачноста на детето, возраст, занимање и школска подготовка на мајката и колку деца вкупно родила мајката на умреното дете; за насилна смрт: видот на насилната смрт, кога и каде настанал случајот, надворешна причина на смртта и др.	Матичари, здравствени установи, лекари, други лица овластени за утврдување на смрт и лица што вршеле увид	Обработка на податоците	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката	P	x	x	10.02 30.09	990	575	505

¹⁾ Содржината, другите елементи и трошоците на ова истражување се непотполни, затоа проблемот на пописот не е дефинитивно методолошки решен. Конечен предлог ќе се даде во методолошките рецензија и договорите со заинтересирани организации и органи.

²⁾ Во СР Босна и Херцеговина и во СР Македонија пописот на борците е спроведен.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Статистика на склучените бракови (ДЕМ-3) — собирање месечно, обработка годишна	За младоженецот и невестата: поранешната брачна состојба, кој брак е по ред, возраст, место на живеалиште, народност, школска подготовка, занимање и др.	Матичари	Обработка на податоците	на Печатење обрасци, собирање, подготовката на обработката	P	x	x	10.02 15.10	410	398	290
4	Статистика на разведените бракови (РБ-1) — собирање месечно, обработка годишна	За мажот и жената: возраст, народност, школска подготовка, занимање, брачна состојба, брак по ред, датум на склучување на бракот, број на деца родени во овој брак, колку од тие деца се живи, број на издржувани деца, последно живеалиште, кому му се доделени децата, датум на правосилноста на пресудата	Окружни судови	Обработка на податоците	на Печатење обрасци, собирање, подготовката на обработката	P	x	x	10.02 15.10	388	111	20
5	Месечен преглед на уписите во матичната книга (Дем-4)	Број на уписите во матичната книга (на родените, на признавањата на татковство и позакопувања, на умрените, на склучените бракови)	Матичари	Изработка на сумари за СФРЈ	на Изработка на прегледи и изработка на сумари	P	x	x	02. МЕС	34	323	52
6	Статистика на надворешната миграција: уселувања (СМ-1) и иселувања (СМ-2) — собирање месечно обработка годишна ³⁾	Пол, возраст, занимање, школска подготовка, од која земја доаѓа или во која земја оди, народност, државјанство	Органите на внатрешните работи на општините и пограничните премини	Собирање на СМ-2, подготовката на обработката и обработката на податоците	на Печатење обрасци, собирање на СМ-1, изработка на сумари	P	x	x	01.10	338	28	7
7	Попис на населението и на становите во 1971 година	Содржината е определена со Законот за пописот на населението и становите во 1971 година („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 32/1970)	Граѓаните и работните организации		Обврските се определени со Законот за пописот на населението и становите во 1971 година	x	x	x	15.05	852 ⁴⁾	1 391 ⁴⁾	277 ⁴⁾

³⁾ СР Словенија обезбедува податоци од регистарот на населението

⁴⁾ Дел од трошоците што се однесуваат на личните доходи на работниците на статистичките органи.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СТАТИСТИКА НА ТРУДОТ												
Истражувања од интерес за целата земја												
Статистички органи												
1	Месечен извештај за личните доходи и запослениот персонал во општествениот сектор (Рад-1)	Вкупен фонд на нето личните доходи и исплати по периодичната пресметка и завршната сметка; број на запослените на кои се однесува вкупниот фонд на нето личните доходи; број на запослените на крајот на претходниот и извештајниот месец; број на дојдените и отидените работници во текот на извештајниот месец; број на примените приправници според школската подготовка во текот на извештајниот месец; број на жените и работниците на определено време на крајот на извештајниот месец; прогноза на запослени работници за наредните два месеца; пробно собирање податоци за прогнозите на нето личните доходи за наредниот месец	Сите работни и други организации и државни органи избрани со мостра	Обработка на републичките таблограми	Печатење образци, собирање и обработка на податоците	O	x	x	12. МКС	675	2 412	1 067
Статистички органи												
2	Полугодишен извештај за личните доходи и за запослениот персонал во општествениот сектор, март и септември 1971 година (Рад-1)	Покрај податоците од месечниот извештај Рад-1, овој извештај содржи и податоци за бројот на запослените според височината на нето личните доходи; за минималниот и максималниот личен доход во работната организација; број на работниците со минимален личен доход, кумулативни податоци за бројот на приправниците и за нето личните доходи за периодот јануари-март и јануари-септември 1971 година	Сите работни и други организации и државни органи	Обработка на републичките таблограми	Печатење образци, собирање и обработка на податоците	OP ⁵⁾	x	x	23.06 за март и 23.12 за септ.	132	460	307
Статистички органи												
3	Полугодишен извештај за запослениот персонал кај приватните работодавци, март и септември 1971 година (Рад-15)	Број на запослените работници и ученици во стопанството според полот и видовите на дејностите	Комунални заводи за социјално осигурување	Обработка на републичките таблограми	Печатење образци, собирање и обработка на податоците	OP	x	x	29.05 за март и 15.12 за септ.	17	73	32

⁵⁾ Резултати на обработката и за поголеми градови, за септември 1971 година

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Статистички органи								
4	Годишен извештај на работните организации за запослениот персонал во општествениот сектор (Рад-10)	Работници според полот, школската подготовка, квалификациите, видот на работниот однос, полното и неполното работно време, еднократното и двократното заземање работно место, неделното траење на работното време, распоредот на часовите во 42-часовната работна недела и според смените; флукуација на приправниците според школската подготовка; година на преминување на работната организација на 42-часовна скратена работна недела; типот на скратената работна недела; структурата на годишниот фонд на работното време на запослените; бројот на запослените на кои се однесува фондот на работното време; стипендијанти: дистрибуција спрема височината на стипендијата и спрема видовите училишта и остручување на запослените во работните организации во 1970 година според чл. 36 до 39 од Правилникот за водење евиденции од областа на трудот; нето лични примања за месец ноември според квалификациите	Сите работни и други организации и државни органи	Обработка на републичките таблограми	на Печатење обрасци, собирање и обработка на податоци	ОР	x	x	30.06	123	969	418	
					Статистички органи								
5	Анкета за личните доходи според квалификациите во општествениот сектор на мострата на работните организации и запослените работници (Рад-ЛД)	Пол, возраст, работен стаж, школска подготовка, стручно образование, занимање, стручна подготовка за работното место, тип на работното место, вкупен нето личен доход за 1970 година, просечен месечен нето личен доход	За избраните лица, избрани работни и други организации и државни органи	Шифрирање и обработка на прашалниците	на Печатење обрасци, избор на лица за анкетирање, собирање, обработка на претходните резултати, сметковна и логична контрола на материјалите	—	x	x	30.12	625	522	220	
					Статистички органи								
6	Регистрација на учениците во стопанството, март 1971 година (Рад-31)	Пол, возраст, траење на учењето, број на месеците поминати на учење, школска подготовка на учениците во стопанството, занимање за кое се подготвува ученикот	Општински органи на управата надлежни за работите на трудот; работни и други организации; државни органи, училишта	Обработка на републичките таблограми	на Печатење обрасци, собирање и обработка на податоците	Р	x	x	20.11	31	327	112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Статистички органи												
7	Извештај за лицата што со степенот на стручното образование се здобиле со полагање на испити за ВК односно КВ работник (Рад-32)	Пол, возраст, школска подготовка, стручно образование пред полагање на испитот, стручно образование по полагање на испитот, занимање	Општински органи на управата надлежни за работите на трудот; училишта за ВК и КВ работници; испитни комисији	Обработка на републичките таблограми	на Печатење обрасци, собирање и обработка на податоците	P	x	x	20.07	28	117	76
Статистички органи												
8	Анкета за трошоците на работната сила	Елементи на трошоците на работната сила: нето личен доход за редовната работа, премии и други форми на стимулација, примања за прекувремена работа, за ноќна работа и за работа во празнични денови; надоместоци на нето лични доходи за годишен одмор, платено отсуство, за државни празници, отпратнини и сл.; примања врз основа на периодична и завршна сметка; награди; додатоци за годишен одмор; примања во натура пресметани во паричен износ; трошоци за становање на запослениот персонал а што ги поднесува работната организација; придонеси за социјално осигурување; трошоци за стручно оспособување на работната сила; издатоци за мензи и за друго прехранбено снабдување на работниците; трошоци за културен живот и разонода на работниците; субвенции на касите за заемна помош; придонеси за незапосленост; други трошоци на работната сила. Просечен број на запослените според полот и квалификациите; вкупен фонд на ефективни часови работа	Избрани работни и други организации и државни органи	Обработка на републичките таблограми	на Печатење обрасци, собирање и обработка на податоците	O	x	x	1972	314	423	183
Служба за запослување												
9	Месечен извештај за слободните работни места (потреби од работна сила)	Број на слободните работни односно ученички места во работните организации според степенот на стручното образование на работниците и дејностите на работните организации	Сите работни организации, државни органи и приватни работодавци	Обработка на републичките таблограми	на Печатење обрасци; обработка на прашалниците, обработка на општинските сумари	—	x	x	20. МЕС	14	28	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Служба за запослување						
10	Месечен извештај за пополнетите работни места (нови и упразнеги)	Број на слободните работни односно ученички места во работните организации според степенот на стручното образование на работниците и според дејностите на работните организации	Сите работни организации, државни органи и приватни работодавци	Обработка на републичките таблограми	на Печатење обрасци; обработка на прашалниците, обработка на општинските сумари	—	x	x	20. МЕС	14	28	196
						Служба за запослување						
11	Месечен извештај за престанок на работата (откази на работниците)	Број на престаноците на работата на работниците по основите на престанокот, полот и степенот на стручното образование на работниците и дејностите на работните организации	Сите работни организации, државни органи и приватни работодавци	Обработка на републичките таблограми	на Печатење обрасци; обработка на прашалниците, обработка на општинските сумари	—	x	x	20. МЕС	14	28	196
						Служба за запослување						
12	Месечен извештај за лицата што бараат запослување (незапослени лица)	Број на лицата што бараат прв пат запослување, што биле запослени и запослени со посредство на заводите, сè според полот и степенот на стручното образование, број на корисниците на паричен надоместок од здравственото осигурување, детскиот додаток и превозот	Општински заводи за запослување	Обработка на републичките таблограми	на Печатење обрасци; обработка на општинските сумари	—	x	x	20. МЕС	35	70	484
						Служба за запослување						
13	Полугодишен извештај за лицата што бараат запослување	Број на лицата што бараат запослување според степенот на стручното образование, некои занимања, полот, возраста, должината на чекање на запослување, работниот стаж, број на корисниците на паричен надоместок и здравствено осигурување според траењето на користењето; број на инвалидните лица што бараат запослување; број на стручно оспособените и преквалификуваните преку заводите за запослување	Општински заводи за запослување	Обработка на републички таблограми	на Печатење обрасци; обработка на општинските сумари	—	x	x	30.07 31.01	9	18	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Служба за запослување												
14	Месечен извештај за лицата привремено запослени во странство	Број на барања и потврди за привремено запослување во странство според степенот на стручното образование на работниците; број на понуди и број на работници барани од страна на странски работодавци; број на запослени во странство по државите	Општински заводи за запослување	Обработка на републичките сумари	Печатење обрасци; обработка на општинските сумари	—	x	x	20. МЕС	14	28	196
Служба за запослување												
15	Полугодишен извештај за лицата привремено запослени во странство	Број на запослените во странство преку заводите за запослување по државите, занимањата и дејностите	Општински заводи за запослување	Обработка на републичките сумари	Печатење обрасци; обработка на општинските сумари	—	x	x	30.07 31.01	3	6	42
Служба за запослување												
16	Полугодишен извештај за странските државјани запослени во Југославија	Број на запослените според степенот на стручното образование, дејностите и државјанството	Сите работни организации државни органи и приватни работодавци	Обработка на републичките сумари	Печатење обрасци; обработка на општинските сумари	—	x	x	30.07	1	3	28
Служба за запослување												
17	Ревизија и стандардизација на мулти-факторска батерија на тестови за општи способности	Прелиминарна примена на 12 тестови врз помала мостра на работна популација. Примена на дефинитивна форма на 12 тестови врз поголема мостра на истата популација	Работници запослени во одделни работни организации што ќе влезат во мострата (емпириско истражување)	Организација и водење на истражувањето, анализа на емпириски добиените податоци	Теренски испитувања, средовање и испраќање на материјалите	—	x	x	VI/70	13	26	185
Служба за запослување												
18	Годишен извештај за капацитетите на школите од II и III степен	Можност за запишување на младина во школите од II и III степен. Назив и адреса на школата-факултетот, број на учениците-студентите што ќе бидат примени во првите класови-години, според отсеците и сл.; рок за поднесување пријави за упис и услови за прием на кандидати	Школи од II и III степен	Обработка на републичките прегледи	Печатење обрасци; обработка на општинските сумари	—	x	x	до крајот на февруари	3	4	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Служба за запослување												
19	Годишен извештај за потребите од кадри и за внатрешните резерви на кадри	Број потребни работници и број работници што претставуваат внатрешна резерва — според занимањата и степенот на стручното образование	Сите работни организации, државни органи и приватни работодавци	Обработка на републичките таблограми	Печатење обрасци, обработка на општинските сумари	x	x	x	30.06	36	84	588
Истражувања од интерес за федерацијата												
Статистички органи												
20	Истражување за личните доходи за одредени занимања за 1970 година	Лични доходи и број на запослените за одредени занимања (до 200 занимања) за 1970 година. За секое занимање ќе се бараат податоци за еден модалитет на степен на стручното образование и одреден број години работен стаж.	Сите работни и други организацији и државни органи	Сите фази на истражувањето	—	0	x	x	1972	500	—	—

СТАТИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ ВИЛАНСИ

Истражувања од интерес за целата земја

Статистички органи												
1	Комплексен годишен извештај за стопанските организација (КГИ-01)	Вредност на основните средства и на инвестициите во тек (инвестиции во изградба) вредност на производството, материјални трошоци, амортизација, лични доходи, акумулација и фондови (принципи на чисти дејности и по територија)	Стопански организации	Целокупна обработка	Печатење обрасци и упатства, ажурирање на адресите за собирање, контрола и шифрирање на статистичката граѓа	P ¹⁾	x	x	20.06	896	762	501
Статистички органи												
2	Годишна пресметка на доходот од приватниот сектор на стопанството: — земјоделството — градежништвото — сообраќајот — трговијата и угостителството — занаетчиството	Вредност на производството, материјални трошоци во натура и во пари, амортизација, народен доход, разрез на придонесите и даноците, наплатени придонеси и даноци, акумулација на индивидуалните производители	Процени на општинските комисији што се формираат за таа цел	Обработка на републичките сумари	Печатење обрасци и упатства, собирање и обработка на ниво на републиката и општините	OP	x	x	20.06	62	491	202

*) Извистано секое претпријатие по организациоен принцип.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Статистички органи												
3	Текушта пресметка на општествениот производ и на народниот доход по текуштите и постојните цени. Распределба на општествениот производ по категориите на крајната наменска употреба (финална потрошувачка)	По секторите на сопственост на СР, гранките и областите на производството, општествен производ, народен доход и негови елементи. Финална потрошувачка со билансите: лична потрошувачка на населението, општа потрошувачка и инвестиции. Пресметка на општествениот производ според категориите на експлоатационата намена (оддел I и II) за 1969 година	Од статистичката документација на СЗС и други установи	Пресметка за СФРЈ и СР без финална потрошувачка	Пресметка врз база на КГИ — 01 и доходот од приватниот сектор за СР и општините без финална потрошувачка	—	x x	20.06 01.12		135	176	76
Статистички органи												
4	Комплексен годишен извештај на работните организации од нестопански дејности (КГИ-02)	Вредност на основните средства според техничката структура, средства во изградба; приходи според изворите и расходи според намената, материјални трошоци (материјал и услуги)	Работни организации од нестопански дејности и органи на управата	Обработка на републичките сумари	Печатење обрасци и упатства, собирање, контрола и обработка на податоците	ОР	x x	20.07		415	361	159
Статистички органи												
5	Годишен извештај за средствата и фондовите на општините (Фин-50)	Народен доход по дејности и сектори (општествен, приватен). Број на запослени во општествениот сектор (стопанство, нестопанство), лични доходи и средства на работните организации (стопански, нестопански) приходи и расходи на општествените служби, на фондовите и буџетите на општините	Општини за приходите и расходите на буџетите и фондовите; другите податоци ги дава РЗС од постојните служби	Подготвување на податоци за публикување	Печатење обрасци и упатства, собирање, контрола и обработка	ОР	x x	15.09		66	150	53
Статистички органи ⁷⁾												
6	Анкета за семејните буџети на работничките домаќинства (АПБ) — собирање месечно, обработка тримесечно	Приходи по изворите и трошоци по артиклите — количини и вредности за околу 300 артикли и услуги на личната потрошувачка	Избрани тричлени и четричлени работнички домаќинства	Обработка и трошоци на изборот и анкетирањето. 1200 домаќинства	Печатење дневници и извештаи на анкетарите, трошоци за проширена мостра над 1200 домаќинства и обработка за свои потреби	—	x x	15.03 15.06 15.09 15.12		1991	157	453

⁷⁾ Доколку републиките ја прошируваат мострата должни се да извршат собирање и контрола на целокупниот материјал; во таков случај СЗС печати обрасци и за проширениот дел на мострата.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Статистички органи							
7	Анкета за индивидуалните земјоделски стопанства (ПО-91, 92 и 93) — собирање месечно, обработка на паричните приходи и расходи по групите тримесечно, комплетна обработка годишно	Податоци за земјиниот posed, за демографските карактеристики на домаќинство, за активоста на членовите, за бројот на добитокот, за сточното производство, за производството на домашни ракотворби и градежен материјал, за потрошокот на човечка и добиточна храна, за паричните примања и издавања, за вредноста на дадените и примените производи како и податоци за залихите на земјоделски производи и добиток	Индивидуални земјоделски стопанства	Тримесечна и годишна обработка на преџледите, трошоци за 68 анкетари и трошоци за избор и награди на 3.200 стопанства	и Печатење годишни и тримесечни прегледи од рачна обработка, печатење обрасци, собирање месечни прашалници, изработка на тримесечни и годишни прегледи за домаќинства, трошоци на анкетарите и за обиколка на домаќинствата	—	x x	15.06 ⁵⁾ 15.09 ⁶⁾ 15.12 ⁷⁾ 15.03 ⁸⁾ 1972 15.07 ⁹⁾	962	1 204	8	
8	Општествени сметки на републиките	1. Сметка на средствата на стопанските дејности 2. Сметка на општествените средства (распределба на акумулацијата) 3. Извршување на буџетот 4. Сметка на нестопанските дејности 5. Сметка на средствата на населението 6. Сметка на инвестициите 7. Сметка на односите со други ОПЗ и општествените фондови 8. Збирна сметка за формирање и распределба на средствата на подрачјето на СР, односно на општината. Кон секоја сметка се додаваат придружни аналитички табели	Од статистичката документација на СЗС и од евиденцијата на други установи	—	Пресметка за подрачјето на републиките	—	x x	1970	—	246	—	
					Статистички органи							
9	Извештај за репродукционата потрошувачка, залихите, набавката и продажбата на стоки во 1970 година (ПВ-11) (двогодишно)	Репродукциона потрошувачка според групите на суровините и дејноста на потрошувачите, залихи на готово и недовршено производство, суровини и материјали, трговски стоки според групите на производите, држателите на залихите, Набавка и продажба според групите на добавувачите и корисниците	Стопански организации	Обработка	Печатење обрасци, концентрација и контрола на граѓата	0	x x	31.12	597	322	408	

⁵⁾ Се однесува на I, II и III квартал на 1971 година.

⁶⁾ Се однесува на IV квартал на 1970 година.

⁷⁾ Првите резултати од годишната обработка за 1970 година.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Статистички органи							
10	Извештај на стопанската организација за испораките по републиките и покраините во 1970 година (ПВ-11а)	Податоци за вкупните испораки на стопанската организација прикажани според групите на гранките на дејноста и републиките-покраините. Врз основа на овие податоци ќе се изработат интер-регионални input-output табели во 1972 година	Стопански организации	Обработка	Печатење обрасци, концентрација и контрола на граѓата	—	x	x	31.12	90	99	70
					СОК							
11	Податоци за расчленетиот промет на жиро-сметката Р-1 — месечно 05 — тримесечно 05.04, 05.07, 05.10 1970 и 05.01 1971	Структура, примања (реализација и др.) и издавања (материјални трошоци, лични доходи, инвестиции и др.) посебно за работните организации по области: — општествени организации — органи на управата според значењето и основните сметки, — работни организации по гранки, групи и групации	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумарите, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработката, прашалниците, печатење обрасци, инструктажа и обработка	x	x	x	11. МЕС 20.04 20.07 20.10 20.01	343	1 190	1 921
					СОК							
						x	x	x	25.08 25.11	758	3 612	3 931
12	Деловен резултат во текот на годината (периодична пресметка) — полугодишно 20.07 — деветмесечно 20.10 (Закон за книговодството на работните организации — „Сл. лист на СФРЈ“, бр. 48/68 и 56/69)	Утврдување на доходот, привремена распределба на доходот, загуба, структура на доходот, исплатени лични доходи, одбрани книговодствени податоци — по подгрупи, групи, гранки и области	Работни организации	Контрола и обработка на сумарите, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалниците, инструктажа и обработка							
					СОК							
13	Биланс на состојбата (завршна сметка за 1970 година) — годишно 28.02 (Закон за книговодството на работните организации — „Сл. лист на СФРЈ“, бр. 48/68 и 56/69)	Позиции на активата и пасивата со наспоредни податоци од претходната и текуштата година по синтетичките конта на Основниот контен план за работните организации	Работни организации	Контрола и обработка на сумарите, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалниците, инструктажа и обработка	x	x	x	15.04	662	1 192	1 782
					СОК							
14	Биланс на успехот (завршна сметка за 1970 година) — годишно 28.02 (Закон за книговодството на работните организации — „Сл. лист на СФРЈ“, бр. 48/68 и 56/69)	Утврдување и распределба на доходот, структура на доходот, добивка-загуба и покривање на загубата, посебни податоци за просечно користените основни и обртни средства, за просечниот број на запослените, за отплатите и ануитетите во текуштата година итн.	Работни организации	Контрола и обработка на сумарите, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	15.04	620	994	1 570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СОК												
18	Анкета за појавите во врска со ликвидноста на работните организации — Образец „ДОП“ — годишно 25.04	Фактурирана реализација, побарувања од купувачи, обврски спрема добавувачи, залихи на сировини, материјали и готови производи, кредити за обртни средства, просечен број на запослените	Стопански организации	Контрола и обработка на сумарите, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	10.05	26	52	104
СОК												
19	Анкета за средствата и работењето на стопанските организации	Податоци за средствата и деловниот успех на стопанските организации во врска со согледување на ликвидноста односно обезбедување податоци по територијален принцип	Стопански организации	Контрола и обработка на сумарите, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка					26	52	104
Статистички органи												
20	Пробно истражување за нестоковниот девизен прилив на средства по социјалистичките републики	Прилив на девизните средства по основ на: — сите видови туристички промет — сообраќајните услуги — исленичките дознаки, заработките на привремено запослените во странство, социјалното осигурување и др.	Банките, стопанските организации и другите организации	Изработка на методологија, упатства и обрасци во соработка со Заводот за статистика на СР Хрватска, трошоци на истражувањето	Печатење на обрасци, собирање и обработка на податоци	-			x x крај 1971	80	20	-
Статистички органи												
Истражувања од интерес за федерацијата												
21	Општествени сметки на Југославија	1. Биланс на производните дејности 2. Биланс на средствата и потрошувачката на населението 3. Биланс на непроизводните дејности 4. Биланс на непроизводната (лична и општа) потрошувачка 5. Биланс на инвестиции 6. Биланс на односите со странство со придружни аналитички табели за секој биланс	Од статистичката документација на СОК, СЗС и други установи	Пресметки за СФРЈ		-			- x 31.12	361	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Статистички органи												
22	Периодични опште- ствени сметки на Ју- гославија	Приходи и расходи на стопански- те организации на општествено- но-политичките заедници, на у- становите на општествените слу- жби и државните органи и уста- нови, на фондовите на социјал- ното осигурување, банките, оп- штествените организации и насе- лението	Од статистичка- та документа- ција на СОК, СЗС и други установи	Пресметки за СФРЈ	—	-	-	x 15.09 за I по- лугоди- ште		74	—	—
Статистички органи												
23	Финансиски сметки на Југославија	Тековни, капитални и кредитни транзакции на 1. Стопанските организации на општествениот сектор 2. Федерацијата 3. Други општествено-политички заедници 4. Установите на општествените и државните служби 5. Фондовите на социјалното осигу- рување 6. финансиското и кредитното работење на банките и осигу- рителните организации 7. Општествените организации 8. Населението	Од статистичка- та документа- ција на СОК, СЗС и други установи	Пресметки за СФРЈ	—	-	-	x 31.12		79	—	—
Статистички органи												
24	Биланс на работо- способното населе- ние на Југославија	Работоспособното население од 15—55 години возраст за жени и од 15—60 години за мажи според местото на запосленост и анга- жираност: запослени во опште- ствениот и приватниот сектор по дејности, ученици и студенти по видови училишта, инвалиди од I и II степен, незапослени, на при- времена работа во странство	Од статистичка- та документа- ција и со про- цена во струч- ните служби на СЗС како и од документаци- јата на другите установи	Обработка за СФРЈ	—	-	-	x 31.12		—	—	—
Статистички органи												
25	Експериментални табели на капитал- ните трансакции (за- вршување во 1972 год.)	Изработка на методологија и про- учување практични проблеми за конструкција на табелите на ка- питалните трансакции	—	Изработка и ум- ножување на работниот доку- мент	—	-	-	x 1972		53	5	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Истражувања од интерес за целата земја		СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЈАТА И ЗАНАЕТЧИСТВОТО										
1	Месечен извештај на индустријата (Инд-1)	Производство, реализација и залихи на производи; потрошок и залихи на сировини, гориво и електро-енергија, број на запослени работници	Индустриски претпријатија и други организации што имаат индустриски погони	Печатење номенклатура и обработка на републичките сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	x x	12. МЕС.	502	2 130	1 073	
2	Годишен извештај на индустријата (Инд-21)	Производство, реализација и залихи на производи според детална номенклатура; податоци за смените, за силата на погонските машини, за староста и нивото на автоматизација на орудијата за работа, податоци за кооперацијата и др. дополнителни информации	Индустриски претпријатија и други организации што имаат индустриски погони	Печатење номенклатура. Дел од обработка на прашалници, обработка на републичките сумари	Печатење обрасци, собирање, контрола и дел од обработка на прашалниците	О	x x	10.06	757	353	164	
3	Годишен биланс на производството и потрошувачката на електроенергијата (Инд-4)	Испораки на електроенергија на одделни категории потрошувачи според количината и вредност и потрошок на одделни претпријатија	Претпријатија за производство, пренос и дистрибуција на електроенергијата и претпријатија на електрометалургијата и електрохемијата	Обработка на прашалници	Печатење обрасци, собирање	-	x x	25. МЕС.	12	24	12	
4	Годишен извештај за ефектите во рударството (Инд-32)	Производство, број на работници и часови на работа со пресметка на работните ефекти; основни податоци за рудничката механизација; испорака на јаглен; вредност на основните средства и др.	Рудници за јаглен, железо, обоени метали и неметали	Сите фази		О	x x	25.03	6	4	1	
5	Извештај за новите индустриски објекти (Инд-53)	Производство, запослен персонал, основни средства и други податоци за новите објекти	Индустриски претпријатија што пуштиле во работа нови погони; нови претпријатија	Сите фази		-	x x	30.04	28	3	1	
6	Годишен извештај на општествените занаетчиски организации (Зан-21)	Запослен персонал, податоци за производите, градежните работи и услуги; смени и погонски машини, потрошувачка на електроенергија и други дополнителни информации	Општествени занаетчиски организации и занаетчиски дукани	Обработка на прашалници	Печатење обрасци, собирање, контрола и исправување грешки во прашалник	О	x x	22.09	184	263	148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Прогнози на индустриските претпријатија	Производство, број на запослените, залихи, извоз, инвестиции, лични доходи, цени на производителите, однапред договорени испораки и др.	Индустриски претпријатија и индустриски погони на неиндустриски организации	Обработка на републичките сумари	Печатење обрасци и упатства, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	30.01 30.04 30.07 30.10	65	211	120
8	Анкета за продуктивноста на трудот и капацитетите во рудниците за јаглен	Податоци по погони: основни машини и нивно користење, запослен персонал и вредност на опремата по фази на производството; извршени часови на работа на запослените; вредност на основните средства, на производството и др.	Рудници за јаглен	Сите фази	—	О	х	х	26.04	30	—	—
9	Анкета за продуктивноста на трудот и капацитетите во индустријата на гума	Податоци по погони: основни машини и нивно користење; запослен персонал и вредност на опремата по фази на производството; извршени часови на работа на запослените; вредност на основните средства, на производството и др.	Претпријатија и погони на индустријата на гума	Сите фази	—	О	х	х	25.05	12	—	—
10	Анкета за продуктивноста на трудот и капацитетите во прехранбената индустрија	Податоци по погони: основни машини и нивно користење; запослен персонал и вредноста на опремата по фази на производството; извршени часови за работа на запослените; вредност на основните средства, на производството и др.	Претпријатија и погони на прехранбената индустрија	Сите фази	—	О	х	х	27.12	63	32	—
11	Анкета за продуктивноста на трудот и капацитетите во графичката индустрија	Податоци по погони: основни машини и нивно користење; запослен персонал и вредноста на опремата по фази на производството; извршени часови на работа на запослените; вредност на основните средства на производството и др.	Претпријатија и погони на графичката индустрија	Сите фази	—	О	х	х	25.03 1972.	101	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Истражувања од интерес за Федерацијата												
12	Пробно истражување за иновациската дејност во индустријата	Пронајдоци и нивното користење; технички новаторства и инженеринг, откуп и продажба на лиценци	Индустриски претпријатија и Сојузен завод за патенти	Сите фази	—	-	x	x	15.12			
ЗЕМЈОДЕЛСКА СТАТИСТИКА												
Истражувања од интерес за целата земја												
1	Годишен извештај на општествените земјоделски стопанства (ПО-71)	Запослен персонал, биланс на пченицата и пченката, механизација, капацитети на објектите и уредите за преработка, репродукциона потрошувачка, интеграција и кооперација и др.	Општествени земјоделски стопанства	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	ОР	x	x	15.04	695	308	130
2	Извештај за засеаните површини во есенската сеидба, вкупно и во кооперација — состојба на 15 декември ¹⁾ (ПО-21 а и б)	Засеани површини под посеви. Проширување на земјишниот фонд на општествените стопанства. Обем на извршените работи во кооперација. Снабдување на кооперантите со репродукционен материјал. Потрошувачка и залихи на вештачко ѓубре и намери за сеидба на пченка на општествените стопанства	Општествени земјоделски стопанства и други работни организации, проценители и општини	Дел од трошоците на проценителите и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	ОР	x	x	10.01	275	255	269
3	Очекувани приноси на пченица, состојба на 10.05. (ПО-22-I а и б)	Површина, очекуван принос по хектар и прогноза за вкупното производство на пченица	Општествени земјоделски стопанства, проценители и општини	Дел од трошоци на проценителите и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка и обработка на прашалници	О	x	x	28.05	494	85	54
4	Извештај за површините и насадите на крајот на пролетната сеидба — состојба на 31 мај (ПО-22 а и б)	Засеани површини под посеви. Категории на користење на земјиште. Овошни стебла и лозови пенушки. Проширување на земјишниот фонд на општествените стопанства. Закуп на земја, потрошувачка и залихи на вештачко ѓубре на општествените стопанства. Очекувани приноси на пченица и рано овошје	Општествени земјоделски стопанства, проценители и општини	Дел од трошоците на проценителите и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	ОР	x	x	09.06	494	503	307

¹⁾ Рокот на снимањето зависи од временските услови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Извештај за површините и насадите на крајот на пролетната сеидба во кооперација — состојба на 31 мај (ПО-22 ц)	Засеани површини под посеви во кооперација. Обем на извршените работи во кооперација. Снабдување на кооперантите со репродукционен материјал	Општествени земјоделски стопанства и други работни организации	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	ОР	x	x	23.07	67	108	42
6	Извештај за очекуваните приноси на рани посеви и овошје — состојба на 20 јуни (ПО-31 а и б) ¹¹⁾	Очекувани приноси на пченица и други стрни жита и рано овошје. Состојба на пченката	Општествени земјоделски стопанства, проценители и општини	Дел од трошоците на проценителите и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	ОР	x	x	03.07	230	118	42
7	Извештај за остварените приноси на рани посеви и рано овошје — состојба на 1 август ¹¹⁾ (ПО-32 а и б)	Остварени приноси на пченица и други стрни жита и рано овошје. Очекувани приноси на поважни доцни посеви, овошје и грозје. Производство на семенска пченица. Остварени приноси во кооперација. Намера за сеидба на пченица на општествените стопанства	Општествени земјоделски стопанства и други организации, проценители и општини	Дел од трошоците на проценителите и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	ОР	x	x	20.08	583	284	140
8	Извештај за очекуваните приноси на доцни посеви, овошја и лозја — состојба на 5 септември ¹¹⁾ (ПО 33-1 а и б)	Очекувани приноси на поважни доцни посеви и овошје и лозја	Општествени земјоделски стопанства, проценители и општини	Дел од трошоците на проценителите и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	ОР	x	x	23.09	345	132	56
9	Извештај за остварените приноси на доцни посеви, овошја и лозја-состојба на 10 ноември ¹¹⁾ (ПО-33 а и б)	Остварени приноси на доцни посеви, доцно овошје и лозја. Домашна преработка на овошје и лозје. Производство на репродукционен материјал. Остварени приноси на доцни посеви во кооперација	Општествени земјоделски стопанства и други организации, проценители и општини	Дел од трошоците на проценителите и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	ОР	x	x	26.11	890	408	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Извештај за остварените приноси на јужно овошје — состојба на 15 јануари (ПО-34 а и б)	Остварени приноси на јужно овошје. Домашна преработка на маслинки и смокви	Општествени земјоделски стопанства, проценители и општини	Дел од трошоците на процесителите и обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, обработка на прашалници	О	x	x	10.02	164	24	21
11	Годишен извештај за хидротехничките мелиорации и водостопанските објекти (ПО-41)	Запослен персонал. Одбрана од поплава. Поплавени површини и објекти. Регулација на реки, одводнување	Водостопански организации и општествени земјоделски стопанства	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	x	x	24.04	64	42	17
12	Извештај за наводнување (ПО-42)	Објекти и уреди за наводнување. Начин за земање вода. Наводнување на површини. Остварени приноси на наводнувани површини на земјоделските стопанства	Водостопански организации и општествени земјоделски стопанства	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	x	x	24.04	64	43	22
13	Анкета за бројот на добиток — состојба на 15 јануари (ПО-51-2)	Бројна состојба и обрт (биланс) на говеда, свињи и овци. Број на коњи, жибина и кошници пчели, потрошувачка на вештачко губре	Избрани индивидуални стопанства	Дел од трошоците. Обработка на сумари	Печатење обрасци, и упутства, собирање и обработка на прашалници	-	x	x	20.02	1004	705	190
14	Годишен извештај за сточарството за општествени земјоделски стопанства (ПО-51-2 а)	Број на добиток по категории, на живина и кошници пчели. Биланс (обрт) на добиток, добиточно производство и потрошок на добиточна храна	Општествени земјоделски стопанства, гоилишта на трговски и индустриски претпријатија и кланици	Обработка на сумари	Обработка на обрасци, собирање, обработка на прашалници	О	x	x	20.02	58	132	126
15	Квартален извештај на општествените земјоделски стопанства за производството на свињи и за организираното гоње добиток (ПО-54)	Број на свињи и обрт (биланс) по категории и намена на одгледувањето. Број на добиток ставен на гоње и испорака на гоени грла. Прогнози за испорака за наредниот квартал	Општествени земјоделски стопанства, гоилишта, трговски и индустриски претпријатија и кланици	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	x	x	09.05 09.08 09.11 08.02	71	173	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Квартална анкета за производството на свињи на индивидуални земјоделски стопанства (ПО-56-2)	Број на свињи по старосни категории и намена Обрт (биланс) во текот на кварталот Намери за сеидба на пченица и пченка	Избрани индивидуални стопанства	Дел трошоци. Обработка на сумари	Печатење образци, собирање, подготовка и обработка на прашалници	-	x	x	27.05 26.08 27.11 13.03	654	230	125
17	Квартален извештај за колење добиток на кланици (ПО-52)	Број на заклани грла по видови и категории, тежина на жив и заклан добиток. Рандман на месо	Сите јавни кланици	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	0	x	x	20.05 22.08 20.11 20.02	68	269	40
18	Годишен извештај за закланиот добиток на приватни месарници (ПО-52-1)	Број на заклан добиток по видови	Сите приватни месарници, инспекциски, ветеринарни служби на општини и на ветеринарни станици	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	0	x	x	28.02	68	38	13
19	Годишен извештај на ветеринарната служба (Вет-1)	Ветеринарен персонал и ветеринарни објекти	Републички управи за ветеринарство	Обработка на сумари	Преземање на податоци	-	x	x	05.05	53	16	2
20	Годишен извештај на рибарски претпријатија и задруги на море (ПО-61-I а и б)	Запослен персонал, рибари и плодни средства	Рибарски претпријатија и задруги и општински собранија	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	0,Р	x	x	15.03	59	44	12
21	Годишен извештај за слатководното рибарство (ПО-62)	Запослен персонал. Краповски и пастрмски рибници Производство на конзумни риби и млади и распределба. Потрошок на храна и ѓубриња Лов од риби, распределба и преработка на ловот од риби	Рибарски претпријатија, задруги и установи што се занимаваат со ловење и со преработка на риби и општински собранија	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	0,Р	x	x	23.04	59	49	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Прогнози на земјоделските стопанства	Производство, број на запослените, залихи, извоз, инвестиции, лични доходи, цени на производителот, однапред договорени испораки и др.	Општествени земјоделски стопанства	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	—	О	х	х	01.02 03.05 01.08 01.11	136	30	2

Истражувања од интерес за федерацијата

23	Годишен извештај за ловот од риби на Дунав (ПО-62 а)	Лов од риби по видови, годишно и по квартали; лов од риби по квартали според начинот на ловене; риболовни алати	Рибарски задруги и претпријатија и општински собранија	Обработка на сумари. Трошоци за истражување	Печатење обрасци, собирање податоци и обработка на прашалници	О	х	х	23.04	34	4	4
----	--	---	--	---	---	---	---	---	-------	----	---	---

СТАТИСТИКА НА ШУМАРСВОТО

Истражувања од интерес за целата земја

1	Годишен извештај за промени во шумскиот фонд (Шум-13)	Промени во површината на поважни типови шуми, според главните причини на промените: копачење, пожар, пошумување	Шумарски и други организации на општини	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	31.03	70	56	25
2	Годишен извештај за искористувањето на шумите: а) општествени шуми (Шум-21) б) шуми во сопственост (Шум-23)	Сеча на дрвја според основните типови на шуми, видовите дрвја и извршителите на сечите. Искористување на споредни производи	Шумарски и други организации и собранија на општини	Обработка на сумари	Печатење обрасци собирање и обработка на прашалници	О	х	х	10.04	73	96	27
3	Месечен извештај за производството и продажбата на шумски сортименти (Шум-22)	Производство, продажба и залихи на шумски сортименти и бруто исечена дрвна маса во општествените шуми	Шумарски и други организации што се занимаваат со производство на сортименти	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	25. МЕС.	73	207	187
4	Полугодишен извештај за подигање и одгледување на шуми: а) обнова и нега на шуми (Шум-41) б) плантажи на тополи (Шум-42)	Вештачко пошумување Употребено семе и садници. Нега и мелиорација на шуми. Подигање и нега на плантажи на тополи и врби	Шумарски и други организации и собранија на општини	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	25.03 25.09	77	101	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Годишен извештај за штетите во шумите: а) Општествени шуми (Шум-57) б) шуми во сопственост (Шум-52)	Оштетена дрвна маса во општествените шуми и чзнос на штетата од луѓе, инсекти, растителни болести и пожари Штети од пожари во шуми во сопственост	Шумарски и други организации и собранија на општини	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	20.03	61	41	13
6	Годишен извештај за ловното стопанство (Лов-11)	Бројна состојба и отстрел на дивеч, Ловечки згради и објекти. Површина на ловиштата и ловци	Ловечки и шумарски организации	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	10.09	59	53	31
7	Годишен извештај за заштита на земјиштето од ерозија (Ер-11)	Површини на еродирано земјиште и порои. Техничко-биолошки работи	Секции за заштита на земјиштето од ерозија	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	О	х	х	31.05	44	27	13

ГРАДЕЖНО-КОМУНАЛНА СТАТИСТИКА

Истражувања од интерес за целата земја

						Статистички органи						
1	Месечен извештај за дејноста на градежните претпријатија и режиските групи (Граф. 21)	Број на работници на градење, извршени часови – работници, вкупна вредност на извршени и договорени работи, вредност на извршени и договорени работи на станбени згради и проблематика на претпријатијата	Градежни претпријатија и режиски групи	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	О ¹⁾	х	х	31.МЕС.	75	457	218
						Статистички органи						
2	Годишен извештај за градсвен објект (Граф. 11) а) за изведувачите на општественитот сектор б) за изградба во режија на приватни лица	Локација и големина на објектот вредност на извршени работи, квалитет на зграда, број и површина на станови во изградба и на завршени станови, вид на станот за завршени станови, податоци за инвеститорот и др.	а) градеж. претпријатија и режиски групи б) општини	Обработка на прашалници	Печатење образци, собирање, ревизија и шифрирање на прашалници	Р ¹⁾ О ¹⁾	х	х	15.05	297	1 129	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Статистички органи												
3	Годишен извештај за потрошувачката на градежен материјал (Граф. 13)	Вредност и количина на потрошен градежен и погонски материјал, количини на залихи — по видовите материјали	Градежни претпријатија и поголеми режиски групи	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и печатење на прашалници	О ¹⁾	x	x	25.05	22	125	24
Статистички органи												
4	Годишен извештај за дејноста на претпријатијата за стопанисување со станбени згради (Граф. 15)	Натурални податоци за големината на фондот на згради и станови, приходи на претпријатија, распределба на станарината, одржување на згради, сервиси и погони на станбените претпријатија и други информации	Станбени претпријатија и единици за стопанисување	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	О	x	x	30.05	61	131	21
Статистички органи												
5	Тримесечен извештај за градежната дејност и станбената изградба од општествениот сектор по општини (Граф. 31)	Вредност на извршени работи по видови градба и со поделба на стопански и нестопански објекти и станбени згради. Број и површина на завршени станови, на станови во изградба и на станови за пазар. Потрошувачка на поважни материјали	Градежни претпријатија и режиски групи	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	Р	x	x	14.02 14.05 14.08 14.11	18	183	66
Статистички органи												
6	Тримесечен извештај за работите во странство (Граф. 33)	Вредност на договорени и извршени проектантски услуги. Вредност на договорени и извршени работи по видови градба. Запослени работници и нивни часови. Квалификациона структура на работниците. Сите податоци се собираат по земјите во кои се изведуваат работите	Претпријатија што изведуваат работи во странство	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	О	x	x	28.03 28.05 28.08 28.11	18	57	16
Статистички органи												
7	Полугодишен извештај за продавната цена на станови (Граф. 41)	Продавна цена за 1 м ² станбена површина на завршени станови квалитет на згради, квалитет на стан, систем на градење и сл.	Градежни претпријатија	Обработка на прашалници	Печатење образци, собирање, ревизија на прашалници	О ¹⁾	x	x	01.03 10.09	86	67	16

¹⁾ Извештај за претпријатието во целост, кај општината во која е седиштето на претпријатието.

²⁾ Образец само за приватна изградба

³⁾ Резултати од обработка и за поважните градови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Статистички органи												
8	Прогноза на градежните претпријатија (Граф. 32)	Податоци за производство со посебен осврт врз станбената изградба, податоци за договарањето работи за запосленоста за личните доходи, за цените на градежните услуги и сл.	Градежни претпријатија и режиски групи	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање, обработка на прашалници	0	x	x	30.01 30.04 30.07 30.10	53	94	19

СВР												
9	Статистика на пожарите	Број пожари според видот на објектот, причините, височината на материјалната штета. Број на загинати и повредени лица	Општински органи на внатрешните работи	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници, изработка на сумари	Собирање и контрола на прашалници	x	x	x	15.08 полу-год. 01.03 год.	46	26	45

СТАТИСТИКА НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ

Истражувања од интерес за целата земја

Статистички органи												
1	Месечен извештај на Заедницата на Југословенските железници (СЖ-М-11)	Превоз на стоки во внатрешниот и меѓународниот сообраќај според видот на стоките. Превоз на патници. Работа на превозните средства, запослен персонал	Претпријатија на Југословенските железници	Печатење образци, обработка на сумари; ЗЈЖ: собирање и обработка на прашалници	—	-	-	x	28. МЕС.	8	28	—

Статистички органи												
2	Тримесечен извештај на Заедницата на Југословенските железници (СЖ/Т-11)	Приходи и девизно работење	Претпријатија на Југословенските железници	Печатење образци, обработка на сумари; ЗЈЖ: собирање и обработка на прашалници	—	-	x	x	20.03 10.05 10.08 10.11	1	13	—

Статистички органи												
3	Годишен извештај на заедницата на Југословенските железници (СЖ/Т-11)	Должина на пруга според видот на колесците ЖТП и СР. Превозни средства, превоз на патници и стоки. Работа и искористување на превозните средства, потрошок на гориво, запослен персонал, приходи и несреќи	Претпријатија на Југословенските железници	Печатење образци, обработка на сумари; ЗЈЖ: собирање и обработка на прашалници	—	-	-	x	30.04	5	3	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Статистички органи												
9	Тримесечен извештај на речно бродарско претпријатие (CP/T-11)	Приходи, девизно работење. Со извештајот за IV квартал се собираат и податоци за година за средствата, за искористувањето за потрошок на гориво и за несреќите, и за запослениот персонал според школските квалификации	Речни бродарски претпријатија	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници, сумари	O	x	x	20.03 25.05 25.08 25.11	7	21	4
Статистички органи												
10	Месечен извештај за прометот во речните пристаништа (CP/M-21)	Промет на стоки и патници во домашните пристаништа според знамето на превозниците. Превоз на домашната флота во странство по категориите на превозот-извоз, увоз, транзит. Со декемврскиот извештај капетаниите на пристаништата доставуваат и податоци за регистрираната трговска флота	Речни бродарски претпријатија и капетани на речни пристаништа за приватници и други претпријатија	Печатење образци. Собирање и обработка на прашалници	—	P	x	x	28. МЕС. 10.03	344	31	4
Статистички органи												
11	Месечен извештај на претпријатијата за воздушен сообраќај (CE/M-11)	Авио-километри, превоз на патници, стоки и пошти во внатрешниот и меѓународниот сообраќај. Број на летовите, часовите на летање, потрошок на гориво и запослен персонал	Претпријатија за воздушен сообраќај	Обработка на прашалници и сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	O	x	x	28. МЕС.	4	14	2
Статистички органи												
12	Тримесечен извештај на претпријатијата за воздушен сообраќај (CB/T-11)	Приходи и девизно работење. Со извештајот за IV квартал се собираат и податоци за година за средствата, за искористувањето, за набавката и за потрошокот на погонско гориво	Претпријатија за воздушен сообраќај	Обработка на прашалници и сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	O	x	x	20.03 15.05 15.08 15.11	1	9	—
Статистички органи												
13	Годишен извештај за работата на стопанската авијација (CB/T-12)	Број на авиони, летови и работа на земјоделски и други површини, приходи и запослен персонал	Претпријатија и погони на стопанската авијација	Обработка на прашалници и сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	O	x	x	20.03	2	7	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Статистички органи												
14	Месечен извештај за прометот на аеродромоте (СВ/М-21)	Промет на домашните и странски авиони, патници, стоки и пошта, запослен персонал	Аеродромски претпријатија и други организации што експлоатираат аеродроми	Обработка на прашалници и сумари	Печатење образци, собирање и обработка на прашалници	О	x	x	15 МЕС.	10	16	2
Статистички органи												
15	Годишен извештај на претпријатијата за аеродромски услуги (СВ/Г-21)	Податоци за средствата за прометот приходите и девизното работење, за прометот на домашните и странски компании	Аеродромски претпријатија и други организации што експлоатираат аеродроми	Печатење образци. Обработка на прашалници	—	О	x	x	30 03	5	14	1
Статистички органи												
16	Месечен извештај на авто-сообраќајните претпријатија (СА/М-11)	Број на возила, поминати километри, превоз на патници и стоки по видови и категории на превозот (внатрешен превоз извоз, увоз, транзит), запослен персонал	Авто-сообраќајни претпријатија и погони	Обработка на сумари	Печатење образци Собирање прашалници и обработка	О	x	x	28 МЕС	32	390	78
Статистички органи												
17	Тримесечен извештај на авто-сообраќајните претпријатија (СА/Т-11)	Приходи, девизно работење. Со извештајот за IV квартал на додатен образец се собираат податоци за година за средствата, за искористувањето, за потрошокот на погонско гориво, за несреќите, за запослениот персонал со висока, виша и средна стручна подготовка	Авто-сообраќајни претпријатија и погони	Обработка на сумари	Печатење образци Собирање прашалници и обработка	О	x	x	20 03 10 05 10 08 10 11	54	97	14
СВР												
18	Статистика на сообраќајни незгоди (СН-1)	Број на сообраќајни незгоди на друмовите според видот, последиците, причините, околностите и учесниците (возила, возачи, пешаци и патници)	Општински орган на внатрешните работи	Собирање и обработка на прашалници, изработка на сумари и печатење на образци	Собирање контрола на прашалници	x	x	x	кварт. 01 08 год 06 02 25 03	128	89	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СВР												
19	Годишен извештај за регистрираните друмски и моторни возила (МВ-1)	Број на регистрирани моторни возила според видот, секторот на сопственост — по општини	Општински орган на внатрешните работи надлежен за регистрација	Собирање извештаи и изработка на сумари	Собирање и обработка на извештајот	x	x	x	15.02	—	13	6
Статистички органи												
20	Годишен извештај на претпријатијата за патишта (СА/Г-41)	Должина на патната мрежа според категоријата и видот на коловозот. Број и должина на мостовите. Инвентарска состојба на средствата. Вредност на извршени работи на новogradба, на реконструкција, одржување и приходи. Запослен персонал и работен фонд	Претпријатија за патишта за мрежа од I, II и III ред, а за патишта од IV ред собранијата на општините	Обработка на прашалници и сумари	Печатење обра-сци. Собирање и обработка на прашалници	0	x	x	30.03	4	29	7
Статистички органи												
21	Годишен извештај за авто-сообраќајот за сопствени потреби (СА/Г-21)	Број на возила според видовите, превоз на патници и стоки, поминат пат, возила во кп.	Стопански и други организации по избор во РСЗ	Обработка на сумари	Печатење обра-сци. Прибирање, обработка на прашалници	-	x	x	20.03	2	174	22
Статистички органи												
22	Годишен извештај на градско-сообраќајно претпријатие (СИ/Г-11)	Број на возила според видовите, поминати километри, превезени патници, приходи и запослен персонал, искористување на превозните средства, потрошок на погонско гориво и несреќи	Градски сообраќајни претпријатија и погони	Обработка на прашалници и сумари	Печатење обра-сци. Собирање и обработка на прашалници	0	x	x	20.03	2	53	13
Статистички органи												
23	Тримесечен извештај на претпријатија за услуги во луките (ПРЛ/Г-11)	Изманипулирани стоки во тони според видот на манипулацијата и пакувањето. Приходи и девизно работење и запослен персонал. Со извештајот за IV квартал се собираат податоци за година за средствата, за искористувањето и за погонското гориво	Претпријатие за услуги во луките	Обработка на прашалници и сумари	Печатење обра-сци. Собирање и обработка на прашалници	0	x	x	20.03 20.05 20.08 20.11	14	18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Статистички органи												
24	Тримесечен извештај на претпријатијата за услуги во пристаништата и другите места (ПРП/Т-11)	Изманипулирани стоки во тони според видот на манипулацијата и пакувањето. Приходи и девизно работење и запослен персонал. Со извештајот за IV квартал се собираат податоци за година за средствата за искористувањето и за погонското гориво	Претпријатија и погони за услуги во пристаништата и другите места	Обработка на прашалници и сумари	Печатење обрасци Собирање и обработка на прашалници	О	х	х	20.03 20.05 20.08 20.11	5	37	8
Статистички органи												
25	Месечен извештај за ПТТ промет на Заедницата на ЈПТТ (ПТТ/М-11)	Поштенско-телеграфски и телефонски промет во внатрешниот и меѓународниот сообраќај, приходи и запослен персонал	Претпријатија на Заедницата на ЈПТТ	Печатење обрасци, обработка на сумари. ЗЈПТТ: собирање и обработка на прашалници	—	-	х	х	28 МЕС.	1	13	1
Статистички органи												
26	Годишен извештај на Заедницата на ЈПТТ (ПТТ/Г-11)	ПТТ промет по републики, вид услуги. ПТТ промет со странство, приходи, девизно работење	Претпријатие на Заедницата на ЈПТТ	Печатење обрасци, обработка на сумари. ЗЈПТТ: собирање и обработка на прашалници	—	-	х	х	15.05	3	3	1
Статистички органи												
27	Годишен извештај на извршните единици на ЈПТТ (ПТТ/Г-18)	Средства, работа и запослен персонал, по извршни единици-пошти поединечно	Претпријатие на Заедницата на ЈПТТ	Печатење обрасци, обработка на прашалници и сумари. ЗЈПТТ: собирање на прашалници	—	Р	х	х	25.04	8	6	1
Статистички органи												
28	Пробен попис на друмските моторни возила	Вид возило, марка и тип на возило, земја на производство, година на производство, број на патнички места — тони на носивост, КС и ццм, поминати км во минатата година, димензии на гуми и др.	Сопственици на возила преку регистрационите центри на СВР	Печатење обрасци, и обработка на податоци	—	-	-	х	31.07	79	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Истражувања од интерес за федерацијата												
Статистички органи												
29	Влез-излез на друмски моторни возила во и од СФРЈ (СА/М-31)	Број на возила и патници според земјата на регистрацијата на возилото, товарен автосообраќај со странство (излез, влез и транзит)	Царинарници	Собирање и обработка на прашалници	Печатење обрасци, само СР Словенија врши обработка на прашалници	P	x	x	25. МЕС.	43	32	—
Статистички органи												
30	Малограничен промет на друмски моторни возила (СА/М-32)	Број на возила по видови и земји на влезот и излезот. Број на патници дојдени и заминати со овие возила	Царинарници	Собирање и обработка на прашалници	Печатење обрасци, само СР Словенија врши обработка на прашалници	P	x	x	25. МЕС.	6	18	—
Статистички органи												
31	Цени на превозот на стоки во сообраќајот — полугодишно	Цени на превозните услуги на определени релации спрема утврдената номенклатура	Транспортни претпријатија	Печатење обрасци. Собирање и обработка на прашалници	—	—	—	x	15.09	12	—	—
Статистички органи												
32	Цени на ПТТ услуги — годишно	Цени на ПТТ-услуги според номенклатурата и определените растојанија во внатрешниот и меѓународниот сообраќај	Заседница на ЈПТТ со претпријатија на ПТТ	Печатење обрасци, обработка на прашалници. ЗЈПТТ: собирање и обработка на прашалници	—	—	—	x	15.04	9	—	—
СТАТИСТИКА НА НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА												
Истражувања од интерес за целата земја												
1	Надворешнотрговски промет извоз-увоз	Царинарница, стопанска организација, странска фирма, земја на потеклото, намени, плаќања, наплати, основ на финансирањето, валута, вид на стоки, количина, вредност на стоките, износ на царината, износ на данокот, корисник на стоките (увоз), република во која се произведени стоките (извоз), режим на увозот и извозот.	Стопанска организација (шпедитер) преку царинарница	Сите фази на истражувања	—	—	x	x	12. МЕС.	3406	104	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

СТАТИСТИКА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА

Истражувања од интерес за целата земја

1	Месечен извештај на трговијата на мало и големо (Трг-14)	Промет и залихи на стоки во трговијата на мало и на големо за претходниот и извештајниот месец. Прогноза на прометот на стоки на мало за следните три месеци а за трговијата на големо за следниот месец. Прогноза на залихите на стоки на мало и големо за следниот месец. Оцена на тенденцијата на движењето на прометот и залихата на мало за 14 артикли	Одбрани трговски и други организации што вршат промет на мало и големо	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање, обработка на прашалници	-	x	x	18. МЕС.	26	227	205
2	Тримесечен извештај на трговијата (Трг-15)	Промет на стоки, залихи и запослен персонал за трговијата на мало и трговијата на големо по трговски струки. Промет на мало според начинот на плаќањето, промет на големо според видовите на купувачите	Трговски и други организации што вршат продажба на стоки на мало и големо	Обработка на сумари	Печатење образци. Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници	OP ^{*)}	x	x	10.05 10.08 10.11 10.02	97	558	532
3	Годишен извештај на трговијата на мало според артикулите (Трг-12)	Промет и залихи на стоки во трговијата на мало во количина и вредност по артикли и групи (285 артикли и групи)	Трговски и други организации што вршат продажба на стоки на мало, како и приватни месарски и пекарски дуќани	Обработка на сумари	Печатење подготовка на обработка, обработка на прашалници	O	x	x	30.04	42	468	245
4	Годишен извештај на трговијата на големо според артикулите (Трг-22)	Промет и залихи на стоки во трговијата на големо во количина и вредност по артикли и групи (305 артикли и групи) и тоа промет по видови купувачи (трговски претпријатија, производни претпријатија и дуќани, други потрошувачи)	Трговски организации, склади на производни претпријатија, земјоделски задруги и други работни организации што вршат продажба на стоки на големо	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање подготовка на обработката, обработка на прашалници	O	x	x	30.04	42	208	127

^{*)} Резултати од обработката за поголемите градови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Месечен извештај за прометот на „селски пазар“ (Трг-13)	Продажба и цени за земјоделските производи на пазарот од страна на индивидуални производители. Продажба во количина за околу 60 артикли	Градски пазарни управи	Обработка на сумари	Печатење образци. Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници	О	х	х	05.03	9	153	76
6	Месечен извештај за откупот на земјоделски производи (Трг-31, 33)	Откуп односно продажба на земјоделски производи во количина и вредност по артикли и групи (до 80 артикли и групи)	Земјоделски задруги, откупни претпријатија, земјоделски стопанства и комбинати, индустриски и трговски претпријатија	Обработка на сумари	Печатење образци. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	О	х	х	35 дена или за изминатиот месец	448	999	374
7	Двогодишен извештај на трговските претпријатија и дуќани (Трг-41)	Промет на стоки според проширените трговски струки на продавници. Капацитет на продажниот простор и прирачните магацини, продавачки персонал — сè по видови продавници	Трговски и други организации што вршат продажба на стоки на мало	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање на извештаи, подготовка на обработката, обработка на прашалници	Р	х	х	25.07	71	316	147
Истражувања од интерес за федерацијата												
8	Извештај за домашните саеми (Трг-23)	Датум на одржувањето на саемот, значење на саемот, површина на изложбениот простор и број на излагачите на саемот со поделба на домашни и странски	Организатори на саемот	Собирање, обработка, печатење образци	—	О	х	х	30 дена по завршувањето на саем	1	3	1

СТАТИСТИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ

Истражувања од интерес за целата земја

Статистички органи												
1	Тримесечен извештај на угостителството (Уг-11)	Промет по видови угостителски услуги, количина, вредност и просечна цена за околу 14 услуги. Во рамките на тримесечјето по месеци вкупен промет, за запослен персонал, број на деловни единици и број на седишта на крајот на тримесечјето	Угостителски претпријатија и дуќани и други организации што даваат угостителски услуги	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање подготовка на обработката, обработка на прашалници	Р	х	х	24.05 24.08 24.11 24.02	84	592	336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Статистички органи												
2	Месечен извештај за посетителите и ноќевањата на туристи (Ту-11)	Број на посетители и ноќевања на домашни и странски туристи по видови и категории на деловни единици и според места. За домашни туристи по републичка припадност, а за странски според земјите. Капацитети за сместување (број на објектите, собите, леглата — вкупно, постојани, помошни) сè според видовите и категориите на деловните единици ¹⁶⁾ . Вкупен промет на угостителството — од тоа вредност на ноќевањата на домашни и странски туристи. Во периодот мај-септември конјунктурни податоци за бројот на ноќевањата — вкупно, домашни, странски и процена за бројот на ноќевањата за следниот месец	Угостителски претпријатија и дуќани и други организации што даваат услуги на сместување, вклучувајќи ги и приватните угостителски дуќани; туристички организации за приватни домаќинства што преку нив издаваат сместување и органи на општинското сообраќае за приватните домаќинства што самостојно издаваат сместување; туристички претпријатија и агенции	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	О	х	х	Конјунктур податоци 12. МЕС. конечни 30. МЕС.	53	836	417
Статистички органи												
3	Годишен извештај на угостителството (Уг-15)	Промет по видови услуги и по видови и категории на деловни единици, запослен персонал, капацитет за исхрана и сместување по видови и категории на деловни единици. Сите податоци се даваат поединечно за секоја деловна единица по местата. Податоци за потрошок на сировини за подготвување храна 18 артикли	Угостителски претпријатија и дуќани и други организации што даваат угостителски услуги, како и приватни угостителски дуќани	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање, обработка на прашалници	P ¹⁷⁾	х	х	30.04	29	348	193
Статистички органи												
4	Анкета за прогноза на туристичките промети (Ту-11а)	Број на ноќевањата на домашни и странски туристи според видовите на местата и видовите деловни единици во 1970 година	Сите угостителски организации што даваат услуги на сместување.	Обработка на прашалници	Печатење образци, собирање на прашалници, контрола на прашалниците и шифрирање	О	х	х	15.04 1971.	125	122	99

¹⁶⁾ Капацитетите се даваат само за состојбата на 31.08

¹⁷⁾ Резултати од обработката за поголемите градови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СВР												
5	Месечен извештај за бројот на преминувањата на државната граница (Г-1)	Број на преминувањата на државната граница во меѓународниот патнички сообраќај (погранични премини) и во пограничниот сообраќај (спрема границите)	Општински органи на внатрешните работи (самогранични)	Собирање извештаи и обработка на сумари	Собирање и обработка на извештаите	x	x	x	30. МЕС.	17	69	81
СВР												
6	Тримесечен извештај за издадените патни исправи и визи на југословенски државјани (П-1)	Број на издадени патни исправи и визи како и број на одбиени односно поништени барања според причините за одбивање — поништување	Општински орган на внатрешните работи	Собирање извештаи и обработка на сумари	Собирање и обработка на извештаи	x	x	x	30.04 31.07 31.10 31.01	8	45	46

СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ

Истражувања од интерес за целата земја

1	Месечен извештај за цените на производителите на индустриски производи (Ц-41)	Продавни цени на околу 1100 производители за околу 1100 индустриски производи	Одбрани индустриски претпријатија	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници и трошоци на обработката	Печатење образци, и собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	-	x	x	04. МЕС.	293	173	78
2	Месечен извештај за цените на индустриски производи во трговијата на големо (Ц-21)	Цени во трговијата на големо во 17 градови за околу 150 индустриски производи	Одбрани трговски претпријатија на големо	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	Печатење образци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	0 ¹⁾	x	x	04. МЕС.	17	81	92
3	Полугодишен извештај за цените на репродукциониот материјал и средствата за работа во земјоделството (Ц-52)	Количини и вредности на набавени и продадени околу 70 производи	Одбрани земјоделски задруги и земјоделски стопанства и комбинати	Печатење образци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	-	-	-	x	15.04 15.10	17	16	30

¹⁾ За општините во кои се снимаат цените.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Петнаесетдневен извештај за цените на мало на земјоделските производи (Ц-11а)	Најниска, највисока и најчеста цена на мало во трговијата и на пазар за околу 50 земјоделски производи во 50—60 градови	Одбрани продавници на трговијата на мало и индивидуални продавачи на пазар	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	Печатење образци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	О ¹⁾	x	x	12 и 26 МЕС.	18	242	285
5	Месечен извештај за цените на мало на земјоделските производи (Ц-11)	Најчести цени на мало во трговијата и на пазар за околу 50 земјоделски производи во 50—65 градови	Одбрани продавници во трговијата на мало и индивидуални продавачи на пазар	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	Печатење образци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	О ¹⁾	x	x	04. МЕС.	258	150	150
6	Месечен извештај за продавните цени на мало: на индустриски прехранбени производи (Ц-12) а и б) на индустриски непрехранбени производи (Ц-13)	Продавни цени во трговијата на мало за околу 60 индустриски прехранбени производи и околу 150 индустриски непрехранбени производи во 50—60 градови	Одбрани продавници во трговијата на мало	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници и трошоци на обработката	Печатење образци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	О ¹⁾	x	x	04. МЕС.	358	301	380
7	Полугодишен извештај за набавните цени во трговијата на мало: а) на земјоделски производи (Ц-11), б) на индустриски прехранбени производи (Ц-12) и в) на индустриски непрехранбени производи (Ц-13)	Набавни цени полугодишно и маржата и данокот на промет еднаш годишно во трговијата на мало за околу 50 земјоделски производи и 150 индустриски непрехранбени производи во 50—60 градови	Одбрани продавници и работни организации во трговијата на мало	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	Печатење образци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	О ¹⁾	x	x	05 06 05.12	64	101	109
8	Месечен извештај за цените на мало за услуги (Ц-14)	Цени на мало за занаетчиски, комунални, сообраќајни и други услуги — околу 50 видови услуги во 50—60 градови	Одбрани претпријатија и дуќани од општествениот и приватниот сектор	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	Печатење образци, собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, трошоци на обработката	О ¹⁾	x	x	04. МЕС.	144	118	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Месечен извештај за цените на угостителските услуги (Ц-31)	Цени во угостителството за околу 60 видови јадења, пијачки и ноќвалишта во 50—60 градови	Одбрани угостителски објекти	Собирање, подготовка на обработката, обрашталници, трошоци на обработката	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обрашталници, трошоци на обработката	O ¹⁾	x	x	04. МЕС.	47	158	115
10	Годишен извештај за цените на услугите во здравството и банкарството, за закупнината на деловни простории и цените на комуналните услуги за работните организации	Цени на здравствените услуги по видови, цени на банкарските услуги по видови-кредити, закупнини на деловни простории и цени на комунални услуги за работните организации	Одбрани здравствени, банкарски, трговски и комунални работни организации и приватни занаетчиски дуќани	Собирање, подготовка на обработката, обрашталници, трошоци на обработката	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обрашталници, трошоци на обработката	O ¹⁾	x	x	10.05	18	83	111

Истражувања од интерес за Федерацијата

11	Пробни истражувања за цените на производителите на земјоделските производи (Ц-42)	Продавни (откупни) цени на производителите на најважни производи	Одбрани земјоделски задруги, земјоделски стопанства и комбинати	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката и обрашталници. Трошоци на обработката	—	-	-	-	20. МЕС.	83	87	—
----	---	--	---	--	---	---	---	---	----------	----	----	---

**СТАТИСТИКА НА БУЏЕТИТЕ И НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ
СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО**

Истражувања од интерес за целата земја

1	Податоци за приходите и општиот распоред на приходите според буџетот на општествено-политичките заедници (Б-1) — тримесечно — 06	Приходи по видови и форми и распоред на приходите според основните намени: — за општините — за САП и СР — за федерацијата	Филијала на СОК или орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари директивни и методолошки работи	Собирање подготовка на обработката, обрашталници, инструктажа и обработка	x	x	x	18 04 18 07 18 10 1972	82	231	561
2	Податоци за наплатата на приходите на буџетот и фондовите и нивната распределба на општествено-политичките заедници (Б-2) — месечно — 04	Наплата на приходите на буџетот и фондовите по форми и потформите и распределба на буџет и фондовите на општествено-политичките заедници, заедниците на образованието и други општествени фондови	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање подготовка на обработката, обрашталници, печатење обрасци, инструктажа и обработка	x	x	x	12. МЕС.	161	716	1 208

¹⁾ За општините во кои се снимаат цените.

²⁾ Цени на комунални услуги и закупнини на деловни простории за општините во кои се снимаат овие цени.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Податоци за посебната сметка по работите за сметка на општествено-политичките заедници (Б-7) — месечно — 04	Состојба на основната сметка — посебни работи за сметка на општествено-политичките заедници — според видовите на тие работи	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработката на прашалници, печатење обрасци инструктажа и обработка	-	x	x	11. МЕС.	1	2	7
4	Преглед на извршувањето на билансниот дел од буџетот (ЗРБ-1) — годишно 31.03 Упатство за составување на завршната сметка на буџетот на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 4/70)	Приходи според формите и подформите и распоред на приходите според основните намени. — за општината — за СР и САП — за федерацијата	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	15.05	20	25	10
5	Збирен преглед на билансите — состојба на 31 XII 1970 г. (ЗРБ-II) — годишно 31.03 Упатство за составување на завршната сметка на буџетот на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 4/70)	Состојба на средствата според видовите и изворите: — за општината — за СР и САП — за федерацијата	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари директивни и методолошки работи	Собирање подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	15.05	4	11	3
6	Збирен преглед на пресметката на остварените и користените средства за вршење на редовна дејност (ЗРБ-III) — годишно 31.03 Упатство за составување на завршната сметка на буџетот на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 4/70)	Пресметка на остварените и трошоците и распределба на средствата: — за општина — за СР и САП — за федерацијата	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка, обработка, обработка на прашалници инструктажа и обработка	x	x	x	15.05	4	12	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Збирен преглед на пресметките на ос-тварените и користените средства за посебни намени (ЗРБ-IV) — годишно 31.03 Упатство за составување на завршната сметка на буџетот на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 4/70)	Средства и потрошок на средства за посебни намени и фондови: — за општината — за СР и САП — за федерацијата	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари директивни и методо-лошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	15.05	4	11	4
8	Збирен преглед на движењето на средствата на фондовите (ЗРБ-V) — годишно 31.03 Упатство за составување на завршната сметка на буџетот на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 4/70)	Состојба, прилив и потрошок на средствата на фондовите (фонд на опремата, фонд за заедничка потрошувачка резервен фонд): — за општината — за СР и САП — за федерацијата	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари директивни и методо-лошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	15.05	5	16	16
9	Збирен преглед на ненамирените обврски на 31 декември 1970 (ЗРБ-VI) — годишно 31.03 Упатство за составување на завршната сметка на буџетот на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 4/70)	Преглед на ненамирените обврски по инвестициите и на другите обврски. — за општината — за СР и САП — за федерацијата	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари директивни и методо-лошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	15.05	5	10	15
10	Збирен преглед на бројот на запослените работници и на исплатените и пресметаните лични доходи на работниците (ЗРБ-VII) — годишно 31.03 Упатство за составување на завршната сметка на буџетот на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 4/70)	Број на запослените работници според стручната подготовка, лични доходи и просечен месечен износ на нето личните доходи: — за општината — за СР и САП — за федерацијата	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари директивни и методо-лошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	15.05	8	20	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Преглед на состојбата на средствата на резервниот фонд на општествено-политичките заедници (ЗРБ-VIII) — годишно 31.03 Упатство за составување на завршната сметка на буџетот на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 4/70)	Приходи, средства и употреба на средствата според намените и состојба на средствата: — за општината — за СР и САП — за федерацијата	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструкторта и обработка	x	x	x	15.05	3	5	1
						-	x	x				
						-	-	x				
12	Преглед на вкупните приходи на буџетот на општествено-политичките заедници од средствата на заедниците на образованието (ЗРБ-IX) — годишно 31.03 Упатство за составување на завршната сметка на буџетот на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 4/70)	Видови приходи и извори на приходи и средства: — за општината — за СР и САП — за федерацијата	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници инструкторта и обработка	x	x	x	15.05	2	1	1
						-	x	x				
						-	-	x				
13	Преглед на обврските на општествено-политичката заедница по кредитите, заемите и дадените гаранции на 31 декември (ЗРБ-X) — годишно 31.03 Упатство за составување на завршната сметка на буџетот на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 4/70)	Обврски по кредитите, заемите и гаранции според видовите: — за општината — за СР и САП	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници инструкторта и обработка	x	x	x	15.05	5	12	6
						-	x	x				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Податоци за фондовите на општествено-политичките заедници, за средствата на заедничките резерви на стопанските организации, за средствата на заедницата на образованието и воспитувањето, за средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството, за фондовите за развој на стопански недоволно развиените подрачја, за средствата на фондови за детска заштита и за другите фондови и средствата на ОПЗ (Ф) — тримесечно	Структура на приходите и расходите, состојба на средствата, движење на пласманот, состојба на жиро-сметките: — за општината — за СР и САП — за федерацијата	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници печатење обрасци, инструктажа и обработка	x	x	x	20 04	56	289	393
						-	-	-	x x 20 07			
									- x 20.10			
15	Биланс на фондот за кредитирање на стопански недоволно развиените републики — краишта — подрачја (ЗРФНП-1) — годишно 20 03 Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/70)	Пренесени средства, прилив според видовите, расходи според намените и состојба на средствата на крајот на годината: — за СР и САП — за федерацијата	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	-	-	-	x x 20.05	-	-	-
									- x			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Биланс на фондот за кредитирање и осигурување на одредени извозни работи (ЗРФКИ-1)	Пренесени средства, прилив според видовите, расходи според намените и состојба на средствата на крајот на годината	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	-	-	x	20.05	-	-	-
17	Биланс на средствата за образование и воспитување (ЗРОБ-1) годишно 20.03 Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/70)	Пренесени средства, прилив според видовите, расходи според намените и состојба на средствата на крајот на годината — за општината — за СР и САП	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	-	x	x 20.05	3	11	2
18	Преглед на потрошокот на средствата за образование и воспитување по видови установи (ЗРОБ-2) — годишно 20.03 Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/70)	Потрошок на средствата по видови училишта. — за општината — за СР и САП	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	-	x	x 20.05	4	11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Биланс на фондот за додаток на деца (ЗРФДД-1) — годишно 20.03 Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/70)	Актива, пасива, приходи и расходи на фондот	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници инструктажа и обработка	-	x	x	20.05	-	-	-
20	Биланс на фондот за непосредна детска заштита (ЗРФДЗ-1) — годишно 20.03 Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/70)	Пренесени средства, прилив по видови, расходи по намени и состојба на средствата на крајот на годината — за општината — за СР (Словенија)	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	-	x	x 20.05	3	5	2
21	Преглед на потрошокот на средствата на фондот за непосредна детска заштита (СРФДЗ-2) — годишно 20.03 Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/70)	Потрошок на средствата според формите на непосредна детска заштита (јасли, обденишта, детски градинки итн.) — за општината	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x 20.05	3	3	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Биланс на средствата на фондите на општествено-политичките заедници (ЗРФДПЗ-1) — годишно 20.03 Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/70)	Пренесени средства, прилив на средствата, непосредни расходи, издвојувања, кредити, средства на крајот на годината: — за општината — за СР и САП — за федерацијата	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	20.05	62	129	226
23	Биланс на средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството (ЗРИП-1) — годишно 20.03 Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/70)	Пренесени средства, прилив на средствата, непосредни расходи, издвојувања, кредити, средства на крајот на годината: — за општината — за СР и САП — за федерацијата	Орган на општествено-политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	20.05	3	5	1
24	Биланс на средствата за заеднички резерви на стопанските организации (ЗРЗР-1) — годишно 20.03 Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/70)	Пренесени средства, прилив на средствата, непосредни расходи, издвојувања, кредити, средства на крајот на годината: — за општината — за СР и САП — за федерацијата	Орган на општествено политичката заедница	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	x	x	x	20.05	4	11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Пресметка на остварениот придонес за запослување за 1969 година (ЗРЗ-1) — годишно 20.03 Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондовите и средствата за инвестиции во стопанството на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/70)	Остварен придонес за запослување според секторите на уплатувачите и негова распределба според намените на користење	Заводи за запослување	Контрола и об-работка на податоци директивни и методолошки работи	Собирање, контрола на податоците, и ин-структажа	-	-	x	20.05	2	2	2
26	Приходи и расходи на средствата на материјално обезбедување за 1969 година (ЗРЗ-2 — годишно 20.03) Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондовите и средствата за инвестиции во стопанството на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/70)	Структура на приходите и расходите и движење на резервите на средствата за материјално обезбедување	Заводи за запослување	Контрола и об-работка на податоците, директивни и методолошки работи	Собирање, контрола на податоците, и ин-структажа	-	-	x	20.05	2	2	2
27	Приходи и расходи на средствата за подготвување на работните луѓе заради запослување за 1969 година (ЗРЗ-3) — годишно 20.03 Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондовите и средствата за инвестиции во стопанството на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/70)	Структура на приходите и расходите на средствата за подготвување на работните луѓе за запослување и вложувања заради создавање на услови за запослување	Заводи за запослување	Контрола и об-работка на податоците, директивни и методолошки работи	Собирање, контрола на податоците, и ин-структажа	-	-	x	20.05	2	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Приходи и расходи на средствата за заеднички работи на запослувањето за 1969 година (ЗРЗ-4) — годишно 20.03 Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондовите и средствата за инвестиции во стопанството на ОПЗ („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 6/70)	Структура на приходите и расходите на средствата за заеднички работи на запослувањето	Заводи за запослување	Контрола и обработка на податоците, директивни и методолошки работи	Собирање, контрола на податоците и инструкторта	-	-	x	20.05	2	2	2
29	Биланс на резервите на фондовите на заедниците за социјално осигурување — годишно 28.02 Одлука за посебниот основен контен план и посебните обрасци на билансот за заедниците на социјалното осигурување („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 5/69)	Остварени приходи и извршени расходи по резервите на фондовите на заедниците за социјално осигурување по елементи	Заедници на социјалното осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструкторта и обработка	-	x	x	30.04	6	-	-
30	Биланс на другите средства на фондот што служат за унапредување на здравствената служба, на превентивната и другата здравствена заштита на осигурениците — годишно 28.02 Одлука за посебниот основен контен план и посебните обрасци на билансот за заедниците на социјалното осигурување („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 5/69)	Средства, потрошок на средствата и салдо на средствата	Заедници на социјалното осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструкторта и обработка	-	x	x	30.04	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Биланс на средствата наменети за закрепување на пензионерите — годишно 28.02 Одлука за посебниот основен контен план и посебните обрасци на билансот за заедниците на социјалното осигурување („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 5/69)	Средства, потрошок на средствата и салдо на средствата	Републички заедници на социјалното осигурување	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	-	x	x	30.04	5	—	—
32	Биланс на состојбата на осигурителна организација — годишно 28.02 Одлука за посебниот основен контен план и посебните обрасци на билансот за осигурителните организации („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 4/69 и 6/70)	Состојба на обртните средства, состојба на резервите, на другите фондови и на средствата за заедничка потрошувачка, пласмани од деловните средства, средства на осигурувањето и извори на деловните средства по видови	Осигурителни организации	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	-	x	x	30.04	7	—	—
33	Биланс на успехот на деловните средства на осигурителна организација — годишно 28.02 Одлука за посебен основен контен план и посебните обрасци на билансот за осигурителните организации („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 4/69 и 6/70)	Утврдување на доходот — расходи и приходи, распределба на доходот по намена и структура на доходот, исплатени лични доходи, просечен број на запослени, ануитети во тековната година	Осигурителни организации	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	-	x	x	30.04	3	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Биланс на успехот на средствата за осигурување Одлука за посебниот основен контен план и посебните обрасци на билансот за осигурителните организации („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 4/69 и 6/70)	Средства за осигурување и со-осигурување, приходи и расходи, распределба на непотрошените средства и покривање на загубата, средства за реосигурување, приходи и расходи, распределба на непотрошените средства и покривање на загубата	Осигурителни организации	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	-	x	x	30.04	5	—	—
35	Деловен резултат во текот на годината на осигурителните организации — шестмесечно 20.07 — деветмесечно 20.10 Одлука за посебниот основен контен план и посебните обрасци на билансот за осигурителните организации („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 4/69 и 6/70)	Утврдување на доходот — расходи, приходи, распределба на доходот според намената, структурата на доходот, загубата, добивка, исплатени лични доходи, просечен број на запослени и други податоци	Осигурителни организации	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, инструктажа и обработка	-	x	x	25.08	4	—	—
						-	x	x	25.11			

СТАТИСТИКА НА ПАРИТЕ И КРЕДИТИТЕ
СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Истражувања од интерес за целата земја

1	Податоци за кредитите за обртни средства (К-1) — месечно 05	Состојба на краткорочните кредити и кредитите за трајни обртни средства на банките и од општествените фондови — по видови и намени на кредитите — по гранки и области на корисниците на кредитите	Банки	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење на обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење обрасци инструктажа и обработка	x	x	x	20 МЕС.	84	186	440
---	---	---	-------	--	--	---	---	---	---------	----	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Податоци за примањата и издавањата на населението (Ст.-3) месечно 03	Движење на готовината по теконите на уплатата — исплатата	Филијали на СОК и банки	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење обрасци, инструктажа и обработка	-	x	x	13. МЕС.	7	7	25
3	Телеграфски извештај -- десетдневно 02, 12, 12 МЕС.	Определени податоци за краткорочните кредити на банките, за ликвидноста на банките и податоци за средствата на депозитите што сочинуваат основица за пресметка	Банки	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници печатење обрасци, инструктажа и обработка	-	x	x	03 МЕС 13 МЕС. 23. МЕС.	1	6	2
4	Телеграфски извештај за инвестициите -- месечно 05 МЕС.	Податоци за реализацијата и трошокот за инвестиции	Филијала на СОК и Деловна банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење обрасци, инструктажа и обработка	-	x	x	08 МЕС	3	11	4
5	Деловен резултат на деловните банки во текот на годината (периодична пресметка) — полугодишно 30.07 — деветмесечно 30.10 Одлука за посебниот основен контен план и посебните обрасци на билансот за банките („Сл лист на СФРЈ“, бр. 16/69)	Утврдување на приходот и доходот, распределба на доходот, структура на доходот, загуба, добивка, исплатени лични доходи, просечен број на запослени и други податоци	Банки	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Инструктажа	-	x	x	25 08 25.11	33	2	2
6	Биланс на состојбата (завршна сметка за 1970 година) на деловните банки — годишно 15 03 Одлука за посебен основен контен план и посебните обрасци за банките („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 16/69)	Билансни податоци и податоци за состојбата на сите видови кредити според деловните банки	Банки	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Инструктажа	-	x	x	30.03	25	2	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Биланс на успехот на деловните банки (завршна сметка за 1970 година) — годишно 15 03 Одлука за посебниот контен план и посебните обрасци за банките („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 16/69)	Утврдување на приходот и доход, распределба и структура на доходот, добивка — загуба и покривање на загубата, посебни податоци за просечно користени основни и обртни средства, за просечниот број на запослените и други податоци	Банки	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи	Инструктажа	-	x	x	30.03	12	1	2
8	Податоци за бруто прометот и салдото според сметките на банките (Књ.-ПВ) — месечно 07	Промет и состојба на аналитичките и синтетичките сметки на банките	Банки	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници печатење обрасци, инструктажа и обработка	-	x	x	28 МЕС	80	199	191
9	Податоци за бруто прометот и за салдото на сметките на СОК (Књ.-1-СОК) — месечно 05	Промет и состојба на сметките на општественото сметководство	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници, печатење обрасци, инструктажа и обработка	-	x	x	10 МЕС.	8	50	14
10	Спецификација на средствата на корисниците на општествени средства (Књ.-2-СОК) — месечно 05	Состојба на средствата на корисниците на општествени средства според видовите на банките	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници печатење обрасци, инструктажа и обработка	-	x	x	10 МЕС.	5	40	13

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Истражувања од интерес за целата земја

		Статистички органи										
1	Годишен извештај за инвестициите во основните фондови	Исплатени инвестиции по основните форми на финансирањето, остварени инвестиции по карактерот на изградбата и техниката структура, активирани и неактивирани инвестиции, инвестиции во проект за наредниот период и капацитети на инвестиционите објекти	Инвеститори од општествениот сектор	Обработка за СФРЈ	Печатење инструменти, собирање, контрола, шифрирање и обработка на податоците	0	x	x	01 12	443	1 225	702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Статистички органи												
2	Статистика на техничкиот развој на Југославија	Електрификација, хемизација, механизација, автоматизација, нови технолошки постапки, нови производи, концентрација на производството, научноистражувачки работи и пронајдоци	Податоците ќе се преземат од постојните статистички служби	Обработка за СФРЈ и СР	—	-	x	x	31 12	120	116	—
Статистички органи												
3	Пресметка на националното богатство	Почетни работи врз инвентарот на националното богатство за општествениот и приватниот сектор по дејности во тековни и постојани цени	Податоците ќе се преземат од постојните статистички служби	Обработка за СФРЈ и СР	—	-	x	x	31 12 1972	30	56	—
СОК												
4	Податоци за инвестиционите кредити во користење (Ин-У-1) — месечно 07	Транши, состојба на кредитите на почетокот на годината, потрошок на инвестициите, преноси и отплати, состојба на кредитите во користење односно средства на камата — по гранки и области	Банки	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на работката, обработка на прашалници, печатење обрасци, инструктажа и обработка	x	x	x	22 МЕС	72	310	508
СОК												
5	Податоци за потрошокот за инвестиции од средствата на корисниците на општествените средства (Ин-1) — месечно 06	Потрошок за инвестиции од наменските средства на корисниците — по области и гранки	Филијала на СОК	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање подготовка на работката, обработка на прашалници, печатење обрасци, инструктажа и обработка	x	x	x	16 МЕС	71	269	470
СОК												
6	Извештај за кредитите во отплата и втасаните обврски (Ин-2) — годишно 22 01	Распоредени ануитети, уплатени ануитети (отплати, камати), состојба на втасаните обврски и состојба на кредитите во отплата на крајот на извештајниот период	Деловна банка	Контрола и обработка на сумари, директивни и методолошки работи, печатење обрасци	Собирање, подготовка на работката, обработка на прашалници, печатење обрасци, инструктажа и обработка	x	x	x	10 02	18	54	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		наставата по физичка култура и физкултурни друштва по школите; заедници на образованието во чиј состав се наоѓа училиште и дали училиштето поднесува самостојна завршна сметка										
		б) За крајот на учебната 1970/71 година. — Успех на учениците на поправни и класовни испити по струки, отсеци и насоки; постигнат успех на редовните и вонредните ученици на завршните испити по струки, отсеци и насоки; успех на учениците спрема наставниот јазик								20.02		
		в) За почетокот на учебната 1971/72 година училишта, одделенија, струки и отсеци кај стручните училишта; ученици по класови; упис на ученици по претходната школска подготовка								05.11	претходни резултати	
2	Целодневен продолжен престој на деца во основните училишта во учебната 1970/71 год.	Број на учениците од I-IV и V-VIII одделение основно училиште што престојуваат во училиштето пред и по наставата до 4 часа, 4-6, 6-8 и над 8 часови. Простории во кои децата престојуваат, добивање оброци, организирана помош во работата, наставници кои учествуваат во редовната настава и во целодневниот престој и наставници кои учествуваат само во целодневен престој	Сите основни училишта	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање, обработка	О	х х	30.10		15	77	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Годишен извештај за елементарното образование на возрасни (EQ)	Посетители што завршиле елементарно-основно образование по групите на возраст, според претходната шолска подготовка, дејноста и занимањето	Одделенија за елементарно-основното образование на возрасни, Сојуз на младината, Просветно-педагошки завод	Подготовка на обработката, обработка	Печатење образци, собирање	-	x	x	30.03	13	63	88
4	Годишен извештај на дневен престој на деца (ДБ)	Вид установи: самостојна или во состав, број на штитеници и деца што не се примени поради пополнет капацитет на установата; штитеници под старателство; штитеници чии мајки се запослени; штитеници кои посетуваат училиште; штитеници според полот и годините на возраст; штитеници според времето на престојот во установата и исхраната; штитеници според плаќањето на престојот во установата; персонал на установите според стручноста; површина на просториите на установите; број на штитениците по смените	Сите видови установи за дневен престој на деца и установи во кои е организирана работа со деца попречени во психичкиот и физичкиот развој	Обработка на сумари	Печатење образци, подготовка на обработката, обработка	О	x	x	30.04 1972.	10	105	51
5	Годишен извештај на детските јасли (ДЈ)	Самостојни установи или во состав; број на штитеници, деца што не се примени во установата поради пополнет капацитет; штитеници под старателството; штитеници чии мајки се запослени; површина на просториите на установите; штитеници според плаќањето на престојот во установата; персонал на установата според стручноста	Детски јасли — самостојни и во состав на други установи	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	x	x	30.04 1972.	11	37	68
6	Годишен извештај на установите за слободни активности на децата (СА)	Вид установи: самостојна или во состав; просечен број деца што дневно се собираат во установата; секции и членови на секциите по видови активности; персонал на установите според стручноста; површина на просториите и игралишта	Сите видови установи за слободни активности на децата	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	x	x	30.04 1972.	12	72	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Годишен извештај на установи за сместување на деца и младина што се школуваат вон од местото на живеење на родителите — старателите (ШД)	Вид установа: самостојна или во состав; лица што не се примени во установата поради пополнет капацитет; ученици сместени по одлука на судот; ученици — студенти според плаќањето на престојот во установата; ученици — студенти според училиштето што го посетуваат и полот; персонал на установата според стручноста; површина на просториите на установите	Сите видови установи за сместување деца и младина што се школуваат вон местото на живеењето на родителите-старателите	Обработка на сумари	Печатење образци, подготовка на обработката, обработка	О	x	x	30.04 1972.	9	53	30
8	Годишен извештај на установите за воспитно запустени деца и младина (ВЗ)	Вид установа: самостојна или во состав; установи што вршат функција на дисциплински центар; број на штитеници кои поминале низ дисциплински центар; деца што не се примени поради пополнет капацитет на установата; штитеници под старателство; штитеници што се стручно оспособени во извештајниот период; штитеници според годините на возраста и полот; штитеници според училиштето што го посетуваат; штитеници по родителите според полот; штитеници според одлуката за прием во установата и според полот; штитеници упатени од установата во извештајниот период; штитеници според должината на престојот во установата, според полот и редот на приемот во установата; персонал на установата според стручноста; простории на установите	Сите видови установи за воспитно запустени деца и младина	Обработка на сумари	Печатење образци, подготовка на обработката, обработка	О	x	x	30.04 1972.	9	36	21
9	Извештај за организационата структура на високошколските установи за 1971/72 година (ШВ-21)	Назив и место на школата, одделенија, наставни единици и центри за вонредно студирање, организациона структура, степен на наставата, траење на студиите, вонредно студирање. Услови за упис во I год. студии 1971/72 учебна година	Високи школи, високи школи, факултети и уметнички академии	Обработка на сумари	Печатење образци, собирање, обработка	-	x	x	15.01 1972.	12	27	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Пријавен лист за студенти — упис во зимски семестар 1971/72 школска година (ШВ-20)	Назив и место на школото, отсеко-групата, полот, начинот на студирањето, годината на уписот на I година студии и годината на студииите, претходна школска подготовка, народност (студенти по видови школи), година на завршување на претходната школа, народност, година возраст, социоекономска структура, постојано живеалиште-социјалистичка република.	Студенти на виши школи, високи школи факултети и уметнички академии	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработка, обработка на претходните извештаи за уписот на студентите врз база на контролници	-	x	x	22.02 1972.	84	501	44
11	Статистички извештај за дипломирани студенти во 1971 година (ШВ-50) — прибирање месечно	Назив и место на школото, отсеко-групата, специјализацијата, полот, начинот на студирање, должината на траењето на студииите, народноста, називот на школото, годината на возраст, социоекономската структура — живеалиште — социјалистичка република	Виши школи, високи школи, факултети и уметнички академии	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	x	x	20.02 25.07 1972.	20	158	17
12	Статистички лист за магистер-специјалист во 1971 година (ШВ-80) — годишно	Назив и место на школата, пол, народност, години на возраст, занимање, претходна завршена школа, должина на траењето на студииите, научна област на магистерскиот труд.	Високи школи, факултети и уметнички академии	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	x	x	20.02 1972.	12	23	6
13	Статистички извештај за докторите на науките во 1971 година (ШВ-70) — годишно	Назив и место на школата, научна област на магистерскиот труд, научна област на докторската дисертација, години на возраст, запослување, место на постојаниот престој — република	Високи школи, факултети	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	x	x	31.07 1972.	11	12	3
14	Кредитирање на студенти во 1970/71 година	Број на студенти на кои им е одобрен кредит, назив на школата — отсек, година на студииите, износ на кредитот и давател на кредитот	Републички фонд за кредитирање на студенти. Општински фонд на заедниците на образованието. Фонд на претпријатието за кредитирање на студенти	Обработка	Печатење обрасци, собирање, контрола на прашалниците	-	x	x	30.05	11	23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Слободни активности на учениците Ш-А (крај на учеб. год. 1970/71)	Назив и место на училиштето, број на организациите (секциите), според видот, број на учениците во организациите, членови на посебните секции на младината и пионерите во училиштето. Ученици според местото на производниот труд	Сите основни и средни училишта	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовката на обработката, обработка	x	x	x	30.10	17	97	21

СТАТИСТИКА НА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Истражувања од интерес за целата земја

1	Годишен извештај на научноистражувачките организации (научноистражувачки установи и научни истражувачки и развојни единици)	Научноистражувачки установи и научни истражувачки и развојни единици во состав на академии на науките, на високошколски установи, на стопански и други организации. Област и гранка на истражувањето, основач. година на почетокот на работата, запослен персонал според видот на запослувањето — научни работници односно истражувачи и стручен технички кадар според школската подготовка, староста и научните и академски степени, надворешни соработници според установата од која доаѓаат, завршени истражувачки работи според видот на истражувањето, објавени трудови, пронајдоци и патенти, Приходи.	Научноистражувачки установи и научни истражувачки и развојни единици во состав на академиите на науките, високошколските установи, стопанските и други организации	Обработка на прашалници	Печатење обрасци, собирање и контрола на прашалници	-	x	x	30.06	115	108	17
---	---	--	--	-------------------------	---	---	---	---	-------	-----	-----	----

СТАТИСТИКА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА

Истражувања од интерес за целата земја

1	Годишен извештај за работата на народните и работничките универзитети (НУ-1) — 1970/71 сезонска година	Број на универзитети, јазичи на кои работат, универзитети кои во свој состав имаат центри, катедри, трибини; семинари и курсеви по видови; посетители според соц. состав и школската подготовка, јавни предавања и посетители, други активности, персонал	Сите народни и работнички универзитети	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовката на обработката, обработка	0 ^{*)}	x	x	10.02 1972.	37	117	212
---	--	---	--	---------------------	--	-----------------	---	---	----------------	----	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Годишен извештај на професионалните и експерименталните театри. (Ку-1а) — 1970/71 сезонска година	Број на театри, состав, јазик на кој даваат претстави, изведени дела по потеклото, прикажани претстави и посетители во седиштето и на гостувања	Сите професионални и експериментални театри	Обработка на сумари	Печатење, обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	x	x	14.01 1972.	22	36	19
3	Годишен извештај за работата на аматерските театри (АП-1) — 1970/71 сезонска година	Број на театри, јазик на кој даваат претстави, изведени дела, претстави и посетители, членови: активни, професионалци, помагачи. Учество на театрите на гостувања и фестивали	Сите аматерски театри самостојни и КУД за театрите што работат во нивниот состав	Обработка на сумари	Печатење, обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	O ^m)	x	x	17.11	4	32	20
4	Годишен извештај за работата на детските театри (ДП-1) — 1970/71 сезонска година	Број на театри, јазик на кој театрите работат, изведени дела, претстави и посетители, потекло на делата, гостувања во земјата и во странство, персонал (возрасни, деца, деца постојано врзани за театарот)	Сите самостојни детски театри	Обработка на сумари и елиминирање на повторувањата на изведени дела	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	O ^m)	x	x	25.11	4	18	15
5	Годишен извештај на ансамбли на народни игри (КУ-3) — 1970/71 — сезонска година	Приредби (уметнички концерти) во земјата и во странство и остварени посети. Персонал според видот на работниот однос и уметничкиот состав	Ансамбли на народни игри што работат како професионални установи	Подготовка на обработката, обработка	Печатење обрасци, собирање	-	x	x	10.12	4	8	3
6	Филхармони и професионални оркестри (ФО-1) — 1970/71 сезонска година	Број на установи, концерти и посетители (во земјата и во странство)	Филхармони и професионални оркестри — самостојни	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	x	x	05.11	4	13	5
7	Годишен извештај за радиодифузните установи (Радио-1 и ТВ-1 — 1970 година	Радио и ТВ станици, технички карактеристики (брановни подрачја на кои емитураат програма, радио и телевизиски предаватели и нивна сила), емисии на радио и ТВ програма по видови и запослен персонал, остварени приходи. Радио и ТВ претплатници	Сите радио и телевизиски станици	Подготовка на обработката, обработка	Печатење обрасци, собирање и контрола	O ^m)	x	x	15.04	24	41	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Годишен извештај на кината (Кино-1) — 1970 година	Кина според организациониот состав, техниката на прикажувањето на филмови и интензитетот на работата, седишта во кино-салите, прикажани претстави и посетители на домашни и странски филмови. Персонал на кината. Приходи според изворите и трошоци на работењето според видот	Постојани кина, летни кино-бавчи, и подвижни кина	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	O ^m)	x	x	15.05	14	141	124
9	Годишен извештај за производство на долгометражни и краткометражни филмови (Кино-2, 2а и 2б) — 1970 година	Филмови според називот, видот, должината во метри, техниката на снимањето и датумот на производството	Сите претпријатија за производство (снимање) на филмови	Подготовка на обработка, обработка	Печатење на обрасци и собирање	-	x	x	10.03	4	21	2
10	Годишен извештај за извозот на домашни долгометражни и краткометражни филмови (Кино-3 3а) — 1970 година	Извезени филмови според видот, метражата (играни документарни и сл.), техниката на снимањето, според земјите во кои се извезени филмовите	Деловното здружение „Југославија филм“ и претпријатија за производство и наемање на филмови	Подготовка на обработката, обработка	Печатење обрасци, собирање	-	x	x	01 04	3	8	1
11	Годишен извештај за увозот на долгометражни и краткометражни филмови (Кино-4. 4а и 4б) — 1970 година	Увезени долгометражни и краткометражни филмови според земјите на потеклото, жанрот и техниката на снимањето	Деловното здружение „Југославија филм“ и репбл. претпријатија за дистрибуција на филмови	Подготовка на обработката, обработка	Печатење обрасци, собирање	-	x	x	20.04	4	14	1
12	Годишен извештај за филмовите во промет (Кино-5), 1970 година	Филмови што се на репертоарот на кината, по земјите на потеклото и социјалистичките републики во кои се прикажувани	Републички претпријатија за дистрибуција на филмови	Подготовка на обработка, обработка	Печатење обрасци, собирање	-	x	x	30 04	3	18	4

* Резултати од обработката за поголемите градови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Годишен извештај — статистички лист за книги и брошури (ШТ-1)	Број на книги и брошури, дали е делото домашно, странско, јазик на изданието, јазик на преводот, јазик на оригиналот, вид на делото, област, авторски табаци, тираж, број на свески-томови, место на издавачот. Дела издадени во копродукција со странство. Преведени книги од јазиците на народите на Југославија на јазиците на народностите на Југославија	Југословенскиот библиотекарски институт	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработка, обработка	—	-	-	x	25.05 1972.	43	1	—
14	Годишен извештај — статистички лист за весници — листови (ШТ-2)	Број на весници, периодика на излегувањето, број на излезените броеви, јазик на излегувањето, намена — содржина на весникот, локални весници, место на издавачот, вкупен и просечен тираж во илјади	Југословенскиот библиотекарски институт	Печатење обрасци собирање, подготовка на обработка, обработка	—	-	-	x	25.05 1972.	29	1	—
15	Годишен извештај — статистички лист за списанија (ШТ-3)	Број на списанија, периодика на излегувањето, број на излезените броеви, јазик на излегувањето, област (по МДЦ), намена — содржина, место на излегувањето, вкупен и просечен тираж во илјади	Југословенскиот библиотекарски институт	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработка, обработка	—	-	-	x	25.05 1972.	21	1	—
16	Статистички извештај на културно-уметничките и културно-просветните друштва	Друштва, место и општина, јазик на кој работи друштвото, секции — групи во состав на друштвото, членови на друштвото и платен персонал, активни членови според социјалниот состав и годините на возраста, активни членови по секции, приредби и изложби, посетители, учество на фестивали и училишта, финансиски показатели	Културно-уметнички и културно-просветни	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработка, обработка	x	x	x	20.03 1972.	3	83	85

СТАТИСТИКА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Реден број	Назив за истражувањето	Содржина	Кој е должен да даде податоци	Обврски на статистичката служба		Со податоците ќе располага			Трошоците (во ил. дин.) ги поднесува:		
				на сојузниот орган — организација	во републиката	општина*	републиката федерацијата	Први резултати од обработката ²⁾	сојузен орган	републиката ³⁾	општина
1	2	3	4	5	6	7	8 9	10	11	12	13
Истражувања од интерес за целата земја											
1	Збирен тримесечен и деветмесечен извештај за приходите и расходите на заедниците на здравственото осигурување	Приходи и расходи според структурата на основниот контен план на заедниците на социјалното осигурување според видовите на заедниците	Служба за спроведување на здравственото осигурување	Изработка на сумари за СФРЈ	Собирање и изработка на сумари за републиките односно покраината	x	x x 30 04 31.10		12	735	1
2	Збирен месечен извештај за трошоците на здравствената заштита на некои категории осигуреници	Трошоци на здравствената заштита: што го товарат странскиот носител на социјално осигурување (според конвенции), странците во Југославија, југословенските осигуреници во странство, како и други податоци во врска со спроведувањето на конвенциите	Служба за спроведување на здравственото осигурување	Изработка на сумари за СФРЈ	Собирање и изработка на сумари за републиките односно покраината	x	x x 30. МЕС.		6	500	1
3	Полугодишен и годишен извештај за приходите и расходите на заедниците на здравственото осигурување	Вкупен приход, вкупен расход и финансиски резултат за секоја заедница на здравственото осигурување	Служба за спроведување на здравственото осигурување	Изработка прегледи за СФРЈ по заедниците	Изработка прегледи за републиката односно покраината	x	x x 31 07 31.03		3	102	1
4	Збирен полугодишен бруто биланс на заедниците на здравственото осигурување	Податоци според структурата на основниот контен план на заедниците на социјалното осигурување по видовите на заедниците	Служба за спроведување на здравственото осигурување	Изработка прегледи за СФРЈ	Собирање и изработка на сумари за републиките односно покраината	x	x x 31.07		1	20	1

¹⁾ Податоци за подрачјето на заедницата на здравственото осигурување.

²⁾ Рокови за СФРЈ

³⁾ Заедно со трошоците на службата на нивото на заедниците на здравственото осигурување.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Збирен годишен заклучен лист на заедниците на здравственото осигурување	Податоци според структурата на основниот контен план на заедниците на социјалното осигурување по видовите на заедниците	Служба за спроведување на здравственото осигурување	Изработка прегледи за СФРЈ	Собирање и изработка сумари за републиката односно покраината	x	x	x	31.03	4	43	—
6	Годишен заклучен лист на фондвите на здравственото осигурување	Податоци според структурата на основниот контен план на заедниците на социјалното осигурување	Служба за спроведување на здравственото осигурување	Изработка прегледи за СФРЈ	Обработка на податоците	-	x	x	31.03	1	30	—
7	Тримесечен и деветмесечен извештај за приходите и расходите на фондвите на инвалидското и пензиското осигурување	Приходи и расходи според структурата на основниот контен план на заедниците на социјалното осигурување	Републички односно покраински завод за социјално осигурување	Изработка сумари за СФРЈ	Собирање и обработка	-	x	x	30.04 30.10	2	157	—
8	Полугодишен бруто биланс на фондот на инвалидското и пензиското осигурување	Податоци според структурата на основниот контен план на заедниците на социјалното осигурување	Републички односно покраински завод за социјално осигурување	Изработка прегледи за СФРЈ	Собирање и обработка	-	x	x	31.07	1	29	—
9	Годишен заклучен лист на фондот на инвалидското и пензиското осигурување	Податоци според структурата на основниот контен план на заедниците на социјалното осигурување	Републички односно покраински завод за социјално осигурување	Изработка прегледи за СФРЈ	Собирање и обработка	-	x	x	31.03	2	57	—
10	Годишен заклучен лист на фондот за станбените потреби на пензионерите и инвалидите	Податоци според структурата на основниот контен план на заедниците на социјалното осигурување	Републички односно покраински завод за социјално осигурување	Изработка прегледи за СФРЈ	Собирање и обработка	-	x	x	31.03	1	10	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Месечен извештај за осигурениците	Состојба и движење на осигурениците во општествениот сектор, приватниот сектор, учениците во стопанството и лицата што вршат самостојни и професионални дејности, според полот и дејностите, состојба и движење на членовите на семејството од лицата запослени во странство чија здравствена заштита го товари странскиот носител на осигурувањето (според конвенциите)	Служба за спроведување на здравственото осигурување	Изработка сумари во СФРЈ	Собирање и обработка	x	x	x	30 МЕС	31	2 090	—
12	Тримесечен извештај за привремената спреченост за работа на осигурениците	Случаи и денови на привремена спреченост за работа според полот и причината на спреченоста според изворите на средствата од кои се исплатува надоместокот на личниот доход	Служба за спроведување на здравственото осигурување	Изработка сумари во СФРЈ	Собирање и обработка	x	x	x	30 04 31 07 31.10 28 02	1	101	—
13	Полугодишен извештај за привремената спреченост за работа на осигурениците	Случаи и делови на привремена спреченост за работа според дејностите и причината на спреченоста според изворите на средствата од кои се исплатува надоместокот на личниот доход	Служба за спроведување на здравственото осигурување	Изработка сумари за СФРЈ	Собирање и обработка	x	x	x	31.07 28.02	3	550	—
14	Тримесечен извештај за користењето на правата од здравственото осигурување	Случаи и денови на болничко лекување, број на издадените лекови, број на случаите на патувања за користење на здравствената заштита, трошоци за закоп како и за користење други права според изворот на средствата што служат за покривање на овие права, случаи на користење здравствена заштита на товар на странски носител на осигурување и по основот на реципроцитет (по конвенции)	Служба за спроведување на здравственото осигурување	Изработка сумари за СФРЈ	Собирање и обработка	x	x	x	31 04 31 07 31 10 28 02	1	380	—
15	Полугодишен извештај за заедниците на здравственото осигурување	Заедници според видовите на заедниците (на работниците, земјоделците, лицата што вршат самостојни дејности), бројот на осигурениците и осигурените лица, видовите и височината на правата, височината на стопите на придонесот и сл.	Служба за спроведување на здравственото осигурување	Изработка прегледи за СФРЈ	Собирање и обработка	x	x	x	31.07	7	40	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Тримесечен извештај за несреќите при работата	Повредени лица според дејностите и полот, смртни случаи	Служба за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување	Изработка сумари за СФРЈ	Собирање и обработка	x	x	x	30 04 30 07 30 10 28 02	1	76	—
17	Годишен извештај за несреќите при работата	Повредени лица според дејностите, начинот на настанувањето на несреќата, материјалниот причинител, природата на повредата, причината за несреќата при работата според дејностите и бројот на повредените лица	Служба за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување	Изработка сумари за СФРЈ	Собирање и обработка	-	x	x	30.05	7	455	—
18	Месечен извештај за корисниците на правата по основот на инвалидското и пензиското осигурување	Корисници според видовите на давањето, состојба и движење на корисниците	Служба за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување	Изработка на сумари за СФРЈ	Собирање и обработка	-	x	x	30 МЕС.	8	380	—
19	Годишен извештај за корисниците на старосна пензија на кои првпат им е утврдено правото	Корисници според стажот, основот и износот на пензиските примања, дејностите, годините на староста на денот на пензионирањето, корисници на заштитниот додаток	Служба за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување	Изработка сумари за СФРЈ	Собирање и обработка	-	x	x	30.07	7	380	—
20	Годишен извештај за корисниците на инвалидска пензија на кои првпат им е установено правото	Корисници според стажот, основот и износот на пензиските примања, дејностите, годините на староста на денот на отстапувањето на инвалидноста, причината на инвалидноста и дијагнозата на болеста, корисници на заштитниот додаток	Служба за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување	Изработка сумари за СФРЈ	Собирање и обработка	-	x	x	30.07	7	380	—
21	Годишен извештај за семејните пензии што првпат се установени	Корисници според видот на пензијата (вдовички, детски, родителски) според пензискиот основ износот на пензијата, корисници на заштитниот додаток	Служба за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување	Изработка сумари за СФРЈ	Собирање и обработка	-	x	x	30.07	5	228	—
22	Годишен извештај за корисниците на инвалиднина на кои првпат им е установено правото	Категорија на осигурениците, износ на инвалиднината, причина и степен на телесното оштетување	Служба за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување	Изработка сумари за СФРЈ	Собирање и обработка	-	x	x	30 07	1	76	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Годишен извештај за корисниците на пензии на кои им престанало правото на пензија	Корисници според видот на пензиите, основот и износот на пензијата, годините на староста и годините на користењето на пензијата	Служба за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување		Изработка сумари за СФРЈ	Собирање и обработка	-	x x 28.02		5	228	-
24	Полугодишен извештај за професионалната рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот	Состојба и движење на инвалидите на трудот, траење на професионалната рехабилитација	"		Изработка на сумари	Собирање и обработка	-	x x 30.08 28.02		2	227	-
25	Годишен извештај за инвалидите на трудот на кои им е признаено правото на професионална рехабилитација	Инвалиди на трудот според причината за инвалидноста, степенот на стручното образование и добните групи	"		Изработка сумари за СФРЈ	Собирање и обработка	-	x x 30.03		2	227	-
26	Годишен извештај за инвалидите на трудот што чекаат запослување	Инвалиди на трудот според степенот на стручното образование, годините на староста и полот, како и условите на работата и работното време	"		Изработка сумари за СФРЈ	Собирање и обработка	-	x x 30.03		3	76	-
27	Полугодишен извештај за решавање за правото на осигурениците на инвалиднина и пензија	Состојба и решавање на барањата, број на решените барања и траење на постапката на решените први барања	"		Изработка сумари за СФРЈ	Собирање и обработка	-	x x 30.07 28.02		3	76	-

СТАТИСТИКА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Република	Назив на истражувањето	Содржина	Кој е должен да даде податоци	Обврски на статистичката служба		Со податоците ќе располага			Третиците (во ил. дин.) ги поднесува:			
				на сојузниот орган — организација	во републиката	општината*	републиката	федерална држава	Преди*	Резултати од обработката	сојузниот орган	република
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Истражувања од интерес за целата земја

1	Годишен извештај за корисниците и формите на социјална заштита (СЗ-1)	1	Состојба и движење на корисниците на социјална заштита според категориите на корисниците и тоа: деца лишени од нормален семеен живот; деца попречени во псих и физички развој; возрасни социјално загрозуени лица; возрасни инвалидни лица; граѓански жртви на војната; членови на семејствата на кадриовци и на лица со социјално однесување	Центри за социјална работа, односно служба за социјална заштита при сообраќајната полиција	Обработка на сумари	Печатње обрасци, собирање подготовка на обработката, обработка	О	х х	30.04 1972.	31	134	62
		2	Форми на социјална заштита спроведени во текот на годината по категории на корисници и тоа: старателство: посвојување, ограничување на родителското право; спроведени мерки спрема малолетниците; а) засилен надзор од страна на родителите, во друго семејство, од органот на старателството; б) упатување: во дисциплински центар, во општа воспитна установа, во специјална воспитна установа, во установа за дефектни малолетници; материјална помош за									

* — О (образец)
— Р (резултати на обработката)
— * (податоци)
** — рокови за СФРЈ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		школување; помош при запослувањето; сместување: во социјални и други установи, во други семејства; утатување: на школување, на рехабилитација, на летување и за крепување, на користење здравствена заштита; парични помошти: постојани и еднократни; помошти во натура, обезбедување нега во станот; други стручни услуги на социјалната заштита										
		2 Категории корисници на социјалната заштита според полот и годините на возраст;										
		4 Категоризација на децата според годините на возраст.										
2	Годишен извештај на установите за сместување на деца лишени од родителски грижи (СЗ-20)	Вид установи; самостојни или во состав, деца одбени поради полнолетниот капацитет на установата; штитеници под старателството; штитеници сместени по одлука од судот; штитеници според годините на возраст и полот; штитеници според родителите; штитеници според плаќањето на престојот во установата; штитеници според школувањето; персонал на установите според структурите, површина на просториите на установите	Сите видови установи за сместување на деца лишени од родителска грижа	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	x	30.04	1972.	25	13	22
3	Годишен извештај на установите за сместување на потполно лишени деца (СЗ-30)	Вид установи; самостојни или во состав; деца одбени поради полнолетниот капацитет на установата; штитеници под старателството, деца на социјални осигуреници, штитеници што одат на училишта; штитеници што стручно се оспособуваат, штитеници според родителите; штитеници според плаќањето на престојот во установата; персонал на установата според структурите, површина на просториите на установите	Сите видови установи за здружување на потполно лишени деца	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	x	30.04	1972.	8	16	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Годишен извештај на установите за професионална рехабилитација (СЗ-40)	Вид установа; самостојни или во состав, одбени барања а) за професионална рехабилитација, б) за запослување; инвалиди со целосно сместување, запослени инвалиди и рехабилитанти според видовите на инвалидитет и правниот основ; запослени инвалиди и рехабилитанти според причината на користењето на установата и според дејноста; рехабилитанти според илеќањето на престојот во установата, оспособени рехабилитанти во извештајниот период според полот и запослувањето; персонал на установите според стручноста и инвалидноста; погони по дејности	Сите видови установи за професионална рехабилитација	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	х	х	30.04 1972.	12	18	12
5	Годишен извештај за прифатилиштата за возрасни (СЗ-51)	Вид установа; самостојни или во состав; лица што не се примени поради пополнетиот капацитет на установата; штитеници според причината за приемот во установата; штитеници што се во извештајниот период упатени од установата; персонал на установите според стручноста	Прифатилишта за возрасни	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	х	х	30.04 1972.	12	10	7
6	Годишен извештај на установите за сместување и згрижување на возрасни лица (СЗ-52)	Вид установа; самостојни или во состав; лица што не се примени поради пополнетиот капацитет на установата; штитеници според причината за приемот во установата; штитеници според плаќањето на престојот во установата; персонал на установите според приноста; површина на просториите на установите	Сите видови установи за сместување и згрижување на возрасни лица	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	О	х	х	30.04 1972.	6	20	14
7	Годишен извештај на центарот на социјалната работа (СЗ-61)	Година на оснивањето на центарот; општини што ги покрива центарот (за меѓуопштински центри); служби што ги има центарот; функција на органот на старателството и други функции што ги врши центарот; установи над кои центарот врши стручен надзор според видовите; персоналот на установите според стручноста	Општински и меѓуопштински центри за социјална работа	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката,	О	х	х	30.04 1972.	10	21	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Статистички извештај за додаток на деца (ДД)	По општините: број на корисници на додаток на деца и број на деца за кои се прима додаток на деца по групи корисници, и тоа: запослени лица, уживатели на инвалиднини и пензии и други	Републички заводи за социјално осигурување	Обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	0	x	x	30.04 1972.	18	22	17

СТАТИСТИКА НА ЗДРАВСТВОТО
НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Истражувања од интервју за целата земја

1	Извештај за организационата структура, кадрите и опременоста на здравствените установи	Податоци за мрежата на здравствените установи, за кадрите и капацитетот по организациони единици. Податоци за опременоста на здравствените установи	Сите здравствени установи	Собирање, средување и обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обработка и доставување извештаи	x	x	x	01.04	151	147	711
2	Извештај за работата на здравствените установи	Податоци за медицинските кадри според профилите на запослените во соодветната служба, број на организациони единици, посети кај лекари и други медицински работници и категорија на здравственото осигурување на лицата што ја посетиле здравствената установа	Сите здравствени установи посебно за секоја служба	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обработка и доставување извештаи	x	x	x	01.05	202	707	2274
3	Извештај за заболувањата и состојбите утврдени во службата за општа практика и во специјалистичките служби на амбулантно-поликлиничките установи, во службата на медицината на трудот и во диспанзерските служби	Податоци за заболувањата и за состојбите утврдени во службите за општа практика и во специјалистичките служби, во службата на медицината на трудот и во диспанзерските служби кај оние лица што се обрнале до здравствените установи за давање здравствена заштита	Сите здравствени установи	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обработка и доставување извештаи	x	x	x	01.05	122	503	2419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Евиденција на здравствените работници	Податоци за здравствените работници според профилот, специјалноста, годините на возраст, видот на установата каде што работат договорниот работен однос и вршењето на приватна практика	Сите здравствени и други работни организации што запослуваат здравствени работници како и секој поединец што врши приватна практика	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обработка и доставување извештаи	x	x	x	31.12	35	130	656
5	Болесничко-статистичко ливче	Податоци за лица што се лекувани во стационарни здравствени установи: пол, возраст, занимање, категорија на здравственото осигурување, дијагноза и должина на лекувањето. За умрените — и дијагноза за причината за смртта	Сите болнички установи и стационари	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обработка и доставување извештаи	x	x	x	31.12	153	1112	1733
6	Картон на повреден	Податоци за повредите за лица што се лекувани во стационарни здравствени установи: пол, возраст, занимање, категорија на здравствено осигурување, време на повредата, дијагноза и вид на повредата (при работата, вон работата)	Сите болнички установи и стационари	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, обработка во репуб. завод за здрав. заштита и доставување извештаи	x	x	x	31.12	88	289	447
7	Пријава на породување	Податоци за родилката, породувањето и новороденчето. Податоци за заболувањата на родилка и новороденче и за состојбата при исписот. За умрена родилка и новороденче — податоци за причината на смртта	Сите болнички и воиболнички породилишта	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обработка во републичкиот завод за здрав. заштита и доставување извештаи	x	x	x	31.12	111	290	569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Пријава на фетална смрт	Податоци за поранешните бремености и пометнувања, за видот на сегашното пометнување, за компликациите, исходот и бројот на живите деца	Сите здравствени установи во кои се врши прекин на бременост	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри собирање, средување, обработка во републичкиот завод за здрав. заштита и доставување извештаи	x	x	x	31.12	56	221	392
9	Лист на рехабилитација	Податоци за лицата што биле на рехабилитација во здравствените установи: пол, брачна состојба, работа што ја вршат, шифра на стопанската дејност, категорија на здравственото осигурување, болести и состојби поради кои се врши рехабилитацијата, траење и исход на рехабилитацијата	Сите здравствени установи за рехабилитација	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри собирање, средување, обработка во републичкиот завод за здрав. заштита и доставување извештаи	x	x	x	31.12	55	116	303
10	Извештај за привремената неспособност за спреченост за работа	Податоци за активни осигуреници привремено неспособни за работа поради болест или повреда: пол, гранка на стопанската дејност, дијагноза, причина на привремената неспособност — спреченост за работа и должина на траењето на неспособноста — спреченоста за работа	Сите здравствени установи што отвораат боледување на активни осигуреници привремено неспособни за работа	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри собирање, средување, обработка во републичкиот завод за здрав. заштита и доставување извештаи	x	x	x	31.12	153	1056	2496
11	Извештај за извршените имунизации	Податоци за бројот на вакцинираните лица и за видот на извршените имунизации	Сите здравствени установи што спроведуваат имунизација	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри собирање, средување, обработка и доставување извештаи	x	x	x	01.05	41	317	804
12	Извештај за движењето на заразните болести	Податоци за лицата кај кои е утврдена заразна болест, вид на заразната болест, и за преземените мерки	Сите здравствени установи што ќе утврдат заразна болест	Обработка на сумари за СФРЈ	Сите здравствени центри: собирање, средување, обработка и доставување извештаи	x	x	x	01 МЕС 10 МЕС 20. МЕС.	114	586	1357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

СУДСКА СТАТИСТИКА

Истражувања од интерес за целата земја

		Статистички органи			7	8	9	10	11	12	13	
1	Статистички лист за осудено полнолетно лице (СК-11 — собирање месечно — обработка годишна)	Кривично дело, време и место на извршувањето на кривичното дело, главна казна или мерка на безбедност, условна остана, поранешна осуда, пол, возраст, занимање	Првостепен суд од општа надлежност: општински, окружен	Печатење обработни табели, обработка сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката,	-	х х	Претходни 31.05 конечни 20.07 15.12	68	396	4	
		Статистички органи			7	8	9	10	11	12	13	
2	Статистички лист за осудено малолетно лице (СК-21 — собирање месечно — обработка годишна)	Кривично дело, време и место на извршувањето на кривичното дело, малолетнички затвор или воспитна мерка, мерка на безбедност, поранешна осуда, семејни прилики, занимање на родителите	Првостепен суд од општа надлежност: општински, окружен	Печатење обработни табели, обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	х х	Претходни 31.05 конечни 20.07 15.12	41	76	3	
		Статистички органи			7	8	9	10	11	12	13	
3	Статистички лист за решен спор во стопански суд (СПС-11, собирање месечно обработка годишна)	Вредност на спорот, вид на спорот, решение на спорот, републичка припадност на странките, сектор и дејност на странките во спорот	Првостепен стопански суд: окружен, виши	Печатење обработни табели, обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање, подготовка на обработката, обработка	-	х х	Конечни 05.06	39	406	3	
		Статистички органи			7	8	9	10	11	12	13	
4	Статистички лист за обвинето полнолетно лице против кое е завршена кривичната постапка со запирање или со одбивачка односно ослободувачка пресуда (Опт/1) — собирање месечно — обработка годишна	Дело, законски основ според кој постапката е запрена односно според кој обвинетиот е ослободен од обвинението или обвинението е одбиено, претходно лишување од слобода (притвор)	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	х х	01.07	4	44	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Статистички лист за малолетно лице против кое кривичната постапка пред советот за малолетници е запрена (Опт-1/Мл) — собирање месечно — обработка годишна	Сторител на делото помлад малолетник, постар малолетник, дело законски основ според кој постапка е запрена, применети привремени мерки во текот на постапката	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.07	1	9	—
6	Статистички извештај за предметите на истрагата и за притворот (КС/истр.)	Број на примени, решени и нерешени предмети на истрагата, број на лица против кои е определен притвор, траењето на притворот во преходната постапка и бројот на вложени жалби	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x	x	x	01.05	1	7	—
7	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети во првостепената постапка (КС-2/1) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончавањето на првостепената постапка	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x	x	x	01.05	—	7	—
8	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети на малолетници во подготвителна постапка и во постапка пред совет за малолетници и за притворот на малолетници (КС-2/1-Мл) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончавањето на постапката	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката и обработката на прашалници	x	x	x	01.05	—	6	—
9	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети во второстепената постапка (КС-2/II) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети и резултати од окончавањето на постапката по жалбите	Окружни судови од општа надлежност и републички врховни судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката и обработката на прашалници	x ⁴⁾	x	x	01.05	—	4	—

⁴⁾ Со податоците располага окружен суд.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети во постапката од трет степен (КС-2/III) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети и резултати од окончувањето на постапката	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката и обработка на прашалници	-	x	x	01.05	—	1	—
11	Статистички извештај за движењето на кривичните предмети по барањата за заштита на законитоста и по барањата за вонредно ублажување казна (КС/33) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети и резултати од окончувањето на постапката по вложените барања	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката и обработка на прашалници	-	x	x	01.05	—	2	—
12	Статистички извештај за движењето на процесните предмети во првостепената постапка (ГС-п/I) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на првостепената постапка	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Подготовка на обработката и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	—	7	—
13	Статистички извештај за движењето на предметите по тужбите за издавање платен налог во првостепената постапка (ГС-пл/I) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, одлуки по тужби, вложени приговори на издадени платни налози	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката и обработка на прашалници	x	x	x	01.05	—	5	—
14	Статистички извештај за движењето на земјишнокнижните предмети во првостепената постапка (ГС-зк/I) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, број на издадени зк. извадоци, преписи и службени потврди	Општински судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x	x	x	01.05	—	4	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Статистички извештај за движењето на предметите на извршување и обезбедување во првостепената постапка (ГС-и/1) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, дозволени извршувања, спроведени извршувања	Општински судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x	x	x	01 05	—	7	—
16	Статистички извештај за движењето на вонпроцесните предмети во првостепената постапка (ГС-в/1) — годишно	Број на примени, решени и нерешени поставински и други вонпроцесни предмети Прилив на одделни видови посложени вонпроцесни предмети	Општински судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање подготовка на обработката обработка на прашалници	x	x	x	01.05	—	6	—
17	Статистички извештај за движењето на процесните, извршните и вонпроцесните предмети во второстепената постапка (ГС-пив, II) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети резултати од окончувањето на второстепената постапка	Окружни судови од општа надлежност и републички врховни судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката обработка на прашалници	x ^{в)}	x	x	01 05	1	5	—
18	Статистички извештај за движењето на граѓанските предмети по вложените ревизии (ГС-рев) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на постапката од трет степен	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.05	—	2	—
19	Статистички извештај за движењето на граѓанските предмети по барањата на заштита на законитоста (ГС/за) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети и резултати од окончувањето на постапката по вложените барања.	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01 05	—	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Статистички извештај за движењето на предметите по барањата за заштита на законитоста против одлуките на Врховниот стопански суд (ПС/зз) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончавањето на постапката по вложените барања	Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство Собирање, подготовка на обработката и обработка на сумари	—	-	-	x	01.05	—	—	—
21	Статистички извештај за поведените граѓански спорови (ГС-п/вр) — годишно	Број на поведени граѓански спорови по одделни области на граѓанско-правните односи и вредност на предметите на спорот	Општински и окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници	x	x	x	01.05	—	11	—
22	Статистички извештај за движењето на предметите по предлозите за присилно порамнување и стечај на имател на дуќан (ГС-пс.1) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети на присилно порамнување и стечај, резултати од окончавањето на постапката	Општински судови	Сојузниот совет за правосудство Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници	x	x	x	01.05	—	3	—
23	Статистички извештај за движењето на предметите по тужби во управни спорови (УС.1) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончавањето на постапката по тужбата	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработка, обработка на прашалници	-	x	x	01.05	—	3	—
24	Статистички извештај за движењето на предметите по жалби во управни спорови (УС.1) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, подносител на жалбата и резултати од окончавањето на постапката по жалбата	Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање, подготовка на обработката и обработка на сумари	—	-	-	x	01.05	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Статистички извештај за правосилно довршените управни спорови (УС-вр) — годишно	Број на правосилно окончани управни спорови според материјалта	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.05	-	4	-
26	Статистички извештај за предметите по барања да се испита одлука донесена во управен спор (УС/исп) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на постапката по вложените барања	Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	-	-	-	x	01.05	-	-	-
27	Статистички извештај за движењето на предметите по поднесените барања за заштита на законитоста против одлуки донесени во управни спорови (УС/зз) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на постапката по вложените барања	Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	-	-	-	x	01.05	-	-	-
28	Статистички извештај за предметите по барањата за заштита против конечни поединечни акти кога не е предвидена друга судска заштита (З/па) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на постапката по вложените барања	Републички врховни судови и Врховниот суд на Југославија	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.05	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Статистички извештај за движењето на предметите по предлозите за заштита поради незаконното дејствие (ЗНР I) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од заклучоците на постапката по поднесените предлози, мерки што ги приложил судот заради извршување по решение со кое е забрането натамошно вршење на дејствието	Окружни судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката обработка на прашалници	x ^{*)}	x	x	01.05	—	3	—
30	Статистички извештај за движењето на предметите до жалби против решенија донесени по предлозите за заштита поради незаконното дејствие (ЗНР II) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од заклучоците на постапката по поднесените жалби	Републички врховни судови	Сојузниот совет за правосудство Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	—	x	x	01.05	—	3	—
31	Статистички извештај за движењето на предметите по барањата за судска заштита против востепените решенија на советите за прекршоци (II/cз) — годишно	Број на примени, решени и нерешени барања, резултати од заклучоците на постапката по поднесените барања	Републички врховни судови	Сојузниот совет за правосудство Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање подготовка на обработката, обработка на прашалници	—	x	x	01.05	—	3	—
32	Статистички извештај за бројката состојба на судии судии-поротници и друг персонал запослен во судовите од општа надлежност (O/pc) — годишно 31.12	Вид на судот, седиште на судот, број на судии, судии-поротници, стручни соработници, административен и помошеш персонал — податоци за кадрите според полот	Сите судови од општа надлежност	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x	x	x	01.05	1	8	—

^{*)} Со податоците распотага окружен суд од општа надлежност.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Статистички извештај за движењето на предметите по стопански спорови во првостепена постапка (ПС-п/1) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на првостепената постапка	Окружни и виши стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x ^m)	x	x	01.05	—	4	—
34	Статистички извештај за движењето на предметите по тужби за издавање платен налог во првостепена постапка (ПС-пл/1) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, одлуки по тужби, вложени приговори против издадени платни налози	Окружни стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x ^m)	x	x	01.05	—	3	—
35	Статистички извештај за движењето на предметите за извршување и на вонпроцесни предмети во првостепена постапка (ПС-ив/1) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети за извршување и на вонпроцесни предмети, одлуки донесени по барања за извршување	Окружни и виши стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x ^m)	x	x	01.05	—	4	—
36	Статистички извештај за движењето на предметите по предлозите предметите за присилно порамчување и стечај (ПС-ис/1) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети за присилно порамчување и стечај, подносител на предлогот резултати од окончувањето на постапката	Окружни стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката обработка на прашалници	x ^m)	x	x	01.05	—	4	—
37	Статистички извештај за движењето на процесните предмети, на предметите на присилно порамчувања и стечај, извршувања и на вонпроцесните предмети во второстепената постапка (ПС-пив/II) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на постапката по вложени жалби	Виши стопански судови и Врховниот стопански суд	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката обработка на прашалници	-	x	x	01.05	—	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Статистички извештај за движењето на предметите по управно-сметковни спорови во првостепената постапка (ПС-урс/I) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, подносител на тужба, резултати од окончувањето на првостепената постапка	Виши стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката обработка на прашалници	-	x	x	01.05	-	1	-
39	Статистички извештај за движењето на предметите по управно-сметковни спорови во второстепената постапка (ПС-урс/II) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на постапката по вложени жалби	Врховниот стопански суд	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари		-	-	-	x	01.05	-	-
40	Статистички извештај за движењето на предметите по барања за заштита на законитоста против одлуки на стопански судови донесени во стопански и управно-сметковни спорови (ПС-п/зз) — годишно	Број на примени, решени и нерешени барања	Врховниот стопански суд	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари		-	-	-	x	01.05	-	-
41	Статистички лист за стопанските престапи (ПС-1) — собирање месечно — обработка годишна	Стопански престап, осудено правно лице, осудено одговорно лице според функцијата, изречена казна, изречена заштитна мерка, условни осуди, поранешни осуди за стопански престап (поврат)	Окружни и виши стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.07	3	13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Статистички извештај за движењето на предметите на стопански престапи во првостепената постапка (ПС-пк I) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончањето на првостепената постапка	Окружни и виши стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x ^{m)}	x	x	01.05	—	3	—
43	Статистички извештај за движењето на предметите на стопански престапи во второстепената постапка (ПС-пк II) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, подносител на жалба, резултати од окончањето на постапката по вложени жалби	Виши стопански судови и Врховниот стопански суд	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	—	x	x	01.05	—	2	—
44	Статистички извештај за движењето на предметите по барање за заштита на законитоста против одлуки на стопански судови доместии по стопански престоипи (ПС-пк/зз) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, одлуки по вложени барања	Врховниот стопански суд	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	—	—	—	x	01.05	—	—	—
45	Статистички извештај за бројната состојба на судии, судии-поротници и стручни соработници и друг персонал запослен во стопанските судови (О/пс) — годишно	Вид на судот, седиште на судот, број на судии, судии-поротници, стручни соработници, административен персонал — податоци за кадрите според полот	Сите стопански судови	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x ^{m)}	x	x	01.05	1	3	—
46	Статистички извештај за предметите на прекршоци во првостепената постапка (П/I) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети. Резултати од окончањето на првостепената постапка	Општински судови за прекршоци и други органи овластени за водење прекршочна постапка	Сојузниот совет за правосудство. Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	x	x	x	01.05	—	4	—

^{m)} Со податоците располага окружен стопански суд.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Статистички извештај за предметите во ватростепена постапка (П/П) — годишно	Број на примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончавањето на постапката по жалби	Републички совети за прекршоци	Сојузниот совет за правосудство, Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство, Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.05	-	2	-
48	Статистички извештај за видовите прекршоци, казнети лица и изречени казни и заштитни мерки по правосилно донесени решенија во прекршочна постапка (П/бр) — годишно	Вид прекршоци, број на казнети лица изречени казни и применети заштитни мерки	Општински судии за прекршоци и други органи овластени за водење прекршочна постапка	Сојузниот совет за правосудство Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство, Собирање, подготовка на обработката обработка на прашалници	x	x	x	01.07	-	15	-
49	Статистички извештај за избраните судии, за прекршоци и судиите-поротници (П/ос) — годишно	Број на судии за прекршоци и судии-поротници	Судии за прекршоци и совети за прекршоци	Сојузниот совет за правосудство Собирање и обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство, Собирање, подготовка на обработката обработка на прашалници	x	x	x	01.05	-	3	-
50	Статистички извештај за полнолетните лица во казнено-поправни установи (ИК-1) — годишно	Број на полнолетни лица на издржување казна, според полот, вид на КПУ, примени, отпуштени состојба на почетокот и на крајот на извештајниот период	Казнено-поправни домови и затвори	Сојузниот совет за правосудство Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство, Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.06	2	5	-
51	Статистички извештај за малолетните лица во казнено-поправни и воспитно-поправни домови (ИК-2) — годишно	Број на малолетни лица на издржување казна и воспитна мерка во КПД и ВПД според полот, примени, отпуштени, состојба на почетокот и на крајот на извештајниот период	Казнено-поправни домови и воспитно-поправни домови	Сојузниот совет за правосудство, Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство, Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.06	2	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Статистички извештај за полнолетните лица примени на издржување казна (ИК-3) — годишно	Број на лица, години на возраст, височина на изречената казна, вид на КПУ.	Казнено-по-правни домови и затвори	Сојузниот совет за правосудство Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.06	2	5	-
53	Статистички извештај за малолетните лица примени на издржување казна и воспитна мерка на упатување во воспитно-поправен дом (ИК-4) — годишно	Број на лица, години на возраст, височина на изречената санкција	Казнено-по-правни домови и воспитно-по-правни домови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката обработка на прашалници	-	x	x	01.06	1	2	-
54	Статистички извештај за полнолетните лица отпуштени од издржување казна (ИК-5) — годишно	Број на лица, вид и време на издржената казна	Казнено-по-правни домови и затвори	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.06	2	5	-
55	Статистички извештај за малолетните лица отпуштени од издржување казна и воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом (ИК-6) — годишно	Број на лица, вид и време на издржаната казна-мерка	Казнено-по-правни домови, затвори и воспитно-поправни домови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.06	1	3	-
56	Статистички извештај за условниот отпуст од издржување казна врз основа на решение од комисија (ИК-7) — годишно	Број на лица, должина на условниот отпуст, вид и височина на изречената казна	Казнено-по-правни домови и затвори	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.06	4	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	Статистички извештај за условниот отпуст од издржување казна врз основа на решение од управник на казнено-поправна установа (ИК-8) — годишно	Број на лица, должни на условниот отпуст, вид на изречената казна	Казнено-поправни домови и затвори	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката обработка на прашалници	-	x	x	01.06	1	3	—
58	Статистички извештај за бројната состојба на осудените лица во казнено-поправителните домови (ИК-9) — годишно 31.12	Број на лица, години на возраст, занимање, СР во која се осудени, вид на кривично дело	Казнено-поправителни домови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката обработка на прашалници	-	x	x	01.06	8	8	—
59	Статистички извештај за бројната состојба на лицата на издржување воспитна мерка упатување во воспитно-поправни домови (ИК-10) — годишно 31.12	Број на лица, години на возраст, занимање, семејни прилики, СР во која е изречена санкцијата, вид на кривично дело	Воспитно-поправни домови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката обработка на прашалници	-	x	x	01.06	5	4	—
60	Статистички извештај за лицата на издржување казна во казнено-поправителни установи, опфатени со воспитно-образовна дејност (ИК-11) — годишно	Број на лица, школска подготовка и вид на воспитно-образовната работа	Казнено-поправни домови и затвори	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката обработка на прашалници	-	x	x	01.06	4	6	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	Статистички извештај за лицата на издржување воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом, опфатени со воспитно-образовна дејност (ИК-12) — годишно	Број на лица, школска подготовка и вид на воспитно-образовната работа	Воспитно-поправни домови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката обработка на прашалници	-	x	x	01.06	2	2	-
62	Статистички извештај за лицата на издржување казна лишување од слобода и воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом, опфатени со културно-забавна и физкултурна дејност (ИК-13) — годишно	Вид на културно-забавната и физкултурната работа и број на лица опфатени со таа работа	Казнено-поправни затвори и воспитно-поправни домови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.06	1	4	-
63	Статистички извештај за лицата што користеле погодности во казнено-поправни установи и воспитно-поправни домови (ИК-14) — годишно	Вид на погодностите и број на лица што ги користеле тие погодности	Казнено-поправни домови, затвори и воспитно-поправни домови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката, обработка на прашалници	-	x	x	01.06	1	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	Статистички извештај за лица спрема кои се применети дисциплински казни во казнено-поправни установи и во воспитно-поправни домови (ИК-15) — годишно	Број на казнети лица и видови на изречените дисциплински казни	Казнено-поправни домови, затвори и воспитно-поправни домови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање, подготовка на обработката обработка на прашалници	-	x	x	01.06	1	3	-
35	Статистички извештај за производната дејност на стопанските единици во казнено-поправни установи и воспитно-поправни домови (ИК-16) — годишно	Вредност на бруто производот, износ на чистиот доход, износ на доходот распореден во фондови број на лица што не учествувале во производна работа	Казнено-поправни домови, затвори и воспитно-поправни домови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање подготовка на обработката обработка на прашалници	-	x	x	01.06	-	3	-
66	Статистички извештај за персоналот запослен во казнено-поправни установи и воспитно-поправни домови (ИК-08) — годишно 31.12	Број на запослени во КПУ и ВПД по функција и специјалност	Казнено-поправни домови, затвори и воспитно-поправни домови	Сојузниот совет за правосудство. Обработка на сумари	Републички секретаријат за правосудство. Собирање подготовка на обработката обработка на прашалници	-	x	x	01.06	1	3	-

СТАТИСТИЧКИ СТАНДАРДИ, И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Истражувања од интерес за целата земја

		Статистички органи										
1	Подготвителни работи врз изработка на стандардна класификација на производите	Принципи и критериуми на класификацијата со нацрт-класификација на виши нивоа на групирање на производите	—	Сите фази	Соработка при изработка на класификацијата	-	-	-	1972	998	14	1

1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13
Статистички органи												
2	Подготвителни работи врз изработка на стандардна социопрофесионална класификација	Принципи и критериуми на класификацијата. Први нацрти на класификацијата	—	Сите фази на истражувањето	Соработка за изработка на класификацијата	-	-	-	1971 год.	538	—	1
Статистички органи												
3	Извештај за промените во картотека-та на организационите единици (КОЈ-12) — тримесечно	Назив на организационата единица, назив на погонот, населба, улица и број, општина, предмет на работењето, телеграма, факс телефон, сметка кај СОК, година на основањето, сектор на сопственост, начин на финансирање, дејност и територија	Работни и други организации и стопански судови	Спроведување на промени, обработка на сумари	Печатење обрасци, собирање и спроведување промени	О	х	х	Тековна	1355	504	383
Статистички органи												
4	Адресари на организационите единици	Назив на организационата единица, назив на погонот, населба, улица и број, дејност, територија вид на единица и реден број на единицата	Извор: карто-тека на организационите единици	Определување на единствени шифри на дејноста	Изработка на адресари	Р	х	х	Крај 1970	—	266	36
Статистички органи												
5	Извештај за промените во статистичкиот катастар (КСК-6) — годишно	Статистички круг: површина на населба, општина, опис на границите, број на пописните кругови, стандардизација на скицата. Скица на статистичкиот круг: комуникации (друм, улица и сл.), односно репутирани точки (идентификациони објекти).	Статистички катастри на статистичките органи во општината односно репутирани точки (идентификационите објекти).	Умножување на скиците на статистичките кругови: методологија	Печатење обрасци, собирање, спроведување на промените; известување	х	х	х	Крај 1971	689	257	105

709.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 2, во врска со членот 32 став 2 од Основниот закон за општествените стоковни резерви, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1971 ГОДИНА

Се одобрува финансискиот план за Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1971 година, што го донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, на седницата од 20 ноември 1970 година.

Сојузна скупштина

АС бр. 325

29 декември 1970 година

Белград

Претседател

на Сојузната скупштина,

Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател

на Стопанскиот собор,

д-р Васил Гривчев, с. р.

Претседател

на Соборот на народите,

Мика Шпиљак, с. р.

710.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 2, во врска со членот 40 став 3 од Основниот закон за електростопанството, Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 28 декември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 29 декември 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕНИЈАТА НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

Измените и дополненијата на Статутот на Заедницата на југословенското електростопанство што ги усвои Собранието на Заедницата на Југословенското електростопанство на своите седници од 25 ноември 1970 година и 22 декември 1970 година, се потврдуваат.

Сојузна скупштина

АС бр. 297

29 декември 1970 година

Белград

Претседател

на Сојузната скупштина,

Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател

на Стопанскиот собор,

д-р Васил Гривчев, с. р.

Претседател

на Соборот на народите,

Мика Шпиљак, с. р.

711.

Врз основа на членот 11 став 1. во врска со чл. 165 и 187 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), донесувам

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ПРАТЕНИК ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на еден пратеник за Стопанскиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 16 — Високо.

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 9 март 1971 година.

3. Роковите за вршење на изборните дејствија почнуваат да течат од 10 јануари 1971 година.

Бр 02-259/1

23 декември 1970 година

Белград

Претседател

на Сојузната скупштина,

Милентије Поповиќ, с. р.

712.

Врз основа на членот 9 ст. 2 и 3 од Законот за обезбедување девизи на општествено-политичките заедници, установите, општествените организации и граѓанските правни лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/69), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА

1. Девизите за потребите на федерацијата во првото тримесечје на 1971 година утврдени, согласно членот 9 став 2 од Законот за обезбедување девизи на општествено-политичките заедници, установите, општествените организации и граѓанските правни лица, во вкупен износ од 468.991.138 динари, можат да се користат за нестоковни и стоковни плаќања на сојузните органи, установите, органите на општествените организации кои својата дејност ја вршат на територијата на целата Југославија и граѓанските правни лица, како и за намиривање на другите потреби на федерацијата, и тоа:

Динари

- | | |
|--|--------------|
| 1) за нестоковни плаќања — до износот од — — — — — | 93.826.575; |
| 2) за стоковни плаќања — до износот од — — — — — | 340.164.563. |

Од вкупниот износ на девизите од ставот 1 на оваа точка се издвојуваат 35.000.000 динари (средства на резервата) за намиривање на непредвидени и недоволно предвидени расходи на федерацијата, по посебни решенија на Сојузниот извршен совет.

2. Со распоредот на девизите за првото тримесечје на 1971 година, кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел, се утврдуваат, во границите на износите од точката 1 на оваа одлука, највисоките износи на девизите за одделни корисници.

3. Од вкупниот износ на девизите од точката 1 на оваа одлука можат да се користат 55% во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања, а 45% во други девизи.

4 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р п бр 209
23 декември 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибнич, с. р.

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА

Реден број	Назив на корисникот	Износ во динари врз база на единствен курс	
1	2	3	
1	Сојузна скупштина		
	нестоковни плаќања	190 000	
	стоковни плаќања	312.500	502 500
2	Совет на федерацијата		
	нестоковни плаќања		18 750
3	Секретаријат на Претседателот на Републиката		
	нестоковни плаќања	375.000	
	стоковни плаќања	50.000	425.000
4	Сојузен извршен совет		
	нестоковни плаќања	786.000	
	стоковни плаќања	5.000.000	5.786.000
5	Уставен суд на Југославија		
	нестоковни плаќања		18.750
6	Сојузно јавно правобранителство		
	нестоковни плаќања		5.000
7	Државен секретаријат за надворешни работи		
	нестоковни плаќања	52.700 000	
	стоковни плаќања	500 000	53.200 000
8	Државен секретаријат за народна одбрана		
	нестоковни плаќања	6.942 000	
	стоковни плаќања	311.000 000	317.942.000
9	Сојузен секретаријат за внатрешни работи		
	нестоковни плаќања	750 000	
	стоковни плаќања	1.550.000	2.300 000
10	Сојузен совет за безбедност на сообраќајот		
	нестоковни плаќања		4 750
11	Сојузен секретаријат за стопанство		
	нестоковни плаќања:		
	— за редовна дејност	510 000	
	— за туристичка пропаганда	2.500 000	3.010 000
12	Сојузен секретаријат за финансии		
	нестоковни плаќања		433 331
13	Сојузен секретаријат за информации		
	нестоковни плаќања		73 375
14	Сојузен секретаријат за надворешна трговија		
	нестоковни плаќања		209.000
15	Сојузна управа за царини		
	нестоковни плаќања		124 800
16	Сојузна геодетска управа		
	нестоковни плаќања		5.500
17	Сојузна управа за цивилна воздушна пловидба		
	нестоковни плаќања	12 000	
	стоковни плаќања	718.750	730.750
18	Сојузна управа за радиовреќи		
	нестоковни плаќања	16 500	
	стоковни плаќања	83.216	99 716
19	Сојузен совет за образование и култура		
	нестоковни плаќања	183 000	
	стоковни плаќања	1 850	184 850
20	Југословенска национална комисија на ООН за просвета, наука и култура (UNESCO)		
	нестоковни плаќања		15.000
21	Сојузна комисија за културни врски со странство		
	нестоковни плаќања		1.049 000
22	Сојузен совет за координација на научните дејности		
	нестоковни плаќања		258 730
23	Сојузен совет за здравство и социјална политика		
	нестоковни плаќања		142 500
24	Комисија за соработка со меѓународни здравствени организации		
	нестоковни плаќања		5 600
25	Национална комисија за UNICEF		
	нестоковни плаќања		24 000
26	Сојузен совет за труд		
	нестоковни плаќања		11 000
27	Сојузен совет за правосудство		
	нестоковни плаќања		8 938
28	Сојузен завод за статистика		
	нестоковни плаќања	1.010 206	
	стоковни плаќања	1.546 275	2.556 481
29	Сојузен завод за општествено планирање		
	нестоковни плаќања		17 000
30	Сојузен завод за цени		
	нестоковни плаќања		3 600
31	Сојузен завод за меѓународна техничка соработка		
	нестоковни плаќања:		
	— научнотехничка соработка (план I)	598 780	
	— научнотехничка соработка (план II)	1.200 000	1.798 780
32	Југословенски завод за стандардизација		
	нестоковни плаќања		46.175

1	2	3	1	2	3	
33	Сојузен хидрометеоролошки завод нестоковни плаќања стоковни плаќања	25.000 450.000	475 000	51	Сојуз на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија нестоковни плаќања	25.000
34	Сојузен завод за патенти нестоковни плаќања		34.942	52	Сојуз на синдикатите на Југославија нестоковни плаќања	446 250
35	Сојузна комисија за нуклеарна енергија нестоковни плаќања		281 750	53	Југословенска лига за мир, независност и рамноправност на народите нестоковни плаќања	18.500
36	Сојузна комисија за верски прашања нестоковни плаќања		30 837	54	Југословенски сојуз на организациите за физичка култура нестоковни плаќања	270 000 210.000
37	Сојузна комисија за физичка култура нестоковни плаќања		1.350	55	Постојана конференција на градовите на Југославија нестоковни плаќања	20 400
38	Секретаријат на Сојузниот извршен совет за стопански движења нестоковни плаќања		7 000	56	Совет на народната техника на Југославија нестоковни плаќања	37.600
39	Секретаријат за сојузен буџет и општи работи нестоковни плаќања		15 000	57	Сојуз на извидувачите на Југославија нестоковни плаќања	2 700
40	Сојузна дирекција за резерви на прехранбени производи нестоковни плаќања		7.000	58	Противпожарен сојуз на Југославија нестоковни плаќања	2.386
41	Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи нестоковни плаќања		44.697	59	Југословенски олимписки комитет нестоковни плаќања	171.125
42	Сервис за одржување на објектите за потребите на репрезентацијата на сојузните органи нестоковни плаќања стоковни плаќања	8 000 350.000	358.000	60	Партизан на Југославија — Сојуз за телесно воспитување нестоковни плаќања	3.000
43	Управа на зградите на сојузните органи нестоковни плаќања стоковни плаќања	7.500 21.250	28 750	61	Југословенски црвен крст нестоковни плаќања	55 000
44	Сервис за административни и сметководствени работи стоковни плаќања		19 422	62	Планинарски сојуз на Југославија нестоковни плаќања	3.900
45	Сојузен фонд за финансирање на научните дејности нестоковни плаќања стоковни плаќања	1.130 700 5.637 000	6,768 300	63	Други општествени организации нестоковни плаќања	255.000
46	Фонд на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта нестоковни плаќања		15 000	64	Служба на општественото книговодство нестоковни плаќања стоковни плаќања	1,547 100 3,154 800
47	Фонд за кредитирање и осигурување на извозни работи нестоковни плаќања		24 000	65	Народна банка на Југославија нестоковни плаќања стоковни плаќања	200 000 125 000
48	Сојузен завод за мерки и скапоцени метали нестоковни плаќања стоковни плаќања	40 000 100 000	140 000	66	Сојузна стопанска комора нестоковни плаќања	6,900 000
49	Сојузна конференција на ССРЈ нестоковни плаќања		250 000	67	Новинска агенција „Ташуг“ нестоковни плаќања стоковни плаќања	1 849 593 214 500
50	Републичка конференција на ССРЈ на Словенија нестоковни плаќања		3,722 400	68	Филмски новости нестоковни плаќања стоковни плаќања	7 500 86 100
				69	Југословенска рачно-телефонска нестоковни плаќања стоковни плаќања	1,667 100 8,850 600
				70	Југословенска легарија нестоковни плаќања	3.900

1	2	3	
71	Југословенска кон- цертна агенција нестоковни плаќања	255 000	
72	Југословенски лекси- кографски завод стоковни плаќања	84.000	
73	Устасова за одржува- ње на внатрешните пловни патината нестоковни плаќања	6 563	
74	Југословенски регис- тар на бродови нестоковни плаќања	4.380	
75	Деловно здружение на југословенските но- вински претпријатија и новински установи нестоковни плаќања	2,266 800	
76	Национален одбор на СФРЈ на Меѓународ- ната трговска комора нестоковни плаќања	11 250	
77	Сојузен завод за соци- јално осигурување нестоковни плаќања: — за редовна дејност — за здравствена заштита	31 800 <u>1,706 900</u>	1,738.700
78	Југословенски инсти- тут за урбанизам и живеење во станови нестоковни плаќања		1 937
79	Југословенски центар за техничка и научна документација нестоковни плаќања стоковни плаќања	12 000 <u>4 500</u>	16 500
80	Сојузен завод за јавна управа нестоковни плаќања стоковни плаќања	21 000 <u>49 200</u>	70 200
81	Југословенски завод за продуктивност на тру- дот нестоковни плаќања		17 400
82	Автосервис на сојуз- ните органи нестоковни плаќања стоковни плаќања	1 200 <u>45 000</u>	46 200
83	Завод за заштита на авторските мали права нестоковни плаќања		1.380
84	Југословенска автор- ска агенција нестоковни плаќања		5 100
85	Институт за проучу- вање на туризмот нестоковни плаќања		3 300
	Вкупно:		433,991.138
	Рекапитулација		
	Нестоковни плаќања		93,826 575
	Стоковни плаќања		<u>340,164.563</u>
	Вкупно:		433,991 138

713.

Врз основа на членот 112 став 1 од Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр 9/66), во согласност со Сојузниот совет за труд, сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ РУДАРСКИ ПОДЗЕМНИ РАБОТИ**

Член 1

Во Прописите за техничките мерки и за заштитата при работата при рударски подземни работи (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/67), кои се составен дел на Правилникот за техничките мерки и за заштитата при работата при рударски подземни работи („Службен лист на СФРЈ“, бр 11/67) во членот 112 став 4 се додава нова реченица која гласи: „По исклучок, количината на јаглендиоксид може да биде поголема ако во јамата има најмалку 19% кислород и ако со експертиза од стручната установа се установи дека јаглендиоксидот во односната јама не може да се сведе на еден волуменен процент и дека поголемата количина на јаглендиоксид не претставува опасност за животот и здравјето на работниците.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15246/1
21 декември 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,

д-р **Боривоје Јелиќ**, с. р.

714.

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот закон за финансирање општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69 и 32/70) и членот 32 став 2 од Законот за службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр 23/67, 54/67, 15/68, 50/68, 55/69 и 32/70), Сојузниот секретар за финансии издава

Н А Р Е Д Б А**ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ**

1. Обврзниците на придонеси, даноци, такси и други приходи на буџетите на општествено-политичките заедници и општествените фондови, како и приватните правни лица и организациите што вршат пресметување и уплатување на одделни приходи, се должни приходите да ги уплатуваат на сметките кај службата на општественото книговодство што се определуваат со оваа наредба.

I. Приходи на буџетите и на заедниците на образованието

2. Придонесите од личниот доход и на придонесот за образование од личниот доход се уплатуваат и тоа

а) придонесите од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-11100 — Придонес од личниот доход од работен однос и придонес за образование од личниот доход од работен однос остварени кај стопански организации;

2) на сметката бр. 840-11101 — Придонес од личниот доход од работен однос и придонес за образование од личниот доход од работен однос остварени кај државни органи, установи и општествени организации;

3) на сметката бр. 840-11106 — Придонес од личниот доход од работен однос што се плаќа по посебна стопа и придонес за образование од личниот доход од работен однос.

На сметката бр. 840-11106 се уплатуваат и републичкиот и општинскиот придонес од личниот доход од работен однос кој се плаќа според посебна стопа според членот 46 став 2 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70), како и придонесот за образование од личниот доход од работен однос ако републиката односно општината пропише тој придонес да се плаќа и врз примањата од работен однос на уживателите на пензија кои по основот на таквата работа немаат својство на осигуреник односно врз примањата за работа подолга од полното работно време.

На сметките од одредбите под 1, 2 и 3 од оваа точка се уплатуваат и придонесите од личниот доход од работен однос остварени кај југословенските претставништва или организации во странство (член 49 од основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните), како и придонесот за образование од личниот доход од работен однос, зависно од тоа дали пресметаните придонеси се остварени кај стопански организации или државни органи, установи или општествени организации.

Ако републиката односно општината пропише придонес од личниот доход од работен однос да се плаќа по посебна стопа врз примањата од работен однос на уживателите на пензии што врз основа на таквата работа немаат својство на осигуреник, односно врз примањата за работа подолга од полното работно време, уплатувањето на тие придонеси се врши во корист на сметките, и тоа:

4) на сметката бр. 840-11107 — Придонес од личниот доход од работен однос кој се плаќа по посебна стопа врз примањата од работен однос на уживателите на пензија и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

5) на сметката бр. 840-11108 — придонес од личниот доход од работен однос кој се плаќа по посебна стопа врз примањата за работа подолга од полното работно време и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

6) на сметката бр. 840-11110 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во производството на јаглен, во железничките транспортни претпријатија и некои услужни дејности и придонес за образование од личниот доход од работен однос на работниците во производството на јаглен;

7) на сметката бр. 840-11111 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во производството на јаглен, во железничките транспортни претпријатија и некои услужни дејности, кој се плаќа по посебна стопа и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

8) на сметката бр. 840-11112 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во производството на јаглен, во железничките транспортни претпријатија и некои услужни дејности, кој се плаќа по посебна стопа врз примањата од работен однос на уживателите на пензија и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

9) на сметката бр. 840-11113-11113 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во производството на јаглен, во железничките транспортни претпријатија и во некои услужни дејности,

кој се плаќа по посебна стопа врз примањата за работа подолга од полното работно време и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

10) на сметката бр. 840-11114 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во производството на јаглен со јамско копање, и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

11) на сметката бр. 840-11115 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во производството на јаглен со јамско копање, кој се плаќа по посебна стопа и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

12) на сметката бр. 840-11116 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во производството на јаглен со јамско копање, кој се плаќа по посебна стопа врз примањата од работен однос на уживателите на пензија и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

13) на сметката бр. 840-11117 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во производството на јаглен со јамско копање, кој се плаќа по посебна стопа врз примањата за работа подолга од полното работно време и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

14) на сметката бр. 840-11118 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

15) на сметката бр. 840-11119 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството кој се плаќа по посебна стопа и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

16) на сметката бр. 840-11120 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството кој се плаќа по посебна стопа врз примањата од работен однос на уживателите на пензии и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

17) на сметката бр. 840-11121 — Придонес од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството кој се плаќа по посебна стопа врз примањата за работа подолга од полното работно време и придонес за образование од личниот доход од работен однос;

18) на сметката бр. 840-11102 — Придонес од личниот доход од работен однос и придонес за образование од личниот доход од работен однос, остварени кај граѓани и приватни правни лица.

На сметката бр. 840-11102 — се уплатуваат и придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос остварени кај дипломатски и конзуларни претставништва и кај странски организации (работодајци) од наши и странски државјани, за работа извршена во Југославија (чл. 50 и 52 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните).

Ако општествено-политичката заедница, според членот 19 од Основниот закон за придонесите и граѓаните, со свои прописи трајно или привремено ослободила од плаќање на придонесот од личниот доход од работен однос, придонесот за образование од личниот доход од работен однос се уплатува и тоа:

19) на сметката бр. 840-11124 — Републички придонес за образование од личниот доход од работен однос;

20) на сметката бр. 840-11125 — Општински придонес за образование од личниот доход од работен однос.

На сметките бр. 840-11124 и 840-11125 се уплатува придонесот за образование од личниот доход од работен однос без оглед дали тој е остварен кај стопански организации, државни органи, установи или општествени организации и дали се плаќа по редовна или посебна стопа, како и кога придонесот за бу-

цетите од личниот доход од работен однос се плаќа во паушален износ

Исплатителите на личните доходи го уплатуваат придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос врз соодветните сметки наведени во одредбите под 1 до 16 на оваа точка за сите запослени работници чие живеалиште се наоѓа на територијата на општината на исплатителот

Ако кај исплатителот на личните доходи, покрај работниците од територијата на неговата општина, се запослени и работници со живеалиште на територија на уште една општина, уплатата на придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос за работниците од територијата на таа друга општина се врши непосредно врз соодветните уплатни сметки на општините на чија територија се наоѓа живеалиштето на тие работници.

Ако исплатителот на личните доходи, покрај работници од територијата на својата општина, запослува и работници со живеалиште на територија од две или повеќе други општини, за работниците од тие други општини придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос се уплатуваат во корист на проодните сметки, и тоа:

21) на сметката бр. 840-900 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос остварени кај стопански организации;

22) на сметката бр. 840-901 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос остварени кај државни органи, установи и општествени организации;

23) на сметката бр. 840-902 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос, кој се плаќа по посебна стопа и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос;

24) на сметката бр. 840-903 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос на работниците во производството на јаглен, во железничките транспортни претпријатија и некои услужни дејности и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос на работниците во производството на јаглен;

25) на сметката бр. 840-904 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос на работниците во производството на јаглен, во железничките транспортни претпријатија и некои услужни дејности, кој се плаќа по посебна стопа и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос;

26) на сметката бр. 840-905 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос на работниците во производството на јаглен со јамско копање и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос;

27) на сметката бр. 840-906 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос на работниците во производството на јаглен со јамско копање, кој се плаќа по посебна стопа и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос;

28) на сметката бр. 840-907 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос, остварени кај граѓани и приватни правни лица;

29) на сметката бр. 840-908 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос и на работниците од угостителството и придонесот за образование од личниот доход од работен однос;

30) на сметката бр. 840-909 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството, кој се плаќа по посебна стопа и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос;

31) на сметката бр. 840-916 — Проодна сметка на републичкиот придонес за образование од личниот доход од работен однос;

32) на сметката бр. 840-917 — Проодна сметка на општинскиот придонес за образование од личниот доход од работен однос;

На сметките наведени во одредбите под 31 и 32 на оваа точка се уплатува придонесот од личниот доход од работен однос, ако општествено-политичката заедница со свои прописи ослободила определени корисници од плаќање на придонесот за буџетите од личниот доход од работен однос, а уплатите се вршат според одредбата под 20 став 5 на оваа точка.

Исплатителите на личниот доход што вршат уплата на придонесот на сметките наведени во одредбите под 21, 24, 26, 28, 29, 31 и 32 на оваа точка, ќе го искажат врз грбот од налогот за уплата или во посебен прилог распоредот на исплатените придонеси по општините на чии територии се наоѓаат живеалиштата од работниците.

За да може да се изврши пренесување на придонесот врз соодветните уплатни сметки за корисниците што пропишале посебна стопа врз примањата од работниот однос на уживателите на пензија а посебна стопа врз примањата за работа подолга од полното работно време, како и износот на придонесот за образование од личниот доход од работен однос, исплатителите на личниот доход што вршат уплата на придонесот врз сметките наведени во одредбите под 23, 25, 27 и 30 на оваа точка, врз грбот од налогот за уплата или врз посебниот прилог ќе извршат распоред на уплатениот придонес по општините на чија територија се наоѓа живеалиштето на запослените работници, и тоа на тој начин што посебно ќе го искажат износот на придонесот што е остварен врз основа на членот 46 став 2 точка 1 односно точка 2 на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните.

Исплатителот на личниот доход може пресметати придонес од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос да го уплатува непосредно врз соодветните збирни сметки на придонесот на општините на чии територии се наоѓа живеалиштето на запослените работници наместо преку проодните сметки, ако е тоа поповолно за исплатителот.

По исклучок од одредбите на претходните ставови, пресметаниот придонес од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос на работниците чие живеалиште е на територијата од општината што е во состав на градот, се уплатува врз заедничка сметка — ако собранието на градот, во согласност со сите општини и заедници на образованието во состав на градот, донесе одлука за тоа. Уплатата на тие придонеси од личниот доход од работен однос и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос се врши во корист на заедничките сметки и тоа:

33) на сметката бр. 840-11103 — Заедничка сметка на придонесот од личниот доход од работен однос и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос, остварени кај стопански организации на територијата на градот;

34) на сметката бр. 840-11104 — Заедничка сметка на придонесот од личниот доход од работен однос и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос, остварени кај државни органи установи и општествени организации на територијата на градот;

35) на сметката бр. 840-11109 — Заедничка сметка на придонесот од личниот доход од работен однос, кој се плаќа по посебна стопа и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос остварени на територијата на градот;

36) на сметката бр. 840-11122 — Заедничка сметка на придонесот од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос;

37) на сметката бр. 840-11123 — Заедничка сметка на придонесот од личниот доход од работен однос на работниците во угостителството, кој се плаќа по посебна стопа и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос;

Распределбата (празнењето) на придонесите од личниот доход од работен однос и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос уплатени на заедничките сметки наведени во одредбите под 33 до 37 на оваа точка ќе ја врши Службата на општественото книговодство во корист на федерацијата, републиката и републиката заедница на образованието спорд пропишаните стопи, а преостанатиот дел на начинот определен со одлука на градот;

38) на сметката бр. 840-11105 — Придонес од личниот доход од работен однос и придонес за образование од личниот доход од работен однос, што се плаќа во паушален износ;

б) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност се уплатува:

39) на сметката бр. 840-12100 — Придонес од личниот доход од земјоделска дејност на приходот од шуми кој се пресметува според друга основица а не според катастарскиот приход;

в) придонесите од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности и од самостојно вршење интелектуални услуги се уплатуваат:

40) на сметката бр. 840-13300 — Придонес од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски дејности, кој се плаќа во паушален износ;

41) на сметката бр. 840-13301 — Придонес од личниот доход од самостојно вршење други стопански дејности, кој се плаќа во паушален износ;

42) на сметката бр. 840-13302 — Придонес од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности, кој се пресметува во процент од секој поединечно остварен бруто приход, наплатен со запирање;

43) на сметката бр. 840-14100 — Придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги, кој се плаќа во паушален износ.

На сметките наведени во одредбите под 40, 41 и 43 на оваа точка се уплатуваат придонесите од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности и од самостојно вршење интелектуални услуги, што не се плаќаат тримесечно туку во други рокови;

44) на сметката бр. 840-14101 — Придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги, кој се пресметува во процент од секој поединечно остварен бруто-приход, наплатен со запирање.

На сметката бр. 840-14101 се уплатува и придонесот што го плаќаат странски стручњаци според членот 84 став 4 на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните,

г) придонесот од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања се уплатува:

45) на сметката бр. 840-15101 — Републички придонес од личниот доход од авторски права патенти и технички унапредувања;

46) на сметката бр. 840-15101 — Општински придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;

д) придонесот од вкупниот приход на граѓаните се уплатува:

47) на сметката бр. 840-16100 — Придонесот од вкупниот приход на граѓаните;

ф) придонесот од личниот доход од странски превозници на патници и стоки се уплатува:

48) на сметката бр. 840-17100 — Придонес од личниот доход од странски превозници на патници и стоки.

Во сите други случаи придонесите од личниот доход со кој граѓани и приватни правни лица се задолжуваат во годишен износ, се уплатуваат на збир-

на, проодна сметка на придонесите и даноците на граѓаните од одредбата под 1 на точката 12 од оваа наредба.

3. Придонесот на средствата на заедничката потрошувачка се уплатува, и тоа:

1) на сметката бр. 840-18100 — Придонесот на средствата на заедничката потрошувачка на стопанските организации;

2) на сметката бр. 840-18101 — Придонес на средствата на заедничката потрошувачка на државните органи, установи и општествените организации.

4) придонесот за користење градско земјиште се уплатува:

1) на сметката бр. 840-51100 — Придонес за користење градско земјиште.

5) даноците се уплатуваат, и тоа.

а) сојузниот данок на промет на стоки на мало:

1) на сметката бр. 840-21100 — Сојузен данок на промет на лекови (тар. бр. 8 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 55/68, 50/69, 18/70 и 52/70);

2) на сметката бр. 840-21101 — Сојузен данок на промет на преработки од тутун (тар. бр. 5);

3) на сметката бр. 840-21102 — Сојузен данок на промет на течни горива и мазива (тар. бр. 10).

На сметката бр. 840-21102 се уплатува и сојузниот данок на промет на други нафтени деривати;

4) на сметката бр. 840-21103 — Сојузен данок на промет на патнички автомобили (тар. бр. 6).

На сметката бр. 840-21103 се уплатува и сојузниот данок на промет на резервни делови за патнички автомобили;

5) на сметката бр. 840-21104 — Друг сојузен данок на промет на стоки на мало (тар. бр. 1, 2, 4, 7, 9, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б и 16в), освен сојузниот данок на промет на стоки на мало што го плаќаат тримесечно граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоред;

6) на сметката бр. 840-21105 — Друг сојузен данок на промет на стоки на мало од граѓани што не се занимаваат редовно со промет на производите.

На сметките бр. 840-21104 и 840, 21105 го уплатуваат сојузниот данок на промет на стоки на мало и даночните обврзници што не се занимаваат редовно со промет на производи или со вршење на услуги (член 48 од Основниот закон за данокот на промет — „Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 26/68, 30/68, 40/68, 48/68, 11/69 и 56/69);

7) на сметката бр. 840-21106 — Сојузен данок на промет на алкохолни пијалоци, освен врз прометот на алкохолни пијалоци испорачани на угостителски дуќани на самостојни угостители и на граѓани (тар. бр. 3);

8) на сметката бр. 840-21107 — Сојузен данок на промет на алкохолни пијалоци испорачани на угостителски дуќани од самостојни угостители и на граѓани тар. бр. 3);

9) на сметката бр. 840-21110 — Сојузен данок на промет на стоки на мало, кој се плаќа при увозот и врз прометот на производите за потребите на југословенската народна армија;

На сметката бр. 840-21110 се уплатува сојузниот данок на промет на стоки на мало наплатен при увозот, како и на прометот на производите што југословенската народна армија ги набавува за свои потреби според членот 13 од Законот за Тарифата на Сојузниот данок на промет;

б) републичкиот данок на промет на стоки на мало

10) на сметката бр. 840-21115 — Републички данок на промет на стоки на мало, освен републичкиот данок на промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоред.

На сметката бр. 840-21115 се уплатува и републичкиот данок на промет на алкохолни пијалоци,

освен на прометот на алкохолни пијалоци испорачани на угостителски дуќани од самостојни угостители и на граѓани;

11) на сметката бр. 840-21118 — Републички данок на промет на алкохолни пијалоци испорачани на угостителски дуќани од самостојни угостители и на граѓани;

в) покраинскиот данок на промет на стоки на мало;

12) на сметката бр. 840-21111 — Покраински данок на промет на стоки на мало, освен покраинскиот данок на промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат граѓани и приватните правни лица што се задолжуваат според распоред.

На сметката бр. 840-21111 се уплатува и покраинскиот данок на промет на алкохолни пијалоци освен на прометот на алкохолни пијалоци испорачани на угостителски дуќани од самостојни угостители и на граѓани;

13) на сметката бр. 840-21114 — Покраински данок на промет на алкохолни пијалоци испорачани на угостителски дуќани од самостојни угостители и на граѓани;

г) општинскиот данок на промет на стоки на мало;

14) на сметката бр. 840-21120 — Општински данок на промет на стоки на мало во трговијата, освен на прометот на алкохолни пијалоци;

15) на сметката бр. 840-21121 — Општински данок на промет на алкохолни пијалоци во трговијата на мало, освен на прометот на природно вино;

16) на сметката бр. 840-21122 — Општински данок на промет на природно вино во трговијата на мало;

17) на сметката бр. 840-21123 — Општински данок на промет на пиво во трговијата на мало;

18) на сметката бр. 840-21124 — Општински данок на промет на алкохолни пијалоци во угостителството, освен на прометот на природно вино;

19) на сметката бр. 840-21125 — Општински данок на промет на природно вино во угостителството;

20) на сметката бр. 840-21126 — Општински данок на промет на пиво во угостителството;

21) на сметката бр. 840-21127 — Општински данок на промет на стоки на мало во стопански и други работни организации, освен во трговијата и угостителството;

22) на сметката бр. 840-21128 — Општински данок на промет на природно вино и ракија, продадени непосредно на потрошувачите од страна на индивидуални производители;

23) на сметката бр. 840-21129 — Друг општински данок на промет на стоки на мало, освен општинскиот данок на промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоред.

Обврзниците на сојузниот, републичкиот и покраинскиот данок на промет на стоки на мало ќе ја вршат уплатата на данокот на промет на стоки на мало врз соодветните сметки наведени во одредбите под 1 до 13 на оваа точка, ако тие даноци се однесуваат на прометот извршен на територијата од таа една општина.

Ако сојузниот, републичкиот и покраинскиот данок на промет на стоки на мало е остварен на територијата од уште една општина покрај општината уплатител на данокот, обврзниците на тој данок го уплатуваат вкупниот износ на сојузниот, републичкиот и покраинскиот данок на промет на стоки на мало непосредно врз соодветните уплатни сметки на данокот на онаа општина на чија територија е извршен прометот на стоки на мало.

Меѓутоа, ако, покрај општината уплатителот на данокот, сојузниот, републичкиот и покраинскиот данок на промет на стоки на мало е остварен на територијата од две или повеќе општини, републички односно покраински, обврзниците на тој данок го уплатуваат вкупниот износ на сојузниот, републичкиот и покраинскиот данок на промет на стоки на мало во корист на проодните сметки, и тоа:

(1) на сметката бр. 840-910 — Проодна сметка на сојузниот данок на промет на стоки на мало;

(2) на сметката бр. 840-911 — Проодна сметка на републичкиот данок на промет на стоки на мало;

(3) на сметката бр. 840-913 — Проодна сметка на покраинскиот данок на промет на стоки на мало.

Обврзниците на данок на промет на стоки на мало што вршат уплата на данокот на сметките наведени во одредбите под (1), (2) и (3) на претходниот став од оваа точка, го искажуваат во прилогот кон налогот за уплата на данокот распоредот на вкупно уплатените износи по републиките односно покраините и врз соодветните основни сметки, што се наведени во одредбите под 1 до 13 на оваа точка, на начинот што ќе го определи Службата на општественото книговодство.

Обврзниците на данокот на промет на стоки на мало од претходниот став, за данокот на промет извршен на територијата на Социјалистичка Република Србија во прилогот на налогот за уплата ќе го означат распоредот на вкупно уплатениот износ за данокот кој се однесува на прометот извршен на територијата на потесна Србија, на прометот извршен на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и на прометот извршен на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

На сметките наведени под (1), (2) и (3) став 4 од оваа одредба под 23 на оваа точка вршат уплата на сојузниот, републичкиот и покраинскиот данок на промет на стоки на мало трговските и други работни организации што вршат промет на стоки на мало преку посебни единици (продавници) на територијата од две или повеќе општини, републики односно покраини, како и работните организации што вршат промет на стоки на мало во смисла на членот 57 ст. 3 и 4 од Основниот закон за данокот на промет и чл. 21, 24, 27 и 30 од Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/68, 6/69, 15/69, 21/69, 53/69, 4/70 и 24/70).

Меѓутоа, обврзниците на данок на промет на стоки на мало можат пресметатиот данок да го уплатуваат непосредно врз соодветните збирни сметки на општините на чии територии е остварен данокот наместо преку проодните сметки, ако е тоа за обврзниците на данокот поповолно.

Ако обврзниците на општинскиот данок на промет на стоки на мало со еден вирмански налог го уплатуваат истиот пресметан општински данок на промет на стоки на мало за територијата на една општина (член 24 од Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање данокот на прометот), ќе вршат уплата во корист на проодната сметка.

24) на сметката бр. 840-912 — Проодна сметка на општинскиот данок на промет на стоки на мало.

Обврзниците на општинскиот данок на промет на стоки на мало што вршат уплата на данокот преку проодна сметка, го искажуваат врз грбот од налогот за уплата распоредот на уплатените износи на данокот по сметките наведени во одредбите под 14 до 23 од оваа точка.

Во сите други случаи данокот на промет на стоки на мало (сојузен, републички, покраински и општински) се уплатува на збирната — проодна сметка на придонесите и даноците на граѓаните од одредбата под 1 на точката 12 од оваа наредба;

д) сојузниот данок на надоместоците за вршење услуги;

25) на сметката бр. 840-21200 Сојузен данок на надоместоците од вршење на прометот на стоки и услуги со странство (тар. бр. 17);

26) на сметката бр. 840-21201 — Сојузен данок на надоместоците од вршењето на промет на стоки на големо и услуги во тој промет во Југославија (тар. бр. 18);

27) на сметката бр. 840-21202 — Сојузен данок на надоместоците за вршење кредитни и други банкарски работи (тар. бр. 19);

28) на сметката бр. 840-21203 — Сојузен данок на менижните заеми (тар. бр. 20);

f) републичкиот данок на надоместоците за вршење услуги;

29) на сметката бр. 840-21210 — Републички данок на надоместоците за вршење услуги, освен републичкиот данок на надоместоците за услугите што тримесечно ги плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоред;

e) покраинскиот данок на надоместоците за вршење услуги.

30) на сметката бр. 840-21213 — Покраински данок на надоместоците за вршење услуги, освен покраинскиот данок на надоместоците за услугите што тримесечно ги плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоред;

ж) општинскиот данок на надоместоците за вршење услуги

31) на сметката бр. 840-21220 — Општински данок на надоместоците за вршење услуги, освен општинскиот данок на надоместоците за услугите што тримесечно ги плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоред;

з) друг данок;

32) на сметката бр. 840-21330 — Општински данок на промет на недвижности и права;

33) на сметката бр. 840-22100 — Данок на приходот од згради, кој се плаќа во паушален износ.

На сметката бр. 840-22100 се уплатува и данокот на приходот од згради што се користат повремено (сезонски), кој се плаќа во паушален износ.

34) на сметката бр. 840-23100 — Данок на приходот од имот и имотни права.

На сметката бр. 840-23100 се уплатува и данокот на приходите од издавање во закуп недвижни или подвижни работи и од потстанарски кирии, кој се плаќа во паушален износ, како и данокот на приходите од продажба на предмети, кој се плаќа од случај до случај (чл. 107 до 111 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните);

35) на сметката бр. 840-23101 — Данок на згодиците од игрите на среќа;

36) на сметката бр. 840-26100 — Данок на наследство и подароци;

37) на сметката бр. 840-27100 — Данок на добивка на странски изведувачи на инвестициони работи;

38) на сметката бр. 840-28100 — Данок на добивката од странски лица што вложуваат средства во домашна стопанска организација за заедничко рабство;

39) на сметката бр. 840-29100 — Републички данок на товарни и друмски моторни и приклучни возила и комби-возила;

40) на сметката бр. 840-29104 — покраински данок на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила;

41) на сметката бр. 840-29102 — општински данок на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила.

На сметките бр. 840-29100, 840-29104 и 840-29102 се уплатува приходот од данокот на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби-возила, ако данокот на таквите возила не се плаќа тримесечно туку во други рокови.

Во сите други случаи данокот на надоместоците за вршење услуги (републички, покраински и општински) и другите даноци се уплатуваат на збирната-проодна сметка на придонесите и даноците на граѓаните од одредбата под 1 на точката 12 од оваа наредба.

6 Таксите се уплатуваат, и тоа:

a) сојузни такси:

1) на сметката бр. 840-33100 — Сојузни судски такси во готови пари.

На сметката бр. 840-33100 се уплатува приходот од судски такси во готови пари, што го остваруваат судовите на федерацијата;

2) на сметката бр. 840-34100 — Конзуларни такси;

3) на сметката бр. 840-35100 — Царински такси што се плаќаат во готови пари;

б) републички такси;

4) на сметката бр. 840-31100 — Републички административни такси;

5) на сметката бр. 840-33101 — Републички судски такси.

На сметката бр. 840-33101 се уплатува приходот од републички судски такси.

Ако републиката приходот од судските такси во готови пари наплатени од определен суд им го отстапи на општините на чии територии се наоѓа подрачјето на тој суд, приходот од републичките судски такси во готови пари се уплатува:

6) на сметката бр. 840-320 — Проодна сметка на републичките судски такси во готови пари;

в) покраински такси:

7) на сметката бр. 840-31102 — Покраински административни такси;

8) на сметката бр. 840-33103 — Покраински судски такси.

На сметката бр. 840-33103 се уплатува приходот од покраинските судски такси.

Ако автономната покраина приходот од судски такси во готови пари наплатени од определен суд им го отстапи на општините на чии територии се наоѓа подрачјето на тој суд, приходот од покраинските судски такси во готови пари се уплатува:

9) на сметката бр. 840-922 — Проодна сметка на покраинските судски такси во готови пари;

г) општински такси:

10) на сметката бр. 840-31101 — Општински административни такси;

11) на сметката бр. 840-32100 — Комунални такси за престој во туристички места;

12) на сметката бр. 840-32101 — Други комунални такси;

13) на сметката бр. 840-33102 — Општински судски такси.

На сметката бр. 840-33102 се уплатуваат приходите од општински судски такси од продадените таксени вредносници и судските такси во готови пари.

Ако општинските судски такси во готови пари се распоредуваат на две или повеќе општини и ако со републички пропис е предвидено приходот да се распределува на сите општини од подрачјето на тој суд, овој приход се уплатува:

14) на сметката бр. 840-921 — Проодна сметка на општинските судски такси во готови пари.

7. Царината, посебната давачка, посебната царинска такса на увезените стоки и лежарината се уплатуваат во корист на посебната партија на евиденцијата сметка бр. 845 на надлежната царинарница. Приходите уплатени по овие основи царинарницата ги распоредува на сметките, и тоа:

1) на сметката бр. 840-41100 — Царина од стопански организации;

2) на сметката бр. 840-41101 — Царина од државни органи, установи, општествени организации и општествени правни лица;

3) на сметката бр. 840-41102 — Царина од граѓани и приватни правни лица;

4) на сметката бр. 840-41103 — Посебна давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи;

5) на сметката бр. 840-41104 — Посебна давачка за израмнување на даночо оптоварување;

6) на сметката бр. 840-41105 — Посебна давачка за царинско евидентирање;

7) на сметката бр. 840-41106 — Лежарина за стоките сместени во царински магацини и складови.

8) на сметката бр. 840-41107 — Посебна царинска такса на увезените стоки.

8. Паричните казни се уплатуваат и тоа:

1) на сметката бр. 840-52100 — Парични казни што ѝ припаѓаат на федерацијата.

На сметката бр. 840-52100 се уплатуваат приходите од парични казни што се наплатуваат според членот 122 став 1 од Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/65) и членот 9 став 2 од Основниот закон за прекршоците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/65 и 15/67).

Паричните казни по царинските прекршоци од чл. 151 до 158 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65, 15/67, 30/68 и 32/70) се уплатуваат во корист на посебната партија на евидентната сметка на належната царинарница. Вака уплатените парични казни по царинските прекршоци царинарницата ги распределува:

2) на сметката бр. 840-52101 — парични казни од царински прекршоци и парични средства добиени од продадени стоки по прекршоци;

3) на сметката бр. 840-52110 — Парични казни од стопански престапи, што ѝ припаѓаат на републиката

На сметката бр. 840-52110 се уплатуваат приходите од паричните казни што се наплатуваат според членот 122 став 1 од Законот за стопанските престапи;

4) на сметката бр. 840-52111 — Парични казни од прекршоци, што ѝ припаѓаат на републиката.

На сметката бр. 840-52111 се уплатуваат приходите од паричните казни што се наплатуваат според членот 9 став 1 на Основниот закон за прекршоците.

5) на сметката бр. 840-52112 — Парични казни од сообраќајни прекршоци, што ѝ припаѓаат на републиката

На сметката бр. 840-52112 се уплатуваат приходите од паричните казни што се наплатуваат според Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на патштата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/70);

6) на сметката бр. 840-52113 — Парични казни од кривични санкции, што ѝ припаѓаат на републиката.

На сметката бр. 840 — 52113 се уплатуваат приходите од паричните казни што се наплатуваат според Законот за извршување на кривичните санкции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/70);

7) на сметката бр. 840-52120 — Парични казни што ѝ припаѓаат на покраината;

8) на сметката бр. 840-52140 — Парични казни што им припаѓаат на општините.

9. Приходите на органите на управата се уплатуваат во корист на посебната партија:

1) на сметката бр. 845 — Евидентна сметка на приходите на органите на управата.

На сметката бр. 845 се уплатуваат приходите на органите на управата што им припаѓаат на буџетите на соодветните општествено-политички заедници, како и приходите отстапени на органите на управата во смисла на членот 22 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници.

10. Другите приходи се уплатуваат и тоа:

1) на сметката бр. 840-62100 — Други сојузни приходи;

2) на сметката бр. 840-62110 — Други републички приходи;

3) на сметката бр. 840-62120 — Други покраински приходи;

4) на сметката бр. 840-62140 — Други општински приходи.

На сметките наведени во одредбите по 1 до 4 на оваа точка се уплатуваат разни непредвидени и вонредни приходи:

5) на сметката бр. 840-62111 — Разлика во цената одземена според членот 20 од Основниот закон за пазарната инспекција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 30/68);

6) на сметката бр. 840-62141 — Надоместок за искористување земјоделско земјиште;

7) на сметката бр. 840-62142 — Дел од премијата за осигурување од пожар.

11. Приходите од поранешните години се уплатуваат и тоа:

1) на сметката бр. 840-92100 — Приходи од поранешните години што ѝ припаѓаат на федерацијата;

2) на сметката бр. 840-92110 — Приходи од поранешните години, што ѝ припаѓаат на републиката;

3) на сметката бр. 840-92120 — Приходи од поранешните години, што ѝ припаѓаат на покраината;

4) на сметката бр. 840-92140 — Приходи од поранешните години, што ѝ припаѓаат на општината.

На сметките наведени во одредбите под 1 до 4 од оваа точка се уплатуваат приходите од поранешните години што во целна му припаѓаат на буџетот на определена општествено-политичка заедница, а за кои не е отворена уплатна сметка во оваа наредба.

12. Придонесите и даноците што се плаќаат тримесечно а со кои граѓаните и приватни правни лица се задолжуваат во годишен износ, се уплатуваат;

1) на сметката бр. 846 — Збирна — проодна сметка на придонесите и даноците на граѓаните. На сметката бр. 846 се уплатуваат, и тоа:

(1) придонес од личниот доход од земјоделска дејност кој се пресметува според катастарскиот приход;

(2) придонес од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(3) придонес од личниот доход од самостојно вршење други стопански дејности;

(4) придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги;

(5) данок на приход од зградите на земјоделците;

(6) данок на приход од зградите на други обврзници;

(7) данок на приход од имот и имотни права;

(8) републички данок на товарни друмски моторни и приклучни возила и комби — возила;

(9) општински данок на товарни друмски-моторни и приклучни возила и комби-возила;

(10) данок на орудија за производство во земјоделството;

(11) данок на хибридна лоза;

(12) данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа на други лица од земјоделска дејност;

(13) данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(14) данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица од самостојно вршење други стопански дејности;

(15) данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица од самостојно вршење интелектуални услуги;

(16) сојузен данок на промет на стоки на мало врз прометот остварен од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(17) сојузен данок на промет на стоки на мало врз прометот остварен од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиски;

(18) републички данок на промет на стоки на мало врз прометот остварен од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(19) републички данок на промет на стоки на мало врз прометот остварен од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиски;

(20) републички данок на надоместоците за услугите остварен од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(21) републички данок на надоместоците за услугите остварен од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиски;

(22) покраински данок на промет на стоки на мало остварен од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(23) покраински данок на промет на стоки на мало од самостојно вршење други стопански дејности;

(24) покраински данок на промет на надоместоците за вршење услуги од други стопански дејности;

(25) покраински данок на товарни, друмски моторни и приклучни возила и комби — возила;

(26) општински данок на промет на стоки на мало остварен врз прометот од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(27) општински данок на промет на стоки на мало остварен врз прометот од самостојно вршење други стопански дејности — освен занаетчиски;

(28) општински данок на надоместоците за услугите од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(29) општински данок на надоместоците за услугите од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиски;

(30) придонес за основно здравствено осигурување на земјоделците;

(31) придонес за проширено здравствено осигурување на земјоделците;

(32) воден придонес што му припаѓа на републичкиот фонд на водите;

(33) надоместок за искористување мелиорации и водостопански објекти и постројки;

(34) месен самопридонес во пари од земјоделците;

(35) месен самопридонес во пари од други обврзници;

(36) камата;

(37) трошоци за присилна наплата;

(38) укинати приходи;

(39) други приходи.

За придонесите и даноците на граѓаните и приватните правни лица, наведени во одредбата под 1 од ставот 1 на оваа точка, Службата на општественото книговодство во рамките на збирната — проодна сметка ќе отвори посебни сметки. Ознаката на посебните сметки ќе ја определи Службата на општественото книговодство што општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите ќе ја внесува во спецификацијата односно во налозите за прекинување на посебните сметки.

Заради обезбедување евиденција за уплатените износи на месниот самопридонес по месни заедници, обврзниците на овој придонес врз уплатницата ќе го означат називот, односно бројот на месната заедница во чија корист се уплатува месниот самопридонес.

Покрај наведените придонеси и даноци, врз оваа збирна — проодна сметка се уплатуваат и другите давања на граѓани и приватни правни лица со кои се задолжуваат тие во годишен износ, а ги плаќаат тримесечно. За таквите приходи Службата на општественото книговодство, на барање од општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите, ќе отвори посебни сметки во рамките на збирната — проодна сметка.

Прекинувањето на придонесите, даноците и другите давања на граѓаните и приватните правни лица од збирната — проодна сметка бр. 846 врз одделни сметки отворени во рамките на основните сметки бр. 840 и 842 ќе го врши Службата на општественото книговодство според видовите на придонесите и даноците, а врз основа на спецификацијата и вирманските налози издадени од општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите.

За отворените сметки за прекинување на придонесите и даноците и другите давања на граѓаните и приватните правни лица, Службата на општественото книговодство ќе го извести општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите.

Ако општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите, во спогодба со корисниците на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците, водниот придонес и надоместокот за искористување мелиорации и посебни водостопански објекти и постројки и месниот самопридонес, одлучи уплатата на тие придонеси односно надоместоци да не се врши врз збирната — проодна сметка бр. 846 туку врз посебни уплатни сметки односно жиро — сметка, уплатата на тие придонеси ќе се врши врз сметките наведени во одредбата под 1 на точката 22, во одредбата под 1 на точката 24 и во одредбите под 1, 2 од точката 30 на оваа наредба, освен надоместокот за искористување мелиорации и посебни водостопански објекти и постројки што се уплатува непосредно врз жиро-сметката на организацијата што ги извршила услугите.

13 Трошоците за присилна наплата се уплатуваат

1) на сметката бр. 840-1070 — Трошоци за присилна наплата.

14. Укинатите буџетски приходи се уплатуваат:

1) на сметката бр. 840-1071 — Укинати буџетски приходи.

На сметката бр. 840-1071 се уплатуваат укинатите буџетски приходи ако прописите врз основа на кои се воведени тие приходи престанале да важат во поранешните години. Уплатените износи на приходите се распределуваат врз корисниците според порановажечките прописи.

II. Приходи на општествените фондови

15. Каматите на фондовите во стопанството се уплатуваат и тоа:

1) на сметката бр. 832-1000 — Камата на деловниот фонд на работните организации и на банките за уплатите по обврските од 1970 година и поранешните години;

2) на сметката бр. 842-1001 — Камата на кредитниот фонд на банките за уплатите по обврските од 1970 година и поранешните години;

3) на сметката бр. 842-1002 — Камата на средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството за уплатите по обврските од 1970 година и поранешните години.

4) на сметката бр. 842-1003 — Камата на деловниот фонд за вршење угостителска дејност, дејност на туристичко посредување и дејност на услужно занаетчиство за уплатите по обврските од 1970 година и поранешните години;

5) на сметката бр. 842-1004 — Камата на деловниот фонд на комуналните стопански организации за уплатите по обврските од 1970 година и поранешните години;

6) на сметката бр. 842-1005 — Камата на деловниот фонд на работните организации и на банките за уплатите по обврските од текуштата година;

7) на сметката бр. 842-1006 — Камата на кредитниот фонд на банките за уплатите по обврските од текуштата година;

8) на сметката бр. 842-1007 — Камата на средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството за уплатите по обврските од текуштата година;

9) на сметката бр. 842-108 — Камата на деловниот фонд за вршење угостителска дејност, дејност на туристичкото посредување и дејност на услужното занаетчиство за уплатите по обврските од текуштата година;

10) на сметката бр. 842-1009 — Камата на деловниот фонд на комуналните стопански организации за уплатите по обврските од текуштата година.

16. Придонесот за непосредна детска заштита се уплатува:

1) на сметката бр. 842-1010 — Придонес за непосредна детска заштита.

На сметката 842-1010 се уплатува придонесот за непосредна детска заштита, ако живеалиштето на сите запослени работници се наоѓа над територијата на општината исплатителот.

Ако кај исплатителот на личните доходи, покрај работниците од територијата на неговата општина, се запослени и работници со живеалиште на територијата на уште една општина, уплатата на придонесот за непосредна детска заштита за работниците од територијата на таа друга општина се врши непосредно врз соодветната уплатна сметка на општината на чија територија се наоѓа живеалиштето на тие работници. Меѓутоа, доколку кај исплатителот на личните доходи, покрај работници со живеалиште на територијата на неговата општина, се запослени и работници со живеалиште на територија од две или повеќе општини, за работниците од тие други општини придонесот за непосредна детска заштита се уплатува во корист на проодната сметка;

2) на сметката бр 842-950 — Проодна сметка на придонесот за непосредна детска заштита.

Исплатителите на личните доходи што вршат уплата на придонесот од одредбата под 2 на оваа точка, го искажуваат врз грбот од налогот за уплата или во посебен прилог распоредот на исплатените придонеси по републиките односно општините на чии територии се наоѓа живеалиштето на запослените работници.

Меѓутоа, исплатителот на личниот доход може пресметашто придонес за непосредна детска заштита да го уплатува непосредно на збирна сметка 842-1010 на општините на чии територии се наоѓа живеалиштето на запослените работници наместо на проодната сметка 842-950, доколку е тоа поповолно за исплатителот.

17. Придонесот за додаток на деца се уплатува:

1) на сметката бр 842-1011 — Придонес за додатокот на деца.

18. Придонесот за запослување се уплатува:

1) на сметката бр 842-1012 — Придонес за запослување.

19. Средствата за покривање на разликата во станарината се уплатуваат:

1) на сметката бр 842-1013 — Средства за покривање на разликата во станарината.

На сметката бр. 842-1013 се уплатува дел од средствата определен од општинското собрание односно од републиката за покривање на разликата во станарината (субвенционирање).

2) на сметката бр 842-1014 — Заедничка сметка на средствата за покривање на разликата во станарината.

Ако кај исплатителот на личните доходи се запослени работници односно ако комуналниот завод за социјално осигурување им исплатува пензии и инвалидни на осигурениците чие живеалиште е на територијата на општината што е во состав на градот, средствата за покривање на разликата во станарината се уплатуваат врз заедничка сметка, — ако собранието на градот, во согласност со сите општини во состав на градот, донесе одлука за тоа.

20. Придонесот за изградба станови за учесниците во Народноослободителната војна се уплатува:

1) на сметката бр 842-1015 — Придонес за изградба на становите за учесниците во Народноослободителната војна.

21. Придонесот за обнова на Босанска Краина се уплатува, и тоа:

1) на сметката бр 842-1017 — Придонес за Босанска краина од средствата за материјални расходи на општата потрошувачка,

2) на сметката бр 842-1018 — Придонес за Босанска Краина од личниот доход од работен однос;

3) на сметката бр 842-1019 — Придонес за Босанска Краина од износот на наплатените придонеси од другите лични доходи, освен од личниот доход од работен однос

22. Придонесот за социјално осигурување

Придонесот за инвалидско и пензиско осигурување, како и придонесот за здравственото осигурување, се уплатуваат со посебни налози во корист на фондовите на здравственото осигурување односно на фондот на инвалидското и пензиското осигурување во рамките на соодветните парни на основната сметка:

1) на сметката бр 640 — Жиро-сметки на основните фондови на заедниците на социјалното осигурување.

На сметката бр 640 — врз соодветниот фонд односно посебната индивидуална партија — се уплатуваат и придонесот за основно здравствено осигурување на земјоделците и придонесот за проширено здравствено осигурување на земјоделците, ако не се плаќаат врз збирната — проодна сметка од одредбата под 1 на точката 12 на оваа наредба.

Ако се формира посебен фонд за инвалидско и пензиско осигурување на самостојните занаетчи и на самостојните угостители, придонесот за инвалидско и пензиско осигурување се уплатува посебно во корист на фондот за инвалидско и пен-

зиско осигурување на самостојните занаетчи самостојните угостители односно врз посебна индивидуална партија на основната жиро-сметка бр. 640.

Бројот на соодветната индивидуална партија во рамките на жиро-сметката бр. 640 за придонесите што се уплатуваат со посебни налози ќе го определи надлежната организациона единица — филијала на Службата на општественото книговодство.

23. Средствата на фондот на заедничките резерви се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-1022 — Средства за републичкиот фонд на заедничката резерва;

2) на сметката бр. 842-1028 — Средства за покраинскиот фонд на заедничката резерва;

3) на сметката бр. 842-1027 — Средства за општинскиот фонд на заедничката резерва.

На сметките наведени под 1 до 3 на ставот 1 на оваа точка се уплатува и придонесот за заедничките резерви на стопанските организации на територијата на оние републики што уште не донесле закон врз основа на овластувањето од Општиот закон за формирањето и употребата на средствата на фондовите на заедничките резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр 15/70,

24. Водниот придонес, ако не се уплатува на збирната — проодната сметка на придонесите и даноките на граѓаните од одредбата под 1 на точката 12 на оваа наредба се уплатува:

1) на сметката бр 842-1023 — Воден придонес што му припаѓа на републичкиот фонд на водите.

25. Филмскиот придонес и придонесот од надоместоците за изнајмени и увезени филмови се уплатува, и тоа:

1) на сметката бр 842-1025 — Филмски придонес;

2) на сметката бр. 842-1026 — Придонес од надоместоците за изнајмени и увезени филмови

26. Данокот на средствата за лични доходи се уплатува:

1) на сметката бр. 842-1030 — Данок на средствата за лични доходи;

На сметката бр. 842-1030 се уплатува данокот на средствата за лични доходи во смисла на членот 21 став 3 на Основниот закон за утврдувањето и распределбата на доходот во работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр 32/68).

27. Таксата на странски друмски возила се уплатува:

1) на сметката бр. 842-1040 — Такса на странски друмски возила.

28. Таксите на прометот на чапункари и копирари се уплатуваат

1) на сметката бр 842-1041 — Републички такси на прометот на чапункари и копирари

На сметката бр 842-1041 се уплатуваат и таксите во готови пари што се наплатуваат при прометот на чапункари и копирари (член 52 на Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот — („Службен лист на СФРЈ“ бр 16/63 и 29/66).

29. Надоместоците што му припаѓаат на фондот за патишта се уплатуваат, и тоа:

1) на сметката бр. 842-1050 — Надоместок за јавни патишта на друмски моторни возила;

2) на сметката бр 842-1051 — Надоместок за јавни патишта на друмски запрежни возила;

3) на сметката бр 842-1052 — Надоместок од сопствениците на моторни и запрежни возила за одржување чистотијата на градот

30. Месниот самопридонес, ако општинскиот орган на управата надлежен за работи на финансите одлучи месниот самопридонес во пари да не се уплатува на збирна-проодна сметка од одредбата под 1 на точката 12 од оваа наредба, ќе се уплатува:

1) на сметката бр. 842-1060 — Местен самопридонес во пари од земјоделци;

2) на сметката бр. 842-1062 — Местен самопридонес во пари од другите обврзници;

Уплатителите на месниот самопридонес се должни на грбот од уплатницата да го назначат називот односно бројот на месната заедница, на начинот

определен во одредбата под 1 од точката 12 на оваа наредба.

31. Укинатите приходи на фондовите се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-1081 — укинати приходи на фондовите.

На сметката бр. 842-1081 се уплатуваат укинатите приходи на фондовите, ако прописите врз основа на кои се заведени тие приходи престанале да важат во поранешните години. Уплатените износи на приходите се распоредуваат на корисниците според порано важечките прописи.

32. Работните и други организации, државните органи, граѓаните и приватните правни лица го уплатуваат данокот на промет и другите приходи за прени при исплатувањето на сметките на граѓаните — на соодветните сметки предвидени со оваа наредба.

33. Обврзниците на придонесот, данокот и другите уплатители што ги уплатуваат приходите на сметките определени со оваа наредба, при уплатувањето на приходите на односните сметки ќе го испишат на уплатницата (образец на платниот промет) односно на бирманскиот налог (образец на платниот промет), покрај оперативниот број на филијалата на Службата на општественото книговодство, бројот и називот на сметката, и статистичката ознака на општината предвидена од страна на Службата на општественото книговодство.

Службата на општественото книговодство кај која се врши уплатувањето на приходите ќе им ја соопшти на уплатителите статистичката ознака на општината.

34. Уплатените приходи на буџетите и на општествените фондови се распоредуваат според определените инструменти (стапки) и спрема тоа на која општествено-политичка заедница или општествен фонд му припаѓаат приходите. Распоредувањето на уплатените приходи ќе се изврши, и тоа:

а) на секој 6, 16, 25 и 28 ден во месецот:

1) органите на управата и царинарниците — од индивидуалните партии на сметката бр. 845;

2) Службата на општественото книговодство — од проодните сметки во рамките на основните сметки бр. 840 и 842;

б) на секој 8, 18, 27 и последниот ден во месецот:

Службата на општественото книговодство — од збирната сметка во рамките на основната сметка бр. 840;

в) на секој 9, 19, 28 и последниот ден во месецот:

Службата на општественото книговодство — од збирната сметка во рамките на основната сметка бр. 842;

г) кон крајот на секое тримесечје:

општинскиот односно градскиот орган на управата надлежен за работи на финансиите — од збирните сметки бр. 840-1013 и 840-1014;

д) на 31 декември:

сите сметки предвидени со оваа наредба врз основа на уплатството на Службата на општественото книговодство за заклучокот и отворањето на сметки по работите на општествено-политичките заедници;

и) празнењето на сметките во напред наведените рокови ќе се врши во текот на месецот ако остварените приходи применуваат износ, и тоа: кај проодните сметки — на индивидуалните картички износ од 1.000 динари, а кај збирните сметки износ од 3.000 динари, со тоа што на последниот ден на празнењето во месецот да се празнат сите износи на остварените приходи.

Општествено-политичките заедници и другите корисници на приходи, можат во спогодба со Службата на општественото книговодство, да определат и такви износи за празнење на остварените приходи кои би биле помали од износите наведени во претходниот став.

Ако општествено-политичката заедница или општествениот фонд го бара тоа, распоредувањето на уплатените приходи може, освен во роковите определени во одредбите под а, б, и в од ставот 1 на оваа точка, да го вршат и во други рокови.

35. Приходите на сојузниот буџет остварени до 31 декември 1970 година а уплатени во сојузниот буџет до 31 јануари 1971 година, се уплатуваат, во смисла на членот 164 б од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, на соодветните сметки од Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/68, 56/69, 4/70, 24/70 и 39/70).

Ако другите општествено-политички заедници, во смисла на членот 164 б став 3 на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, одлучат приходи остварени до 31 декември 1970 година а уплатени до 31 јануари 1971 година да му припаѓаат на буџетот за 1970 година, тие приходи ќе се уплатуваат на соодветните сметки од наредбата наведена во ставот 1 на оваа точка.

Уплатителите на приходи од ст. 1 и 2 на оваа точка на сите делови од налогот за уплата на приходите ќе назначат во десниот агол: „за 1970 година“.

Исто така, заради точно разграничување на приходите помеѓу 1970 и 1971 година, уплатителите на приходи се должни при уплатувањето на приходите до 31 јануари 1971 година за приходите што ѝ припаѓаат на таа година, врз сите делови од налогот за уплата на приходите да назначат во десниот агол „за 1971 година“.

36. Содржината на статистичките извештаи за остварените и распоредните приходи на буџетите и општествените фондови ќе се утврди во согласност со прописот за донесувањето на планот на статистичките истражувања.

37. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници и општествените фондови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/68, 56/69, 4/70, 24/70 и 39/70).

38. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

Бр. 5-14648/1

15 декември 1970 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии

Јанко Смоле, с. р.

715.

Врз основа на членот 28 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70 и 25/70), Сојузниот секретаријат за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ВРШИ БРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА ПЛАТЕНА НА УВЕЗЕНИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ, УПОТРЕБЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ

1. Во Наредбата за условите под кои се врши враќање на царината платена на увезени репродукциони материјали и делови за вградување, употребени за производство на стоки што се извезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66, 8/67, 32/67 и 3/68) точ. 4 и 8 се бришат.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-14885/1

8 декември 1970 година

Белград

Сојузен секретар за
финансии,

Јанко Смоле, с. р.

716.

Врз основа на членот 91 точка 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67) и членот 44 од Уредбата за финансиското и материјалното работење на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66 и 38/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

1 Во Упатството за начинот на составување на завршната сметка на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/70) во точката 6 во одредбите под 7 на сите места бројот: „1969“ се заменува со бројот: „1970“, бројот: „1970“ се заменува со бројот: „1971“, а во заградите зборовите: „30/68 и 56/69“, се заменуваат со зборовите: „38/68, 56/69 и 32/70“.

2. Во точката 8 став 2 одредба под 10 по бројот: „715“ се додаваат зборовите: „за недвижности и предмети на опремата“.

3 Во точката 11 став 3 на крајот на одредбата под 2 точката и запирката се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „односно други побарувања и права по основ на предмети на опремата и предмети на заедничката потрошувачка“.

Во одредбата под 7 зборовите во заградите: „42/69 и 55/69“ се заменуваат со зборовите: „42/69, 55/69 и 28/70“.

Во одредбата под 9 зборовите: „за претходната година“ се заменуваат со зборовите: „за тековната година“.

Во одредбата под 10 зборовите: „во претходната година“ се заменуваат со зборовите: „во тековната година“.

4 Во точката 12 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„За членови на комисијата за попис не можат да бидат именувани сметкопологачот и лицата што ракуваат со парични или материјални вредности што се предмет на пописот.“

По досегашниот став 6, кој станува став 7, се додаваат три нови става, кои гласат:

„Средствата што не му припаѓаат на органот на управата се искажуваат во посебни пописни листи и органот на управата е должен еден примерок на пописната листа да му достави на корисникот на општествените средства на кого тие средства му припаѓаат.“

Средствата што му припаѓаат на органот на управата, но не се наоѓаат кај него туку кај друг корисник на општествени средства (на послуга за закуп, поправка и сл.) посебно се искажуваат во пописните листи. Пописот на овие средства се врши врз основа на податоците од книговодството односно од другите документации, а податоците добиени со пописот посебно се искажуваат во пописните листи.

Вредноста на средствата на опремата и средствата на заедничката потрошувачка што при пописот ќе се најдат како вишок и за кои не е позната набавната цена ја проценува комисијата за попис според пазарната цена на таквото средство, намалена за степенот на истројеноста“

По досегашниот став 8, кој станува став 12, се додаваат два нови става, кои гласат:

„Набавувачката односно обврските за кои не постои уредна документација, посебно се искажуваат во пописните листи“

Пописот на готовите пари на чековите и на странските средства за илјаде се врши со занување на пописните добиеви со броење, а податоците добиени со пописот посебно се искажуваат во пописните листи“.

Досегашниот став 9 станува став 15, а досегашниот став 10 станува став 16.

5 Во точ. 13, 16 и 18 на сите места бројот: „1969“ се заменува со бројот: „1970“, а бројот: „1970“ — со бројот „1971“.

6. Во точката 20 став 2 во заградите зборовите: „15/68 и 50/68“ се заменуваат со зборовите: „15/68, 50/68, 55/69 и 32/70“.

7. Во образецот 1 во колоната 2, под редниот број 45 се бришат запирката и бројот: „909“; под редниот број 52 зборовите: „и 120“ се заменуваат со зборовите: „120 и 909“, а под редниот број 53 зборовите: „и 121“ — со зборовите: „121 и 909“.

8 Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 5-15661/1

23 декември 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

717.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за посебниот Основен контен план и посебните образци на билансот за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/69, 39/69 и 6/70), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО БИЛАНСИТЕ НА БАНКИТЕ

1. Во Упатството за содржината на одделните позиции во билансите на банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/69 и 12/70) во точката 8 алинеја 1 на крајот се додаваат зборовите: „и контото 307“, а во алинејата 13 на крајот — зборовите: „и контото 307“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Сите предмети од основните и обртните средства и изворите на тие средства за народната одбрана се евидентираат вонбилансно и не се искажуваат во билансот на состојбата.“

2. Во точката 11 во триесеттестата алинеја зборовите: „фонд на заедничката потрошувачка“ се бришат, а по зборот „Југославија“ се додаваат зборовите: „освен приходите остварени по вложувањата на средствата на фондот на заедничката потрошувачка“.

По четириесетипеттата алинеја се додава нова алинеја четириесеттестата, која гласи:

„— под ред. бр. 101 — е содржан и дел од деловниот фонд издвоен за заедничките резерви на самостојните организации на здружениот труд, според републичките прописи во смисла на членот 8 став 2 од Општиот закон за формирањето и употребата на средствата на фондовите на заедничките резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/70). Уплата на овој основ се искажуваат под ред. бр. 173 во образецот биланс на состојбата“

3. Во точката 23 по зборовите: „а податоците“ се става запирка, а зборовите: „на начинот што го утврдила“, се заменуваат со зборовите: „а чија форма и содржина ја дава“.

Досегашните алинеи четириесеттестата до педесеттестата стануваат алинеи четириесеттеседма до педесеттестата.

4 Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 1-15725/1

23 декември 1970 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

718.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за посебниот Основен контен план и посебните обрасци на билансот за осигурителните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/69 и 6/70), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО БИЛАНСИТЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Упатството за содржината на одделни позиции во билансите на осигурителните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/69 и 11/70) во точката 9 се додава нов став 2, кој гласи:

„Сите предмети од основните и обртните средства и од изворите на тие средства за народната одбрана се евидентираат вонбилансно и не се искажуваат во образецот биланс на состојбата.“

2. Во точката 12 четвртата алинеја се менува и гласи:

„— под ред бр. 16 се искажуваат приходите од пресметаните камати на деловните средства по сите основи, освен каматата пресметана на средствата на фондот на заедничката потрошувачка;“

Во истата точка по седмата алинеја се додава нова алинеја осма, која гласи:

„— под ред бр. 43 е содржан и дел од деловниот фонд издвоен за заеднички резерви според републичките прописи во смисла на членот 8 став 2 од Општиот закон за формирањето и употребата на средствата на фондите на заедничките резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/70). Уплатите по овој ослов се искажуваат под ред бр. 32 во образецот биланс на состојбата;“

Досегашните алинеи осма до осумнаесетта стапуваат алинеи деветта до деветнаесетта.

3. Во точката 31 по зборовите: „на податоците“ се става запирка, а зборовите: „на начинот што го утврдила“ се заменуваат со зборовите: „а чија форма и содржина ја дава“.

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-15726/1

23 декември 1970 година
БелградСојузен секретар
за финансии,

Јанко Смоле, с. р.

719.

Врз основа на членот 83 став 2 од Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/69) државниот секретар за народна одбрана донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВЕРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА АРБИТРИ НА ВОЕНАТА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА ПРИ ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА ЗА 1971 ГОДИНА

За арбитри на Воената стопанска арбитража при Државниот секретаријат за народна одбрана за 1971 година се именуваат:

1) Петровиќ Душан, полковник на правна служба во Државниот секретаријат за народна одбрана, кој истовремено се определува и за заменик-претседател на воената стопанска арбитража;

2) Марковиќ Бранислав, потполковник на правна служба во Државниот секретаријат за народна одбрана, кој истовремено се определува за заменик-претседател на Воената стопанска арбитража;

3) Антонијевиќ Слободан, генерален директор на претпријатието „Гранекспорт“, Белград;

4) Будисављевиќ Момчило, генерален директор на претпријатието „Југотехна“, Белград;

5) Цариќ д-р Славко, вонреден професор на Правниот факултет во Нови Сад;

6) Фијавж Фрањо, генерален директор на претпријатието „Словенија Саде“, Љубљана;

7) Хочевар Владислав, дипломиран инженер, технички мајор во Државниот секретаријат за народна одбрана;

8) Јовановиќ д-р Миодраг, полковник на финансиска служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;

9) Константиновиќ Глигорие, помошник-директор на претпријатието „Вардар“ експорт-импорт, Скопје;

10) Коруноски Слободан, интендантски мајор во Државниот секретаријат за народна одбрана;

11) Лакиќ Урош, потполковник на финансиска служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;

12) Лозо д-р Богдан, професор на Правниот факултет во Сараево;

13) Лушиќ д-р Горѓе, секретар на надворешнотрговската арбитража при Сојузната стопанска комора;

14) Мекјавиќ Алекса, комерцијален директор на Јадранската слободна пловидба, Сплит;

15) Милиќ Бора, воен службеник I класа на правна служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;

16) Милиќ Радомир, дипломиран инженер, полковник на градежна служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;

17) Омахен Иван, дипломиран инженер, полковник на градежна служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;

18) Пардулски Митке, полковник на финансиска служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;

19) Стрезовски д-р Стресо, професор на Правниот факултет во Скопје;

20) Суѓиќ Лазар, дипломиран инженер, советник во Секретаријатот за шумарство и дрвна индустрија на Сојузната стопанска комора;

21) Сеиковиќ д-р Зденко, директор на Деловното здружение на текстилната и памучната индустрија, Љубљана;

22) Шмигматор Јурај, директор на претпријатието „Воке“, Загреб;

23) Шнајдер Златко, директор на извозното претпријатието „Кемикелија“, Загреб;

24) Тереновски Трајко, потполковник на финансиска служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;

25) Темали Рикард, дипломиран инженер, граѓанско лице на служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;

26) Живановиќ Небојна, дипломиран инженер, технички полковник во Државниот секретаријат за народна одбрана.

Бр. 4220

29 декември 1970 година
БелградДржавен секретар за
народна одбрана генерал
на армија,

Никола Љубичиќ, с. р.

720.

Врз основа на членот 24 од Законот за искористување на воздухопловните пристаништа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/64), директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТИТЕ НА ПРИФАКАЊЕ И ОТПРЕМА НА ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ, БАГАЖ И СТОКИ НА ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ И ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТИЕ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за работите на прифаќање и отпрема на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловно пристаниште и за техничките и други услови за вршење на тие работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/64) по членот 18 се додава нов член 18 а, кој гласи:

„Покрај техничките услови припишани во чл. 9 до 18 на овој правилник, воздухопловните пристаништа отворени за меѓународен воздушен сообраќај мораат да ги исполнуваат уште и следните услови:

1) да имаат посебна просторија со инвентар потребен за преглед на патници и на багаж кои се укрцуваат во воздухоплов;

2) да имаат постојано место за безбедно сместување на багаж или на стоки кои по својата содржина се сомнителни за безбедноста на воздушната пловидба (оружје, експлозивни материји и др).“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 09-8459/1
22 декември 1970 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
цивилна воздушна
пловидба,
Батрик Јовановиќ, с. р.

721.

Врз основа на членот 45 став 3 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД НА ВОЗДУХОПЛОВ

1. Во Наредбата за надоместок за извршен преглед на воздухоплов („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/69) во точката 1 во табелата одредбата под 5 се менува и гласи:

„б) едномоторен воздухоплов кој служи за работа за стопански цели **1.000 300 500“**

2. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

09 бр. 1107/1
23 декември 1970 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
цивилна воздушна
пловидба,
Батрик Јовановиќ, с. р.

722.

Врз основа на членот 118 став 2 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување донесува

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРОЦЕНТОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОМАГАЊЕ НА ЗАКРЕПНУВАЊЕТО НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО 1971 ГОДИНА

1. Од вкупните средства од фондот на инвалидското и пензиското осигурување ќе се издвојуваат во 1971 година наменски средства за помагање за закрепнувањето на пензионерите — по стапка од 1,5% од вкупниот износ на исплатените пензии.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

СК бр. 40
23 декември 1970 година
Белград

**Собрание на Југословенската заедница
на социјалното осигурување**

Претседател,
Игњач Нагоде, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод дваесет и петгодишнината од излегувањето на весникот, а за особени заслуги и придонес во развојот на напредните идеи, зацврстувањето и развивањето на работничкото самоуправување и за социјалистичките општествени односи и придонесот за ширењето на братството и единството меѓу нашите народи

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Весникот „Риланджа“, орган на Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Косово;

Весникот „Јединство“, орган на Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Косово;

Дневниот весник „Magyer szo“, орган на Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Војводина.

Бр 28
11 февруари 1970 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Претседател
на Сојузната Скупштина,
Милентин Поповиќ, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основз на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги на заштитата и спасувањето на животи, општествен и личен имот со што е сторен значаен придонес за социјалистичката задница

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Доброволното противпожарно друштво — Коњаници;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Дерлинг Алојз;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Туфехич Мехмедалија;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Хаџисмаиловиќ Ибрахим, Нипковиќ Панс, Шахиновиќ Хасан;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Барбариќ Илија, Чакиќ Мустафа, Давидовиќ Бранко, Фајфер Здравко, Халилбеговиќ Хамдо, Хасаниќ Нурија, Летиќ Салим, Милићевиќ Иван, Мујагиќ Сафет, Пејиќ Миливоје, Плетикоса Винко, Праско Кемал, Сунариќ Алојз, Шабановиќ Ибрахим, Шалиќ Фрањо, Шкрбо Хилмија;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ачиќ Недим, Алексиќ Војислав, Бабињац Фахрија, Бајрамовиќ Осман, Бајрамовиќ Шеффик, Бркиќ Теофиќ, Цого Фахрудин, Чаралина Томислав, Чатиќ Исмет, Дедиќ Ферид, Дерога Мијо, Догладовиќ Мустафа, Драгуиновиќ Јово, Емириќ Емира, Гашиќ Војко, Гиља Станко, Хадзуковиќ Џемал, Халиловиќ Шефко, Ханџиќ Асим, Хепо Мујо, Истијановиќ Данило, Јелиќ Глишо, Јовиниќ Јанко, Кариќ Мехмед, Ковачевиќ Благоје, Кридија Јован, Кретовиќ Осто-

ја, Круљ Раде, Лучиќ Живојин, Миртовски Алим, Мучибабиќ Анка, Нецадовиќ Миломир, Омерфеудиќ Омер Перовиќ Душко, Радош Ивица, Радовановиќ Стево, Савиќ Станоја, Савиќ Владо, Старчевиќ Вељко, Шавија Никола, Шехалиќ Расим, Шириниќ Ивица, Терзимехиќ Мустафа, Тодориќ Коста, Враљеш Велемир, Жиковиќ Мила;

за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Дукиќ Тодор, Сивриќ фра Златко;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Париновиќ Боја;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Авдиќ Салих, Барбариќ Ивица, Благојевиќ Стојко, Бркиќ Шеффика, Чичиќ Љубо, Чутуриќ Ивица, Дерлиќ Смаил, Димитријевиќ-Векиќ Мила, Ђуреиновиќ Јово, Галиќ Анте, Хасаниќ Адем, Ходник Фердинанд, Хриќиќ Хасан, Јаран Расим, Јокиќ Симо, Ковачевиќ Божана, Кресиќ Јуро, Квесиќ Винко, Лазиќ Душан, Мујиќ Осман, Мујиќ Азиз, Павковиќ Фрањо, Пажин Здравко, Пивух Божо, Пралица Миле, Прелџиќ Абдулах, Тутуќиќ Салих, Вучиќ Нада, Вуковиќ Милош.

Бр. 49

15 април 1970 година

Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Костовски Саво, Стефановски Димче;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Ангеловски Јордан, Момировски Јован, Обочки Илија, Поповски Бошко, Саздовски Бранко, Видоевски Ђорѓи;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Атанасов Раде, Башевски Петар Георгиевски Илија, Јанковски Димитрија, Костовски Борис, Неделков Жиљко, Стојановиќ Џтар, Темовски Јане;

за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Атанасов Трајко;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Билбиловски Благоја, Костовски Коста, Лазовски Кири, Митиќ-Фортмарова Елисавета, Николовски Никола, Никушев Борис, Радевски Илија, Раим Раим, Стефанова Петранка, Томовски Глигор.

Бр. 50
15 април 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бобинац Иван;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Мургиќ Јандро, Папеш Едо;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јурековиќ-Радаковиќ Даница, Мажибрада Шпиро;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Баленовиќ-Припељаш Анкица, Deljannis-Ковачевиќ Вера, Делиќ Иван, Гранатир Блаж, Хегедиќ Габријел, Карамарковиќ Милош, Кнежевиќ-Влаисављевиќ Љубица, Милаковиќ Петар, Милинковиќ-Милинковиќ Савка, Павичиќ Рафаела, Пазман Габријел, Пунек Милан, Ружиќ Шимун, Внук Милан;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бедњанец Мартин, Босак-Буљан Славка, Браје Звонимир, Брковиќ Божена, Цимеша Невенка, Цвићановиќ Владимир, Ераковиќ Стеван, Грах Алојз, Хорват Франо, Ловриќ Михајло, Милачиќ-Мраовиќ Евица, Новак Катарина, Опара Милован, Папеш Стјепан, Пејновиќ Душан, Рифати Фарук, Рукавина Анка, Српка Павао, Шојиќ Милован, Ваљак Штефица, Вицковиќ Јоцо;

за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Болт Валент, Лустиг Андрија;

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дебеуц Франо, Дилберовиќ Мато, Драгиќ Андрија, Хан-Гашпаровиќ Вукосава, Клепац Иван, Мишљеновиќ Стојан, Родиќ Војин, Велимировиќ Милош,

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Рибариќ Иван;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Будисављевиќ-Васовиќ Станка, Буриќ Франо, Јакшиќ-Петриновиќ Марија, Корица-Лазиќ Драгица, Михл-Турчин Вилма, Папеш Јосипа, Пенезиќ Јосип, Смајиќ-Лебинац Марија;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Дамјановиќ-Вист Славица, Лазиќ Милена.

Бр. 51
8 април 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод осумдесетгодишнината од излегувањето, а за особени заслуги во ширењето на напредни идеи, собирањето и мобилизацијата на железничарите во борба за социјалните и политичките права и големиот придонес во изградбата на социјалистичкиот управен систем

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Весникот „Железничке новине“, Белград.

Бр. 52
8 април 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за особени заслуги во организирањето на здравствената култура на најшироките слоеви на народот, во давање помош на жртвите на елементарни и воени непогоди и во хуманитарна активност

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Организацијата на Црвениот крст на Хрватска.

Бр. 53
8 април 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за покажана лична храброст во борбата против непријателот

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Триценко Галина Николаевна.

Бр. 54
8 април 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод шеесетгодишнината на животот, а за долгогодишна револуционерна работа и за истакнати заслуги на развивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за изградба на социјализмот и придонесот за зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Брецељ д-р Маријан.

Бр. 55
14 април 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Венецуела

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Д-р Antonio Jose Avelado Leal.

Бр. 57
20 април 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги и придонес во развивањето и зацврстувањето на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Чиле

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Матео Мартинић Берош,
Монс. Владимиро Борић Црношија.

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Alfredo Lorca Valencia, Carlos Gonzales Jakšić,
Nelda Panicucci Bianchi, Петар Марангунић, Иван Стипичић.

Бр. 58
20 април 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
678. Закон за овластување на Сојузниот извршен совет за преземање определени мерки за спроведување на стабилизација во стопанството — — — — —	1509
679. Закон за измена на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници — — — — —	1509
680. Закон за привремено кредитирање на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта — — — — —	1510
681. Закон за измени на Законот за определување на пониски интересни стапки и за давање надоместок на интересот и додатен интерес на определените кредити на товар на средствата на федерацијата —	1510
682. Закон за дополнително на Законот за определување на износот до кој Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи може да презема обврски за 1971 и 1972 година — — —	1511
683. Закон за дополнително на Законот за издвојување дел на приходот на федерацијата од сојузниот данок на промет на	

	Страна		Страна
стоки на мало за инвестиции во стопанството — — — — —	1511	704. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за водите — — — — —	1526
684. Закон за дополненија на Законот за издвојување дел од приходите од сојузен данок на промет и од царини во корист на сметката на федерацијата за инвестиции во стопанството — — — — —	1512	705. Закон за укинување на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности — — — — —	1527
685. Закон за дополнение на Законот за насочување на дел од приходот од царина во корист на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството во 1970 година — — — — —	1512	706. Одлука за доделување средства на Социјалистичка Република Хрватска од резервниот фонд на федерацијата на име помош за отстранување на штетите предизвикани со земјотресот во септември 1970 година — — — — —	1527
686. Закон за обезбедување на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството од 1 јануари до 31 март 1971 година	1512	707. Одлука за измена на Одлуката за утврдување дел од сојузниот придонес од личниот доход од работен однос кој им се отстапува на републиките заради обезбедување средства за финансирање определени форми на инвалидска заштита	1528
687. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти — — — — —	1513	708. Одлука за донесување на планот на статистичките истражувања за 1971 година	1528
688. Закон за ослободување од плаќање интеркаларна камата на корисниците на кредити од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството — — — — —	1514	709. Одлука за одобрување на финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1971 година	1617
689. Закон за привремено обезбедување на делот на средствата за покривање на пречекорувањето на трошоците на изградбата на пругата Белград—Вар на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора — — — — —	1515	710. Одлука за потврдување на измените и дополненијата на Статутот на Заедницата на југословенското електростопанство	1617
690. Закон за отстапување на определени приходи на федерацијата — на резервните фондови на општините Дрниш, Книн, Сињ и Гацко — — — — —	1515	711. Одлука за распишување дополнителни избори за избор на еден пратеник за Стопанскиот собор на Сојузната скупштина — — — — —	1617
691. Закон за отстапување на приходите на федерацијата од каматата на фондовите во стопанството — на резервните фондови на општините Дрниш, Книн, Сињ и Гацко — — — — —	1516	712. Одлука за привремено распоредување на девизите утврдени за потребите на федерацијата во првото тримесечје на 1971 година — — — — —	1617
692. Закон за ограничено користење на средствата на резервниот фонд на општествено-политичките заедници во 1971 година — — — — —	1516	713. Правилник за дополнение на Правилникот за техничките мерки и за заштитата при работата при рударски подземни работи — — — — —	1620
693. Закон за привремените мерки во областа на утврдувањето на средствата за исплатувањето на личните доходи во работните и други организации — — — — —	1516	714. Наредба за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници и општествените фондови — — — — —	1620
694. Закон за измена на Законот за минималниот личен доход на работниците — — — — —	1517	715. Наредба за измена на Наредбата за условите под кои се врши враќање на царината платена на увезени репродукциони материјали и делови за врадување, употребени за производство на стоки што се извезуваат — — — — —	1629
695. Закон за измени на Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните — — — — —	1518	716. Упатство за измени и дополненија на Упатството за начинот на составување на завршната сметка на органите на управата — — — — —	1630
696. Закон за продолжување на роковите за утврдување на височината на придонесите и даноците на граѓаните за 1971 година — — — — —	1518	717. Упатство за измени и дополненија на Упатството за содржината на одделните позиции во билансите на банките — — — — —	1630
697. Закон за измени на Основниот закон за пензиското осигурување — — — — —	1519	718. Упатство за измени и дополненија на Упатството за содржината на одделни позиции во билансите на осигурителните организации — — — — —	1631
698. Закон за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните — — — — —	1519	719. Решение за утврдување на Листата на арбитри на Воената стопанска арбитража при Државниот секретаријат за народна одбрана за 1971 година — — — — —	1631
699. Закон за продолжување на роковите за определување на стапките на придонесот за инвалидско и пензиско осигурување и за давање согласност на одлуките за тие стапки за 1971 година — — — — —	1520	720. Правилник за дополнение на Правилникот за работите на прифаќање и отпрама на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловно пристаниште и за техничките и други услови за вршење на тие работи — — — — —	1632
700. Закон за измени и дополненија на Законот за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ — — — — —	1521	721. Наредба за измена на Наредбата за надоместок за извршен преглед на воздухоплов — — — — —	1632
701. Закон за измени и дополненија на Законот за одликувањата — — — — —	1522	722. Одлука за височината на процентот за издвојување од вкупните средства на фондот на инвалидското и пензиското осигурување за помагање на закрепнувањето на пензионерите во 1971 година	1632
702. Основен закон за насочување и издвојување на средствата за станбена изградба — — — — —	1524		
703. Закон за распоредување на нераспоредените средства што претставуваат разлика помеѓу набавната и продавната цена на увезениот цемент — — — — —	1525		